



Врз основа на член 76 од Статутот на Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје, а согласно Одлуката за свикување годишно собрание на Друштвото бр. 0202-14 од 04.03.2021 година, Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје објавува

П О В И К
за учество на годишно собрание на Друштвото

Седницата на собранието ќе се одржи на ден 05.04.2021 година (понеделник) со почеток во 08:00 часот во деловните простории на Друштвото, Бул. Александар Македонски бр.12, Скопје.

За седницата се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

Процедурален дел

1. Избор на претседавач со Собранието;
2. Избор на бројачи на гласови;

Работен дел

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2020 година (единечен и консолидиран);
-Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година (единечни и консолидирани);
-Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година (единечни и консолидирани)
-Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2020 година
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор;
-Предлог - Одлука за усвојување на Извештаите
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2020 година;
-Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2020 година
7. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година;
8. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2020 година (дивиденден календар);
9. Предлог - Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;
10. Предлог - Одлука за отуѓување сопствени акции;
11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Секој акционер кој има намера да учествува на собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

Пријавите да се достават до АЛКАЛОИД АД Скопје.

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собранието на Друштвото, коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име.

Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Образецот на полномошното е достапен за преземање од интернет страницата на Друштвото. Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција, со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна до 02.04.2021 година, до 15:30 часот.

Обрасците за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување се достапни за преземање од интернет страницата на Друштвото.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието и/или предлагањето на одлуки за усвојување можат да го достават во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седницата на собранието, а подетални информации за постапката на доставување може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на собранието на Друштвото.

Одговорите на поставените прашања на седницата на собранието, Друштвото ќе ги објави на својата интернет страница согласно закон.

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото од 12:00 до 13:00 часот и се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото.

Официјална интернет страница на Друштвото е:

www.alkaloid.com.mk

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател



ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020**

Февруари 2021

СОДРЖИНА

1. Општи податоци
2. Управување со финансиски ризик
3. Инвестиции
4. Дивиденда
5. Финансирање
6. Големи зделки
7. Односи со поврзани субјекти
8. Акционерски капитал
9. Надоместоци на раководството

10. Производство и продажби Производство во физички обем

Вкупни продажби

Продажби по сегменти

Продажби на домашен пазар по сегменти

Продажби на странски пазар по сегменти

Продажби на странски пазар по региони / земји

Вкупен приход, утврдување и распоредување на добивката

Вкупни приходи

Вкупни расходи

Биланс на успех

Биланс на состојба

Показатели за работењето

Број на вработени

Корпоративно управување

1. Општи податоци

Алкалоид АД Скопје е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Адресата на Друштвото е: Александар Македонски 12, Скопје, Република Северна Македонија.

Основна дејност на Алкалоид АД Скопје е производство на фармацевтски, хемиски и козметички производи и производи од билно потекло. Покрај основната дејност Алкалоид АД Скопје, согласно уписот во судскиот регистер, може да обавува и трговија на големо и надворешно-трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи.

Претежна дејност е производство на фармацевтски производи.

Акциите на Алкалоид АД Скопје, котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.

Годишниот извештај за работењето на Алкалоид АД Скопје е изготвен во согласност со Законот за трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018 и 290/20) и Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник бр. 159/09, 164/10 и 107/11). Извештајот е изготвен во согласност со концептот на набавна цена, со исклучок на земјиштето, градежните објекти и вложувањата расположливи за продажба, кои се искажани според нивната пазарна вредност.

Изготвувањето на годишен извештај во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако оценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите.

2. Управување со финансискиот ризик

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

2. Управување со финансискиот ризик (продолжение)

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Објективна вредност

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

За вреднување на Вложувањата кои не котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот.

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3 Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер).

Инвестициите по сегменти (Профитни центри) на 31 декември се:

Профитен центар	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	20/19
Фармација	1.255.281	81	873.341	92	144
Хемија Козметика Билкарство	293.934	19	76.588	8	384
Вкупно:	1.549.215	100	949.929	100	163

4 Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди сè додека истата не се ратификува на Годишно собрание на акционерите.

На 6 Април 2020 година на Годишното собрание на акционерите е одобрена пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2019 година во износ од 515.287 илјади денари. Пресметаната дивиденда е прикажана како намалување од задржаната добивка.

5 Финансирање - Кредити

Кредити	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	20/19
Нетековни кредити	604.335	61	288.057	53	210
Тековни кредити	386.006	39	258.487	47	149
Вкупно:	990.341	100	546.544	100	181

Доспевањето на кредитите е:

Доспеаност	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	20/19
До 1 година	386.006	39	258.487	47	149
Од 1 до 3 години	604.335	61	288.057	53	210
Вкупно:	990.341	100	546.544	100	181

6 Големи зделки

Според Законот за трговски друштва, Алкалоид АД Скопје во 2020 година нема склучено големи зделки.

7 Односи со поврзани субјекти

Алкалоид АД Скопје нема краен единствен сопственик. Акциите на Друштвото се поседувани од голем број на правни и физички лица.

Алкалоид АД Скопје поседува деветнаесет подружници и една фондација во С.Македонија и странство. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени.

Вложувања во поврзани субјекти

Подружница	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Алкалоид ДОО Белград, Србија	173.256	34	173.256	34	100
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	15.439	3	15.439	3	100
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	866	-	866	-	100
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	39	-	39	-	100
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	2.748	1	2.748	1	100
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк Приштина,	307	-	307	-	100
Алкалоид фарм СА Фрибург, Швајцарија	5.429	1	4.285	1	127
Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД	3.873	1	3.873	1	100
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, Македонија	130.154	25	130.154	26	100
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	-	-	-	-	-
Фондација „Трајче Мукаетов” Скопје, Македонија	3.000	1	3.000	1	100
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	119.359	23	119.359	23	100
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	461	-	461	-	100
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	7.720	2	7.720	2	100
Алкалоид Иљач ТЛС Истанбул, Турција	2.616	1	2.616	1	100
Билна аптека ДООЕЛ Скопје, Македонија	308	-	308	-	100
АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	43.081	8	43.081	8	100
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	308	-	308	-	100
ТОВ Алкалоид Киев, Украина	2.157	-	2.157	-	100
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	2.157	-	-	-	-
Вкупно:	513.278	100	509.977	100	101

Сите поврзани субјекти се 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје, освен вложувањето во Алкалоид УСА каде учеството изнесува 49%. Иако вложувањето на Алкалоид АД Скопје во Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД изнесува 49 %, Друштвото поседува контрола.

Во 2020 година основано е ново друштво во Хрватска со назив Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб. Во 2020 година Друштвото изврши зголемување на вложувањето во една своја подружници и тоа во Алкалоидфарм СА, Фрибург во износ од 20 илјади швајцарски франци.

Друштвото има претставништва во Русија и Украина. Резултатите од работењето на претставништвата се вклучени во финансискиот извештај на матичното друштво.

Продажби на производи и услуги

Подружница	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Алкалоид ДОО Белград, Србија	254.179	7	165.347	5	154
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана,	1.300.636	36	1.204.657	36	108
АЛК&КОС Фармацеутикалс Шпк,	281.862	8	212.673	6	133
Алкалоидфарм СА Фрибург,	26	-	20	-	130
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје,	166.165	5	193.369	6	86
ООО Алкалоид Рус, Москва, Русија	518.123	14	633.362	19	82
Алкалоид Веледрогерија ДОО	1.050.067	29	916.901	28	115
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ	6.382	-	6.100	-	105
Вкупно:	3.577.440	100	3.332.429	100	107

Набавка на производи и услуги

Подружница	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Алкалоид ДОО Белград, Србија	21.360	3	16.692	2	128
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	11.452	2	11.918	2	96
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана,	22.460	3	36.151	5	62
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и	115.558	16	116.811	16	99
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	2.272	-	1.933	-	118
АЛК&КОС Фармацеутикалс Шпк,	4.591	1	5.808	1	79
Алкалоидфарм СА Фрибург,	219.040	29	216.382	29	101
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје,	5.495	1	2.941	-	187
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	45.498	6	48.056	6	95
Фондација „Трајче Мукаетов” Скопје,	10.027	1	9.423	1	106
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	96.790	13	94.828	13	102
Алкалоид ДОО Веледрогерија	922	-	5.259	1	18
Алкалоид Иљач Т. Ј. С. Истанбул,	10.147	1	9.203	1	110
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ	3.036	-	2.880	-	105
Алкалоид АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	1.146	-	236	-	486
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	13.630	2	4.498	1	303
Алкалоид ТОВ Киев, Украина	158.406	21	158.120	21	100
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	1.083	-	-	-	-
Вкупно:	742.913	100	741.139	100	100

Расходи по камати

Подружница	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	38	100	9	100	422
Вкупно:	38	100	9	100	422

Побарувања од продажби на производи и услуги

Подружница	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Алкалоид ДОО Белград, Србија	115.612	8	24.776	2	467
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана,	270.754	18	298.213	20	91
АЛК&КОС Фармацеутикалс Шпк,	67.169	4	47.676	3	141
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С.Македонија	54.919	4	62.535	4	88
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	478.848	32	539.439	36	89
Алкалоид Веледрогерија ДОО	510.209	34	536.674	35	95
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул,	-	-	2.519	-	-
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ	1.780	-	2.490	-	71
Вкупно:	1.499.291	100	1.514.322	100	99

Обврски за набавка на производи и услуги

Подружница	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Алкалоид ДОО Белград, Србија	950	1	1.155	-	82
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	4.887	3	3.239	1	151
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	20.653	12	57.125	22	36
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	15.327	9	16.247	6	94
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	129	-	126	-	102
АЛК&КОС Фармацеутикалс Шпк Приштина,	932	1	1.671	1	56
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	109.882	62	156.457	61	70
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С.Македонија	1.182	1	1.006	-	117
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	8.738	5	7.941	3	110
Алкалоид ДОО Веледрогерија Белград, Србија	-	-	1.133	-	-
Алкалоид Иљач ТЛС Истанбул, Турција	666	-	-	-	-
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје,	951	1	979	-	97
Алкалоид АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	1.383	1	236	-	586
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	288	-	301	-	96
Алкалоид ТОВ Киев, Украина	10.947	6	9.498	4	115
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	403	-	-	-	-
Вкупно:	177.318	100	257.114	100	69

Побарувања за дадени аванси, позајмици и кредити

Подружница	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Алкалоид ДОО Белград, Србија	-	-	1.929	100	-
Вкупно:	0	-	1.929	100	0

Обврски за камати

	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Алкалоид СА Фрибург, Швајцарија	-	-	2.325	100	-
Вкупно:	0	-	2.325	100	0

8 Акционерски капитал

	Обични акции	Сопствени акции	Вкупно	Премии од акции
На 1 јануари 2019	2.220.127	-23.032	2.197.095	-
Откуп на сопствени акции	-	-10.713	-10.713	-65.060
На 31 декември 2019	2.220.127	-33.745	2.186.382	-65.060
Откуп на сопствени акции	-	-1.262	-1.262	-9.218
На 31 декември 2020	2.220.127	-35.007	2.185.120	-74.278

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција. Издадените акции се платени во целост. На 31 декември 2020 година, бројот на акции со право на глас е 1.408.796 акции.

Во текот на 2020 година Друштвото откупи 800 сопствени акции преку Македонската берза за хартии од вредност. Од вкупните сопствени акции, 22.557 се сопствени обични акции; 3.287 акции се резервирани за поранешни сопственици од кои 3.228 приоритетни акции и 59 обични акции стекнати по основ на дивиденда.

Заработка по акција

	(Во Ден)		
	2020	2019	Инд
	Износ	Износ	20/19
Расположива Нето добивка (Денари)	1.142.650.910	1.007.811.167	113
Број на акции	1.408.938	1.415.132	100
Основна заработка по акција (Денари):	811,00	712,17	114

9. Надоместоци на раководството

На членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2020 и 2019 година не се исплатени надоместоци за учество во одборот.

На членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2020 година вкупно се исплатени 4.288 илјади денари, додека во 2019 се исплатени 4.402 илјади денари.

10. Производство и продажби
Производство во физички обем

	(Во Тони)				
	2020		2019		Инд
Профитен центар	Износ	%	Износ	%	20/19
Фармација	1.171	7	1.146	7	102
Хемија Козметика Билкарство	16.035	93	14.135	93	113
Вкупно:	17.206	100	15.281	100	113

Оствареното вкупно производство на готови производи во 2020 година, искажано во физички обем, изнесува 17.206 тони и бележи зголемување од 13% во споредба со оствареното во 2019 година (15.281 тони).

Вкупни продажби на готови производи и услуги

Пазар	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Домашен пазар	3.030.385	33	2.778.870	33	109
Странски пазар	6.157.874	67	5.649.139	67	109
Вкупно:	9.188.259	100	8.428.009	100	109

Остварените вкупни продажби во 2020 година изнесуваат 9.188.259 илјади денари и во споредба со остварените продажби во 2019 година (8.428.009 илјади денари) бележат пораст за 9%. Вкупниот пораст на продажбите е резултат од порастот на продажбите остварени на домашен пазар за 9% и порастот на продажбите на странски пазар од 9%.

Според структурата по пазари, најголем обем на продажби, 67%, е остварен на странски пазари.

Вкупни продажби по Профитни центри

Профитен центар	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Фармација	7.582.603	83	6.880.030	82	110
Хемија Козметика Билкарство	1.605.656	17	1.547.979	18	104
Вкупно:	9.188.259	100	8.428.009	100	109

Најголеми вкупни продажби во износ од 7.582.603 илјади денари, или 83%, се остварени од продажбите на фармацевтски производи. Тие во споредба со остварените продажби во 2019 година (6.880.030 илјади денари) бележат пораст за 10%.

Продажби на домашен пазар по Профитни центри

(Во 000 Ден)

Профитен центар	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Фармација	2.308.244	76	2.143.420	77	108
Хемија Козметика Билкарство	722.141	24	635.450	23	114
Вкупно:	3.030.385	100	2.778.870	100	109

Вкупните продажби на домашен пазар изнесуваат 3.030.385 илјади денари и во споредба со 2019 година (2.778.870 илјади денари) бележат пораст од 9%.

Најголем обем на продажби во износ од 2.308.244 илјади денари, или 76%, се остварени во ПЦ Фармација.

Продажби на странски пазар по Профитни центри

(Во 000 Ден)

Профитен центар	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Фармација	5.274.359	86	4.736.609	84	111
Хемија Козметика Билкарство	883.515	14	912.530	16	97
Вкупно:	6.157.874	100	5.649.139	100	109

Вкупните продажби на странски пазар изнесуваат 6.157.874 илјади денари и во споредба со 2019 година (5.649.139 илјади денари) бележат пораст од 9%.

Најголем обем на продажби од извоз во износ од 5.274.359 илјади денари, или 86%, се остварени во ПЦ Фармација.

Продажби на странски пазар по региони / земји

Регион / Земја	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Југоисточна Европа	3.374.562	55	2.940.583	52	115
Албанија	94.912	2	66.704	1	142
Босна и Херцеговина	866.891	14	807.740	14	107
Косово	411.961	7	346.577	6	119
Србија	1.754.980	28	1.480.071	26	119
Црна Гора	245.818	4	239.491	4	103
Русија и други земји во ЗНД	849.787	14	940.786	17	90
Русија	518.212	8	633.601	11	82
Грузија	24.680	-	18.845	-	131
Ерменија	34.294	1	28.604	1	120
Туркменистан	-	-	-	-	-
Азербејџан	-	-	-	-	-
Украина	272.601	4	259.736	5	105
Западна Европа (ЕУ и ЕФТА)	1.652.426	27	1.474.811	26	112
Австрија	216	-	-	-	-
Бугарија	227.799	4	168.259	3	135
Хрватска	509.497	8	491.903	9	104
Германија	67.130	1	75.689	1	89
Шпанија	479	-	253	-	189
Романија	199.419	3	168.224	3	119
Словенија	166.537	3	153.206	3	109
Чешка	36.647	1	17.482	-	210
Полска	32.059	1	33.934	1	94
Словачка	-	-	215	-	-
Унгарија	80.939	1	59.277	1	137
Литванија	861	-	1.742	-	49
Финска	1.437	-	1.623	-	89
Велика Британија	311.459	5	281.279	5	111
Холандија	289	-	300	-	96
Шведска	-	-	-	-	-
Грција	12.784	-	15.194	-	84
Швајцарија	4.874	-	6.231	-	-
Други земји	281.099	5	292.959	5	96
Јордан	1.397	-	8.381	-	17
САД	230.933	4	268.203	5	86
Турција	15.666	-	12.467	-	126
Останати	33.103	1	3.908	-	-
Вкупно:	6.157.874	100	5.649.139	100	109

Најголем обем од продажбите на странски пазар, 55%, се остварени во земјите од Југоисточна Европа.

Вкупни приходи

Приходи	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	20/19
1. Приходи од продажба на производи и услуги	9.188.259	96	8.428.009	97	109
-Домашен пазар	3.030.385	32	2.778.870	32	109
Продажба на готови производи	2.166.933	23	1.969.757	23	110
Продажба на трговски стоки	803.746	8	746.447	9	108
Останата продажба	59.706	1	62.666	1	95
-Странски пазар	6.157.874	64	5.649.139	65	109
Продажба на готови производи	5.157.781	54	4.794.655	55	108
Продажба на трговски стоки	917.869	10	778.135	9	118
Останата продажба	82.224	1	76.349	1	108
2. Останати деловни приходи	409.714	4	246.610	3	166
Наплатени отпишани побарувања	321	-	-	-	-
Приходи од поранешни години	6.251	-	2.030	-	308
Приходи од дивиденда	83.769	1	69.464	1	121
Приходи од камати од тековно работење	409	-	525	-	78
ПКР од тековно работење	238.252	2	115.367	1	207
Останати приходи	80.712	1	59.224	1	136
3. Финансиски приходи	0	-	878	-	0
Позитивни курсни разлики од кредити	0	-	878	-	0
Приход од камата на кредити	-	-	-	-	-
Вкупно:	9.597.973	100	8.675.497	100	111

Остварените вкупни приходи во 2020 година изнесуваат 9.597.973 илјади денари што во споредба со остварените во 2019 година (8.675.497 илјади денари) претставува пораст од 11%.

Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 96%, имаат приходите остварени со продажба на производи. Тие бележат пораст од 9% во споредба со остварените приходи во 2019 година.

Останатите деловни приходи учествуваат со 4%. Во споредба со остварените во 2019 година бележат зголемување од 66%.

Финансиските приходи ги опфаќаат само приходите по основ на кредити. Учеството на овие приходи во вкупните приходи е незначително.

Видови на вкупни продажби

Приходи	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	20/19
Продажба на готови производи	7.324.714	80	6.764.412	80	108
Продажба на трговски стоки	1.721.615	19	1.524.582	18	113
Останата продажба	141.930	2	139.015	2	102
Вкупно:	9.188.259	100	8.428.009	100	109

Вкупни расходи по природа на трошоци

Расходи	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	20/19
1. Промена на залихите	-224.185	-3	-290.645	-4	77
2. Суровини и други материјали	2.966.253	36	2.830.146	38	105
Потрошени суровини и материјали	2.785.978	33	2.645.380	35	105
Потршена енергија	159.942	2	163.828	2	98
Потршени резервни делови	17.265	-	17.857	-	97
Отпис на ситен инвентар	3.068	-	3.081	-	100
3. Набавна вредност на трговски стоки	1.100.472	13	1.009.397	13	109
4. Услуги	441.230	5	415.037	5	106
Транспортни трошоци	191.151	2	165.529	2	115
Услуги за одржување	78.877	1	69.172	1	114
Закупнина	35.258	-	33.728	-	105
Други материјални услуги	135.944	2	146.608	2	93
5. Амортизација	697.122	8	634.187	8	110
6. Вредносно усогласување на средствата	1.935	-	219	-	884
7. Трошоци на вработените	1.725.937	21	1.559.534	21	111
Бруто плати	1.441.173	17	1.286.885	17	112
Трошоци за исхрана на вработените	48.376	1	44.808	1	108
Надомест за годишни одмори	98.224	1	101.242	1	97
Надомест за технолошки вишок	16.222	-	14.290	-	114
Краткорочни користи за вработените	110.000	1	110.000	1	100
Надомест за отпремнини на вработените	495	-	774	-	64
Други лични примања	11.447	-	1.535	-	746
8. Останати расходи од работењето	1.626.481	19	1.376.439	18	118
Дневници и трошоци за службено патување	11.934	-	48.682	1	25
Реклама и пропаганда	752.112	9	692.898	9	109
Премии за осигурување	55.751	1	33.192	-	168
Даноци и придонеси	30.030	-	38.989	1	77
Банкарски услуги и членарини	15.294	-	13.036	-	117
Затезни камати и пенали од тековно работење	100	-	1	-	-
Негативни курсни разлики од тековно работење	329.561	4	77.527	1	425
Расходи од минати години	18.547	-	27.976	-	66
Останати трошоци	413.152	5	444.138	6	93
9. Трошоци на финансирање (Кредити)	14.714	-	12.395	-	119
Негативни курсни разлики од кредити	63	-	871	-	7
Камати на кредити	14.651	-	11.524	-	127
Вкупно:	8.349.959	100	7.546.709	100	111

Остварените вкупни расходи во 2020 година изнесуваат 8.349.959 илјади денари и во споредба со остварените во 2019 година (7.546.709 илјади денари) се зголемени за 11%.

Во структурата на вкупните расходи најголемо учество од 36% имаат Суровините и другите материјали; Трошоците за вработените учествуваат со 21%; Останатите расходи од работењето учествуваат со 19%; Трошоците на финансирање, кои ги опфаќаат само трошоците по основ на кредити, немаат значително учество во вкупните трошоци.

Биланс на успех по природа на трошоци

Позиција	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Вкупен приход	9.597.973	100	8.675.497	100	111
Домашен пазар	3.030.385	32	2.778.870	32	109
Странски пазар	6.157.874	64	5.649.139	65	109
Останати деловни приходи	409.714	4	246.610	3	166
Приходи од финансирање	0	-	878	-	0
Вкупни расходи	-8.349.959	-87	-7.546.709	-87	111
Залихи	224.185	2	290.645	3	77
Суровини и материјали	-2.966.253	-31	-2.830.146	-33	105
Набавна вредност на стоки и материјали	-1.100.472	-11	-1.009.397	-12	109
Трошоци за услуги	-441.230	-5	-415.037	-5	106
Бруто плати	-1.441.173	-15	-1.286.885	-15	112
Амортизација	-697.122	-7	-634.187	-7	110
Вредносно усогласување на средствата	-1.935	-	-219	-	884
Останати трошоци од работењето	-1.911.245	-20	-1.649.088	-19	116
Финансиски расходи	-14.714	-	-12.395	-	119
Добивка пред оданочување	1.248.014	13	1.128.788	13	111
Данок на добивка	-105.363	-1	-120.977	-1	87
Нето добивка	1.142.651	12	1.007.811	12	113

Остварената Добивка пред оданочување во 2020 година изнесува 1.248.014 илјади денари и во споредба со остварената во 2019 година (1.128.788 илјади денари) бележи зголемување за 11%. Учеството на Добивка пред оданочување во 2020 година во вкупниот приход изнесува 13%.

Пресметаниот Данок на добивка за 2020 година изнесува 105.363 илјади денари и во споредба со 2019 година (120.977 илјади денари) бележи намалување за 13%.

Остварената Нето добивка во 2020 година изнесува 1.142.651 илјади денари. Во споредба со остварената во 2019 година (1.007.811 илјади денари) бележи зголемување за 13%. Учеството на Нето добивка во 2020 година во вкупниот приход изнесува 12%.

Биланс на успех по функција

Позиција	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Продажби	9.188.259	96	8.428.009	97	109
Трошоци содржани во продадени производи и услуги	-5.534.946	-58	-5.078.027	-59	109
Бруто добивка	3.653.313	38	3.349.982	39	109
Трошоци за истражување и развој	-121.368	-1	-109.931	-1	110
Трошоци за продажба и маркетинг	-1.804.097	-19	-1.723.781	-20	105
Административни трошоци	-466.502	-5	-420.697	-5	111
Резервирања	-9.023	-	-10.063	-	90
Останати приходи од работењето	409.714	4	246.610	3	166
Останати расходи од работењето	-399.309	-4	-191.815	-2	208
Добивка од работењето	1.262.728	13	1.140.305	13	111
Курсни разлики (Нето)	-63	-	7	-	-900
Камати (Нето)	-14.651	-	-11.524	-	127
Добивка пред оданочување	1.248.014	13	1.128.788	13	111
Данок на добивка	-105.363	-1	-120.977	-1	87
Нето добивка	1.142.651	12	1.007.811	12	113

Билансот на успех по функција ги прикажува трошоците остварени во поделните деловни сегменти од сèвкупното работење како: Производни трошоци, Трошоци за истражување и развој, Трошоци на продажба и маркетинг и Административни. Трошоците на финансирање се прикажани на нето основа, т.е. приходите и расходите по основ на кредити се пребиени, така што овие позиции можат да бидат приход или расход.

Во структурата на Вкупните приходи најголемо учество, 58%, имаат Трошоци содржани во продадени производи и услуги. Тие во споредба со остварените во 2020 година бележат пораст од 9%.

Трошоците за продажба и маркетинг во структурата на Вкупните приходи учествуваат со 19%. Тие во споредба со остварените во 2019 година бележат пораст од 5%.

Административните трошоци во структурата на Вкупните приходи учествуваат со 5%. Тие во споредба со остварените во 2019 година бележат зголемување од 11%.

Биланс на состојба
(Во 000 Ден)

Позиција	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Средства					
Постојани средства					
Материјални средства	5.951.609	43	5.196.692	41	115
Нематеријални средства	1.826.191	13	1.729.210	14	106
Вложувања во подружници	513.278	4	509.977	4	101
Вложувања во хартии од вредност	7.114	-	7.411	-	96
Останати долгорочни побарувања	61.980	-	114.566	1	54
Вкупно постојани средства:	8.360.172	60	7.557.856	60	111
Тековни средства					
Залихи	2.850.915	20	2.369.208	19	120
Побарувања од купувачите	2.384.754	17	2.435.007	19	98
Останати побарувања	211.303	2	172.762	1	122
Пари и парични еквиваленти	144.421	1	139.182	1	104
Вкупно тековни средства:	5.591.393	40	5.116.159	40	109
Вкупно средства:	13.951.565	100	12.674.015	100	110
Капитал и обврски					
Капитал					
Акционерски капитал	2.185.120	16	2.186.382	17	100
Премии од акции	-74.278	-1	-65.060	-1	114
Законски резерви	596.146	4	596.146	5	100
Останати резерви	1.686.483	12	1.686.780	13	100
Задржана добивка	6.323.541	45	5.686.873	45	111
Вкупно капитал:	10.717.012	77	10.091.121	80	106
Обврски					
Тековни обврски					
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.176.078	16	1.949.435	15	112
Обврски за краткорочни кредити	386.006	3	258.487	2	149
Обврски кон државата	19.588	-	47.392	-	41
Вкупно тековни обврски:	2.581.672	19	2.255.314	18	114
Долгорочни обврски					
Обврски за долгорочни кредити	604.335	4	288.057	2	210
Долгорочни резервирања	48.546	-	39.523	-	123
Вкупно долгорочни обврски	652.881	5	327.580	3	199
Вкупно обврски:	3.234.553	23	2.582.894	20	125
Вкупно капитал и обврски:	13.951.565	100	12.674.015	100	110

Показатели од работењето

Показатели	(Во %)		
	2020	2019	Инд 20/19
Економичност	114,95	114,96	100
Профитабилност	11,91	11,62	102
ЕБИТДА (%)	21,33	21,05	101
Тековен коефициент	2,17	2,27	95
Коефициент на задолженост	0,09	0,05	171
Поврат на капиталот	10,98	10,68	103
Поврат на средствата	8,58	8,61	100

Број на вработени на ден 31 декември

Профитен центар / ОЕ	2020		2019		Инд 20/19
	Број	%	Број	%	
Фармација	978	55	866	52	113
Хемија Козметика Билкарство	210	12	211	13	100
Корпоративни служби	599	34	576	35	104
Вкупно	1.787	100	1.653	100	108

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 1.787, што во споредба со вкупниот број на вработени во 2019 година претставува пораст за 8%.

Корпоративно управување

Во насока на исполнување на законските обврски согласно член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РСМ бр. 290/2020 од 07.12.2020), Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје формираше работна група за изготвување на предлог текст на Кодекс на корпоративно управување на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје ќе го усвои Кодексот за корпоративно управување на АЛКАЛОИД АД Скопје и истиот ќе биде јавно достапен, најдоцна до 30.06.2021 година.

Алкалоид АД Скопје



ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА

**КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ**

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020

Февруари 2021

СОДРЖИНА

1. Општи податоци
2. Управување со финансиски ризик
3. Инвестиции
4. Дивиденда
5. Финансирање
6. Големи зделки
7. Односи со поврзани субјекти
8. Акционерски капитал
9. Надоместоци на раководството

Производство и продажби

Консолидирани продажби

Консолидирани вкупни продажби

Консолидирани продажби по сегменти

Консолидирани продажби на домашен пазар по сегменти

Консолидирани продажби на странски пазар по сегменти

Консолидирани продажби на странски пазар по региони / земји

Вкупен приход, утврдување и распоредување на добивката

Консолидиран Биланс на успех

Консолидирани вкупни приходи

Консолидирани вкупни расходи

Консолидиран Биланс на состојба

Показатели за работењето

Број на вработени

Корпоративно управување

1. Општи податоци

Алколоид АД - Скопје, матичното друштво е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Адресата на Друштвото е: Александар Македонски 12, Скопје

Производството на Друштвото се одвива на локациите во Скопје и Белград.

Основна дејност на Алколоид АД Скопје е производство на фармацевтски, хемиски и козметички производи и производи од билно потекло. Покрај основната дејност Алколоид АД Скопје, согласно уписот во судскиот регистер, може да обавува и трговија на големо и надворешно-трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи.

Претежна дејност е производство на фармацевтски производи.

Акциите на Алколоид АД - Скопје, котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.

Алколоид АД Скопје се состои од деветнаесет подружници и една фондација во Република Северна Македонија и други земји. Подружниците се целосно консолидирани од моментот на воспоставување на контрола од страна на Друштвото врз истите. Подружниците се елиминираат од консолидацијата во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото.

Консолидираниот годишен извештај на Алколоид АД Скопје е изготвен во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018 и 290/20) и Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник бр. 159/09, 164/10 и 107/11). Консолидираниот годишен извештај е изготвен во согласност со концептот на набавна цена, со исклучок на земјиштето, градежните објекти и вложувањата расположливи за продажба, кои се искажани според нивната пазарна цена.

Изготвувањето на Консолидираниот годишен извештај во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во консолидираниот извештај. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите.

2. Управување со финансиски ризик

Видови финансиски ризик

Во своето работење Компанијата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

Пазарен ризик**а) Ризик од промена на девизниот курс**

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви за продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризикв клучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Објективна вредност

Објективната вредност на Вложените средства расположиви за продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

За вреднување на Вложувањата кои не котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот.

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3. Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер).

Инвестициите по сегменти (Профитни центри) на 31 декември се:

Профитен центар	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Фармација	1.277.293	81	1.015.044	93	126
Хемија Козметика Билкарство	293.934	19	76.588	7	384
Вкупно:	1.571.227	100	1.091.632	100	144

4 Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди сè додека истата не се ратификува на Годишно собрание на акционерите.

На 6 Април 2020 година на Годишното собрание на акционерите е одобрена пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2019 година во износ од 515.287 илјади денари. Пресметаната дивиденда е прикажана како намалување од задржаната добивка.

5 Финансирање - Кредити

Кредит	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Нетековни кредити	626.459	51	312.812	40	200
Тековни кредити	613.748	49	466.656	60	132
Вкупно:	1.240.207	100	779.468	100	159

Доспевањето на кредитите е:

Доспевање	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
До 1 година	613.748	49	466.656	60	132
Од 1 до 3 години	626.459	51	312.812	40	200
Вкупно:	1.240.207	100	779.468	100	159

6 Големи зделки

Според Законот за трговски друштва, Алкалоид АД Скопје во 2020 година нема склучено големи зделки.

Алкалоид АД Скопје нема краен единствен сопственик. Акциите на Друштвото се поседувани од голем број на правни и физички лица.

7 Односи со поврзани субјекти

Консолидираниот годишен извештај за работењето ги опфаќа финансиските резултати од матичното друштво Алкалоид АД Скопје и следните подружници:

Подружница	2020	2019
	% на учество	% на учество
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	100%	100%
Алкалоид ДОО Белград, Србија	100%	100%
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	100%	100%
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	100%	100%
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	100%	100%
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	100%	100%
АЛК&КОС Фармацеутицалс Шпк Приштина,	100%	100%
Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С.Македонија	100%	100%
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С.Македонија	100%	100%
Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД	49%	49%
Фондација „Трајче Мукаетов“ Скопје,	100%	100%
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	100%	100%
ООО Алкалоид РУС Москва, Русија	100%	100%
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	100%	100%
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	100%	100%
Алкалоид Иљач ТЛС Истанбул, Турција	100%	100%
АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	100%	100%
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	100%	100%
ТОВ Алкалоид Киев, Украина	100%	100%
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	100%	-

Сите поврзани субјекти се 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје, освен вложувањето во Алкалоид УСА каде учеството изнесува 49%. Иако вложувањето на Алкалоид АД Скопје во Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД изнесува 49 %, Друштвото поседува контрола.

Во 2020 година основано е ново друштво во Хрватска со назив Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб. Во 2020 година Друштвото изврши зголемување на вложувањето во една своја подружница и тоа во Алкалоидфарм СА, Фрибург во износ од 20 илјади швајцарски франци.

Друштвото има претставништва во Русија и Украина. Резултатите од работењето на претставништвата се вклучени во финансискиот извештај на матичното друштво.

8 Акционерски капитал

	Обични акции	Сопствен и акции	Вкупно	Премии од акции
На 1 јануари 2019	2.220.127	-23.032	2.197.095	-
Откуп на сопствени акции	-	-10.713	-10.713	-65.060
На 31 декември 2019	2.220.127	-33.745	2.186.382	-65.060
Откуп на сопствени акции	-	-1.262	-1.262	-9.218
На 31 декември 2020	2.220.127	-35.007	2.185.120	-74.278

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција. Издадените акции се платени во целост. На 31 декември 2020 година, бројот на акции со право на глас е 1.408.796 акции.

Во текот на 2020 година Друштвото откупи 800 сопствени акции преку Македонската берза за хартии од вредност. Од вкупните сопствени акции, 22.557 се сопствени обични акции; 3.287 акции се резервирани за поранешни сопственици од кои 3.228 приоритетни акции и 59 обични акции стекнати по основ на дивиденда.

Заработка по акција

	(Во Ден)		
	2020	2019	Инд
	Износ	Износ	20/19
Расположива Нето добивка (Денари)	1.167.484.742	1.015.259.965	115
Број на акции	1.408.938	1.415.132	100
Основна заработка по акција (Денари):	828,63	717,43	115

9. Надоместоци на раководството

На членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2020 и 2019 година не се исплатени надоместоци за учество во одборот.

На членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2020 година вкупно се исплатени 4.288 илјади денари, додека во 2019 се исплатени 4.402 илјади денари.

Консолидирано производство во физички обем

	(Во Тони)				
	2020		2019		Инд
Профитен центар	Износ	%	Износ	%	20/19
Фармација	1.201	7	1.179	8	102
Хемија Козметика Билкарство	16.035	93	14.135	92	113
Вкупно:	17.236	100	15.314	100	113

Оствареното вкупно производство на готови производи во 2020 година, искажано во физички обем, изнесува 17.236 тони и бележи зголемување од 13% во споредба со оствареното во 2019 година (15.314 тони).

Консолидирани вкупни продажби на производи и услуги

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	
Домашен пазар	4.268.849	35	3.907.246	35	109
Странски пазар	7.863.479	65	7.195.562	65	109
Вкупно:	12.132.328	100	11.102.808	100	109

Остварените вкупни продажби на производи и услуги во 2020 година изнесуваат 12.132.328 илјади денари и во споредба со остварените продажби во 2019 година (11.102.808 илјади денари) бележат пораст за 9%. Вкупниот пораст на продажбите е резултат од порастот на продажбите остварени на домашен пазар за 9% и на странски пазар за 9%.

Според структурата, најголем обем на продажби, 65%, се остварени на странски пазар.

Консолидирани вкупни продажби на производи и услуги по Профитни центри

Профитен центар	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	
Фармација	10.527.723	87	9.555.573	86	110
Хемија Козметика Билкарство	1.604.605	13	1.547.235	14	104
Вкупно:	12.132.328	100	11.102.808	100	109

Најголеми вкупни продажби во износ од 10.527.723 илјади денари, или 87%, се остварени од продажбите на фармацевтски производи и услуги. Тие во споредба со остварените продажби во 2019 година (9.555.573 илјади денари) бележат пораст за 10%.

Консолидирани продажби на производи и услуги на домашен пазар по Профитни центри

Профитен центар	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	
Фармација	3.546.326	83	3.271.664	84	108
Хемија Козметика Билкарство	722.523	17	635.582	16	114
Вкупно:	4.268.849	100	3.907.246	100	109

Вкупните продажби на домашен пазар изнесуваат 4.268.849 илјади денари и во споредба со 2019 година (3.907.246 илјади денари) бележат пораст од 9%.

Најголем обем на продажби во износ од 3.546.326 илјади денари, или 83%, се остварени во ПЦ Фармација.

Консолидирани продажби на производи и услуги на странски пазар по Профитни центри

Профитен центар	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	
Фармација	6.981.397	89	6.283.909	87	111
Хемија Козметика Билкарство	882.082	11	911.653	13	97
Вкупно:	7.863.479	100	7.195.562	100	109

Вкупните продажби на странски пазар изнесуваат 7.863.479 илјади денари и во споредба со 2019 година (7.195.562 илјади денари) бележат зголемување од 9%.

Најголем обем на продажби во износ од 6.981.397 илјади денари, или 89%, се остварени во ПЦ Фармација.

Консолидирани продажби на производи и услуги на странски пазар по региони / земји

Регион / Земја	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Југоисточна Европа	4.018.485	51	3.610.619	50	111
Албанија	94.912	1	66.703	1	142
Босна и Херцеговина	866.891	11	807.740	11	107
Косово	463.529	6	444.247	6	104
Србија	2.347.335	30	2.052.438	29	114
Црна Гора	245.818	3	239.491	3	103
Русија и други земји во ЗНД	1.147.211	15	1.049.143	15	109
Русија	815.636	10	742.190	10	110
Грузија	24.681	-	18.845	-	131
Ерменија	34.294	-	28.620	-	120
Украина	272.600	3	259.488	4	105
Азербејџан	-	-	-	-	-
Западна Европа (ЕУ и ЕФТА)	2.416.683	31	2.242.842	31	108
Бугарија	380.583	5	321.237	4	118
Хрватска	897.655	11	861.578	12	104
Германија	67.130	1	75.689	1	89
Романија	260.303	3	227.013	3	115
Унгарија	86.958	1	67.657	1	129
Чешка	44.330	1	30.763	-	144
Словачка	-	-	215	-	-
Полска	30.794	-	35.521	-	87
Словенија	313.822	4	281.168	4	112
Велика Британија	312.984	4	315.923	4	99
Шпанија	802	-	-	-	-
Литванија	970	-	1.965	-	49
Ирска	-	-	630	-	-
Финска	2.035	-	1.759	-	116
Холандија	289	-	300	-	96
Грција	12.784	-	15.194	-	84
Кипар	154	-	-	-	-
Австрија	216	-	-	-	-
Швајцарија	4.874	-	6.230	-	-
Други земји	281.100	4	292.958	4	96
САД	230.933	3	268.203	4	86
Канада	30.424	-	-	-	-
Турција	15.666	-	12.467	-	126
Останати	4.077	-	12.288	-	33
Вкупно:	7.863.479	100	7.195.562	100	109

Најголем обем од продажбите на странски пазар, 51%, се остварени во земјите од Југоисточна Европа. Во споредба со остварените продажби во 2019 година, тие бележи пораст за 11%.

Консолидиран Биланс на успех

	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд
	Износ	%	Износ	%	
					20/19
Продажби	12.132.328	97	11.102.808	98	109
Трошоци содржани во продадени производи и услуги	-6.698.493	-53	-5.974.145	-53	112
Бруто добивка	5.433.835	43	5.128.663	45	106
Трошоци за истражување и развој	-121.368	-1	-109.931	-1	110
Трошоци за продажба и маркетинг	-3.409.148	-27	-3.323.516	-29	103
Административни трошоци	-466.502	-4	-420.697	-4	111
Резервирања за останати обврски и трошоци	-9.737	-	-10.499	-	93
Останати приходи од работењето	421.554	3	245.019	2	172
Останати расходи од работењето	-502.418	-4	-308.167	-3	163
Добивка од работењето	1.346.216	11	1.200.872	11	112
Трошоци на финансирањето (нето)	-17.817	-	-12.561	-	142
Добивка пред оданочување	1.328.399	11	1.188.311	10	112
Данок на добивка	-160.914	-1	-173.051	-2	93
Нето добивка од континуирани активности	1.167.485	9	1.015.260	9	115
Расположиво на:					
-Акционерите на Друштвото	1.167.524	9	1.015.318	9	115
-Малцински удел	-39	-	-58	-	67
Нето добивка	1.167.485	9	1.015.260	9	115

Видови на продажби

Приходи	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Продажба на готови производи	8.814.421	70	8.076.115	71	109
Продажба на трговски стоки	3.216.176	26	2.934.861	26	110
Останата продажба	101.731	1	91.832	1	111
Вкупно:	12.132.328	97	11.102.808	98	109

Останати приходи

Приходи	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Позитивни курсни разлики	263.758	2	141.020	1	187
Наплатени отпишани побарувања	768	-	588	-	131
Вишоци	8.361	-	8.635	-	97
Приходи од камати	1.579	-	3.531	-	45
Останати приходи	147.088	1	91.245	1	161
Вкупно:	421.554	3	245.019	2	172

Финансиски приходи

Приходи	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Позитивни курсни разлики од кредити	1	-	892	-	0
Приход од камата на кредити	-	-	-	-	-
Вкупно:	1	-	892	-	0
Вкупно приходи:	12.553.883	100	11.348.719	100	111

Остварените вкупни приходи во 2019 година изнесуваат 12.553.883 илјади денари и во споредба со остварените во 2019 година бележат пораст од 11%.

Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 98%, имаат приходите остварени со продажба на готови производи, трговски стоки и останати приходи од продажба. Тие бележат пораст од 9% во споредба со остварените приходи во 2019 година.

Останатите деловни приходи учествуваат со 3% и се зголемени во споредба со 2019 година за 72%.

Финансиските приходи ги опфаќаат курсните разлики и приходите по основ на кредити. Учеството на овие приходи во вкупните приходи е незначително.

Видови на трошоци

Расходи	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Суровини и други материјали	3.079.953	27	2.953.140	29	104
Надоместоци на вработените	2.663.368	24	2.409.746	24	111
Амортизација	731.680	7	656.927	6	111
Електрична енергија	190.494	2	203.780	2	93
Вредносно усогласување на средствата	2.639	-	6.481	-	41
Транспортни трошоци	212.183	2	188.766	2	112
Промена на залихите	-135.545	-1	-205.247	-2	66
Набавна вредност на трговски стоки	2.195.992	20	1.995.624	20	110
Останати расходи од оперативно работењето	1.764.484	16	1.629.571	16	108
	10.705.248	95	9.838.788	97	109

Трошоци на вработените

Расходи	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Бруто плати	2.313.259	21	2.079.222	20	111
Останати трошоци на вработени	350.109	3	330.524	3	106
	2.663.368	24	2.409.746	24	111

Останати расходи

Расходи	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Негативни курсни разлики	365.225	3	108.752	1	336
Кусоци	43.879	-	34.715	-	126
Расходи од минати години	39.725	-	50.719	-	78
Останати расходи	53.589	-	113.981	1	47
	502.418	4	308.167	3	163

Трошоци на финансирање

Расходи	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Негативни курсни разлики од кредити	65	-	876	-	7
Камати на кредити	17.753	-	12.577	-	141
Вкупно:	17.818	-	13.453	-	132
Вкупно расходи:	11.225.484	100	10.160.408	100	110

Остварените вкупни расходи во 2020 година изнесуваат 11.225.484 илјади денари и во споредба со остварените во 2019 година (10.160.408 илјади денари) бележат пораст за 10%.

Во структурата на вкупните расходи најголемо учество од 27% имаат Суровините и материјалите. Трошоците за вработените учествуваат со 24%; Останатите расходи од работењето учествуваат со 4%. Трошоците на финансирање ги опфаќаат само трошоците по основ на кредити, учеството на овие трошоци во вкупните трошоци е незначително.

Остварената консолидирана Добивка пред оданочување во 2020 година изнесува 1.328.399 илјади денари и во споредба со остварената во 2019 година (1.188.311 илјади денари) бележи зголемување за 12%. Учеството на консолидираната Добивка пред оданочување во 2020 година во вкупниот приход изнесува 11%.

Пресметаниот консолидиран Данок на добивка за 2020 година изнесува 160.914 илјади денари и во споредба со 2019 година (173.051 илјади денари) бележи намалување за 7%.

Остварената консолидирана Нето добивка во 2020 година изнесува 1.167.485 илјади денари и во споредба со остварената во 2019 година (1.015.260 илјади денари) бележи зголемување за 15%. Учеството на консолидираната Нето добивка во 2020 година во вкупниот приход изнесува 9%.

Консолидиран Биланс на состојба

Позиција	2020		2019		(Во 000 Ден)
	Износ	%	Износ	%	Инд 20/19
Средства					
Постојани средства					
Материјални средства	6.163.085	41	5.418.377	40	114
Нематеријални средства	1.829.491	12	1.732.098	13	106
Одложено даночно средство	4.211	-	5.353	-	79
Вложувања во хартии од вредност	7.114	-	7.411	-	96
Останати долгорочни побарувања	64.049	-	116.646	1	55
Вкупно постојани средства:	8.067.950	54	7.279.885	54	111
Тековни средства					
Залихи	3.698.352	25	3.262.593	24	113
Побарувања од купувачите	2.603.483	17	2.405.172	18	108
Останати побарувања	309.741	2	288.902	2	107
Пари и парични еквиваленти	335.008	2	357.348	3	94
Вкупно тековни средства:	6.946.584	46	6.314.015	46	110
Вкупно средства:	15.014.534	100	13.593.900	100	110
Капитал и обврски					
Капитал					
Акционерски капитал	2.185.120	15	2.186.382	16	100
Премии од акции	-74.278	-	-65.060	-	114
Законски резерви	618.262	4	616.138	5	100
Останати резерви	1.640.357	11	1.670.216	12	98
Задржана добивка	6.538.057	44	5.887.016	43	111
Малцински удел	618	-	657	-	94
Вкупно капитал:	10.908.136	73	10.295.349	76	106
Обврски					
Тековни обврски					
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.773.572	18	2.416.637	18	115
Данок на добивка	30.964	-	61.767	-	50
Обврски за краткорочни кредити	613.748	4	466.656	3	132
Вкупно тековни обврски:	3.418.284	23	2.945.060	22	116
Долгорочни обврски					
Обврски за долгорочни кредити	626.459	4	312.812	2	200
Долгорочни резервирања	50.300	-	40.559	-	124
Одложени даночни обврски	11.355	-	120	-	9.463
Вкупно долгорочни обврски	688.114	5	353.491	3	195
Вкупно обврски:	4.106.398	27	3.298.551	24	124
Вкупно капитал и обврски:	15.014.534	100	13.593.900	100	110

Показатели од работењето

Показатели	(Во %)		
	2020	2019	Инд 20/19
Профитабилност (Нето добивка/Вкупни приходи)	9,30	8,95	104
Профитабилност (Нето добивка/Продажби)	9,62	9,14	105
ЕБИТДА	17,13	16,73	102
Тековен коефициент	2,03	2,14	95
Нето Коефициент на задолженост (Вкупни кредити-Парични средства/Капитал)	8,30	4,10	202
Поврат на капиталот (Нето добивка/Капитал)	11,01	10,54	104
Поврат на средствата (Нето добивка/Средства)	8,16	8,06	101

Број на вработени на ден 31 декември

Позиција	2020		2019		Инд 20/19
	Број	%	Број	%	
Фармација	1.579	66	1.436	64	110
Хемија Козметика Билкарство	214	9	215	10	100
Корпоративни служби	599	25	576	26	104
Вкупно	2.392	100	2.227	100	107

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 2.392 што во споредба со вкупниот број на вработени во 2019 година претставува пораст за 7%.

Корпоративно управување

Во насока на исполнување на законските обврски согласно член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РСМ бр. 290/2020 од 07.12.2020), Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје формираше работна група за изготвување на предлог текст на Кодекс на корпоративно управување на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје ќе го усвои Кодексот за корпоративно управување на АЛКАЛОИД АД Скопје и истиот ќе биде јавно достапен, најдоцна до 30.06.2021 година.

Алкалоид АД Скопје

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 383 и чл. 384 од Законот за трговските друштва и чл.77 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата одржана на ден 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува и усвојува:

- Годишен Извештај за работата на АЛКАЛОИД АД Скопје за период јануари-декември 2020 година;
- Консолидиран Годишен Извештај за работата на АЛКАЛОИД АД Скопје за период јануари-декември 2020 година.

Годишните Извештаи од ст.1 се составен дел на оваа Одлука.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА

ГОДИШНА СМЕТКА
НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020

Февруари 2021

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
1	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1	8.360.171.554	7.557.855.537
2	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2	1.826.190.633	1.729.209.849
3	Издатоци за развој	3	1.425.684.286	1.332.753.135
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4	318.094.605	324.308.828
5	Гудвил	5		
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	6		
7	Нематеријални средства во подготовка	7	82.411.742	72.147.886
8	Останати нематеријални средства	8		
9	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9	6.013.589.144	5.311.257.782
10	Недвижности (011+012)	10	3.386.525.699	3.199.277.885
10.a.	Земјиште	11	1.661.629.438	1.659.657.900
10.б.	Градежни објекти	12	1.724.896.261	1.539.619.985
11	Постројки и опрема	13	1.653.673.589	1.199.808.170
12	Транспортни средства	14	82.069.877	65.285.625
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15	506.273.008	486.628.683
14	Биолошки средства	16		
15	Аванси за набавка на материјални средства	17	61.980.179	114.565.999
16	Материјални средства во подготовка	18	323.066.792	245.691.420
17	Останати материјални средства	19		
18	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		
19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21	520.391.777	517.387.906
20	Вложувања во подружници	22	513.278.162	509.976.767
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24		
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	25		
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26	7.113.615	7.411.139
24.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27		
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	28	7.113.615	7.411.139
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29		
25	Останати долгорочни финансиски средства	30		
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31		
27	Побарувања од поврзани друштва	32		
28	Побарувања од купувачи	33		
29	Останати долгорочни побарувања	34		
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	35		

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36	5.537.418.201	5.083.786.797
32	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37	2.850.915.049	2.369.207.758
33	Залихи на сировини и материјали	38	1.154.940.896	967.496.646
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39	2.862.043	2.040.110
35	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40	332.652.762	357.181.034
36	Залихи на готови производи	41	996.425.483	797.166.108
37	Залихи на трговски стоки	42	364.033.865	245.323.860
38	Залихи на биолошки средства	43		
39	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	44		
40	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45	2.542.081.657	2.573.468.080
41	Побарувања од поврзани друштва	46	1.499.290.687	1.514.321.325
42	Побарувања од купувачи	47	885.412.082	920.635.078
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48	36.813.324	46.212.495
44	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49	119.502.753	90.379.865
45	Побарувања од вработените	50	1.062.811	1.919.317
46	Останати краткорочни побарувања	51		
47	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		1.928.795
48	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53		
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	54		
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	55		
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	56		1.928.795
50	Побарувања по дадени заеми	57		
51	Останати краткорочни финансиски средства	58		
52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59	144.421.495	139.182.164
52.a.	Парични средства	60	144.421.495	139.182.164
52.б.	Парични еквиваленти	61		
53	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62	53.975.117	32.372.916
54	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63	13.951.564.872	12.674.015.250
55	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	64		

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
56	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	65	10.717.011.236	10.091.121.090
57	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66	2.220.126.973	2.220.126.973
58	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67		0
59	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68	109.284.714	98.804.714
60	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69		
61	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70	1.474.350.391	1.474.647.915
62	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71	808.278.084	808.278.084
63	Законски резерви	72	596.145.858	596.145.858
64	Статутарни резерви	73	212.132.226	212.132.226
65	Останати резерви	74		
66	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75	5.180.889.592	4.679.061.665
67	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		
68	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77	1.142.650.910	1.007.811.167
69	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		
70	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79		
71	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80		
72	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81	2.838.459.369	2.358.325.463
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82	48.545.419	39.522.861
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83	48.545.419	39.522.861
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84		
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85	604.335.753	288.036.852
77	Обврски спрема поврзани друштва	86		
78	Обврски спрема добавувачи	87		
79	Обврски за аванси, депозити и кауции	88		
80	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89		
81	Обврски по заеми и кредити	90	604.335.753	288.036.852
82	Обврски по хартии од вредност	91		
83	Останати финансиски обврски	92		
84	Останати долгорочни обврски	93		
85	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94		

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95	2.185.578.197	2.030.765.750
87	Обврски спрема поврзани друштва	96	177.317.998	257.113.585
88	Обврски спрема добавувачи	97	1.507.365.986	1.381.944.342
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	98	2.638.434	2.045.106
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	99	27.473.099	23.832.756
91	Обврски кон вработените	100	55.116.680	47.854.007
92	Тековни даночни обврски	101	19.587.759	47.392.077
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		
95	Обврски по заеми и кредити	104	386.773.764	261.279.400
96	Обврски по хартии од вредност	105		
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106	9.304.477	9.304.477
98	Останати финансиски обврски	107		
99	Останати краткорочни обврски	108		
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	396.094.267	224.568.697
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		
102	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	13.951.564.872	12.674.015.250
103	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА	112		

**АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) ЗА
ГОДИНИТЕ КОИ ЗАВРШУВААТ НА 31.12.2020 И 31.12.2019**

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
1	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201	9.275.544.169	8.489.263.587
2	Приходи од продажба	202	9.186.394.293	8.428.496.691
3	Останати приходи	203	89.149.876	60.766.896
4	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204	1.154.347.142	929.843.663
4.б.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205	1.379.843.314	1.220.488.796
5	Капитализирано сопствено производство и услуги	206		
6	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	8.231.079.895	7.747.431.873
7	Трошоци за сировини и други материјали	208	2.985.412.875	2.851.349.477
8	Набавна вредност на продадени стоки	209	1.020.462.974	923.703.726
9	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	80.008.858	85.693.365
10	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	1.047.305.220	1.023.064.616
11	Останати трошоци од работењето	212	462.323.897	435.189.145
12	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213	1.641.602.806	1.524.941.376
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214	955.410.051	851.033.438
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215	87.711.842	89.375.987
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216	398.051.345	346.475.925
12.г.	Останати трошоци за вработените	217	200.429.568	238.056.026
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	697.121.860	634.186.936
14	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		493.737
15	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		219.286
16	Резервирања за трошоци и ризици	221	205.022.559	124.423.123
17	Останати расходи од работењето	222	91.818.846	144.167.086
18	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223	322.428.903	186.234.196
19	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва(225+226+227+228)	224	216.617.026	137.935.313
19.a.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225	83.658.718	69.379.593
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227	132.958.308	68.555.720
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		
20	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229	110.000	84.000
21	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230	408.511	525.241
22	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231	105.293.366	47.689.642
23	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		
24	Останати финансиски приходи	233		
25	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234	344.375.524	89.922.705
26	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235	214.953.976	30.328.207

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) ЗА ГОДИНИТЕ КОИ ЗАВРШУВААТ НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236	37.792	2.330.296
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237	214.916.184	27.997.911
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		
27	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	14.712.929	9.194.700
28	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240	114.708.619	50.399.798
29	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241		
30	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		
31	Останати финансиски расходи	243		
32	Удел во добивката на придружените друштва	244		
33	Удел во загубата на придружените друштва	245		
34	Добивка од редовното работење (201+223+244) – (204-205+207+234+245)	246	1.248.013.825	1.128.788.338
35	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)	247		
36	Нето добивка од прекинати работења	248		
37	Нето загуба од прекинати работења	249		
38	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250	1.248.013.825	1.128.788.338
39	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		
40	Данок на добивка	252	105.362.915	103.159.796
41	Одложени даночни приходи	253		
42	Одложени даночни расходи	254		17.817.375
43	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255	1.142.650.910	1.007.811.167
44	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		
45	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	1.737	1.588
46	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12

47	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259	1.142.650.910	1.007.811.167
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260	1.142.650.910	1.007.811.167
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261		
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		
48	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265	811,00	712,17
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266		
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267		
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268		

**АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНИТЕ
КОИ ЗАВРШУВААТ НА 31.12.2020 И 31.12.2019**

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
1	Добивка за годината	269	1.142.650.910	1.007.811.167
2	Загуба за годината	270		
3	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		824.428.403
4	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272	297.524	
5	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273		
6	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		
7	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275		592.313
8	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276	297.524	
9	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		
10	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		
11	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279		823.836.090
12	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		
13	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		
14	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		
15	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283		
16	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284		
17	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		
18	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		824.428.403
19	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287	297.524	
20	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288	1.142.353.386	1.832.239.570
20.a.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		
21	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		
21.a.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		

Горан Минов
Овластен сметководител
Уверение Бр. 0101521



ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА

**КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА
НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ**

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020

Февруари 2021

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
1	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1	8.063.738.976	7.274.531.572
2	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2	1.829.490.774	1.732.097.572
3	Издатоци за развој	3		
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4	1.715.792.221	1.626.477.489
5	Гудвил	5		
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	6		
7	Нематеријални средства во подготовка	7	82.655.727	72.147.887
8	Останати нематеријални средства	8	31.042.826	33.472.196
9	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9	6.227.134.587	5.535.022.861
10	Недвижности (011+012)	10	3.422.238.141	3.238.787.354
10.a.	Земјиште	11	1.661.629.438	1.659.696.140
10.б.	Градежни објекти	12	1.760.608.703	1.579.091.214
11	Постројки и опрема	13	2.417.256.251	1.830.877.746
12	Транспортни средства	14		
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		
14	Биолошки средства	16		
15	Аванси за набавка на материјални средства	17	64.049.115	116.645.605
16	Материјални средства во подготовка	18	323.591.080	348.712.156
17	Останати материјални средства	19		
18	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		
19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21	7.113.615	7.411.139
20	Вложувања во подружници	22		
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24		
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	25		
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26	7.113.615	7.411.139
24.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27		
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	28	7.113.615	7.411.139
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29		
25	Останати долгорочни финансиски средства	30		
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31		
27	Побарувања од поврзани друштва	32		
28	Побарувања од купувачи	33		
29	Останати долгорочни побарувања	34		
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	35	4.210.674	5.353.211

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36	6.892.609.484	6.281.642.943
32	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37	3.698.352.122	3.262.593.074
33	Залихи на сировини и материјали	38	1.168.811.866	981.714.482
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39	3.436.009	2.187.800
35	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40	332.652.762	357.181.034
36	Залихи на готови производи	41	1.508.003.377	1.366.636.979
37	Залихи на трговски стоки	42	685.448.108	554.872.779
38	Залихи на биолошки средства	43		
39	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	44		
40	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45	2.859.248.742	2.661.701.899
41	Побарувања од поврзани друштва	46		
42	Побарувања од купувачи	47	2.603.483.039	2.405.172.401
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48	60.956.026	76.205.615
44	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49	157.861.008	148.866.537
45	Побарувања од вработените	50	4.115.389	1.919.317
46	Останати краткорочни побарувања	51	32.833.280	29.538.029
47	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		
48	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53		
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	54		
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	55		
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	56		
50	Побарувања по дадени заеми	57		
51	Останати краткорочни финансиски средства	58		
52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59	335.008.620	357.347.970
52.a.	Парични средства	60	335.008.620	357.347.970
52.б.	Парични еквиваленти	61		
53	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62	53.975.022	32.372.916
54	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63	15.014.534.156	13.593.900.642
55	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	64		

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
56	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	65	10.908.175.568	10.295.349.925
57	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66	2.220.126.973	2.220.126.973
58	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67		
59	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68	109.284.714	98.804.714
60	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69		
61	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70	1.474.777.625	1.474.647.915
62	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71	784.498.261	812.363.976
63	Законски резерви	72	618.261.452	616.138.170
64	Статутарни резерви	73		
65	Останати резерви	74	166.236.809	196.225.806
66	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75	5.370.572.681	4.871.755.810
67	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		
68	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77	1.167.484.742	1.015.259.965
69	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		
70	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79		
71	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80		
72	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81	3.699.005.472	3.073.861.847
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82	50.299.619	40.558.572
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83	50.299.619	40.558.572
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84		
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85	626.458.971	312.811.675
77	Обврски спрема поврзани друштва	86		
78	Обврски спрема добавувачи	87		
79	Обврски за аванси, депозити и кауции	88		
80	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89		
81	Обврски по заеми и кредити	90	626.458.971	312.811.675
82	Обврски по хартии од вредност	91		
83	Останати финансиски обврски	92		
84	Останати долгорочни обврски	93		
85	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94	11.355.391	120.170

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95	3.022.246.882	2.720.491.600
87	Обврски спрема поврзани друштва	96		
88	Обврски спрема добавувачи	97	2.092.647.416	1.986.903.101
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	98	35.747.563	22.106.784
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	99		
91	Обврски кон вработените	100		
92	Тековни даночни обврски	101	30.963.534	61.767.420
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		
95	Обврски по заеми и кредити	104	613.747.872	466.655.564
96	Обврски по хартии од вредност	105		
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106		
98	Останати финансиски обврски	107		
99	Останати краткорочни обврски	108	249.140.497	183.058.731
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	395.997.725	224.568.700
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		
102	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	15.014.534.156	13.593.900.642
103	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА	112		

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) ЗА ГОДИНИТЕ КОИ ЗАВРШУВААТ НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		12.288.434.806	11.203.276.368
2	Приходи од продажба	202		12.132.328.349	11.102.808.123
3	Останати приходи	203		156.106.457	100.468.245
4	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство			XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		1.193.647.203	959.401.194
4.б.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		1.329.192.443	1.164.647.997
5	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		10.977.321.670	10.242.914.346
7	Трошоци за сировини и други материјали	208		3.270.447.626	3.210.920.321
8	Набавна вредност на продадени стоки	209		2.116.062.244	1.909.931.125
9	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		79.929.258	85.693.365
10	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		1.414.037.297	1.309.665.708
11	Останати трошоци од работењето	212		445.866.107	413.068.147
12	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		2.663.368.460	2.420.244.165
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		1.554.418.088	1.388.628.415
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		187.504.954	186.990.825
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		571.336.329	503.602.568
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		350.109.089	341.022.357
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		731.679.994	656.928.552
14	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			493.737
15	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		2.638.926	5.987.726
16	Резервирања за трошоци и ризици	221		205.737.211	120.498.076
17	Останати расходи од работењето	222		47.554.547	109.483.424
18	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		265.448.662	145.442.282
19	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		137.969.615	69.937.234
19.a.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		137.969.615	69.937.234
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		110.000	
21	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		1.579.130	3.530.893
22	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		125.789.917	71.974.155
23	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24	Останати финансиски приходи	233			
25	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		383.708.547	122.740.051
26	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		219.107.530	32.215.849
26.a.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		219.107.530	32.215.849
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) ЗА ГОДИНИТЕ КОИ ЗАВРШУВААТ НА 31.12.2020 И 31.12.2019

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
27	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		18.483.934	13.988.492
28	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		146.117.083	76.535.710
29	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31	Останати финансиски расходи	243			
32	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34	Добивка од редовното работење (201+223+244) – (204-205+207+234+245)	246		1.328.398.491	1.188.311.056
35	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)	247			
36	Нето добивка од прекинати работења	248			
37	Нето загуба од прекинати работења	249			
38	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1.328.398.491	1.188.311.056
39	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
40	Данок на добивка	252		160.913.749	155.233.716
41	Одложени даночни приходи	253			
42	Одложени даночни расходи	254			17.817.375
43	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.167.484.742	1.015.259.965
44	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			
45	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		2.297	2.210
46	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12

47	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		1.167.484.742	1.015.259.965
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		1.167.484.742	1.015.259.965
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		828,63	717,43
48.б.	Вкупна разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

**АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
ЗА ГОДИНИТЕ КОИ ЗАВРШУВААТ НА 31.12.2020 И 31.12.2019**

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
1	Добивка за годината	269	1.167.484.742	1.015.259.965
2	Загуба за годината	270		
3	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		838.153.698
4	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272	29.859.287	
5	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273		13.725.295
6	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274	29.561.763	
7	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		592.313
8	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276	297.524	
9	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		
10	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		
11	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279		823.836.090
12	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		
13	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		
14	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		
15	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283		
16	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284		
17	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		
18	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		838.153.698
19	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287	29.859.287	
20	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269-287) или (269+286)	288	1.137.625.455	1.853.413.663
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		
21	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		

Горан Минов
Овластен сметководител
Уверение Бр. 0101521



**АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ
СТАТУТАРНИ ЕДИНЕЧНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

СОДРЖИНА	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	3
ЕДИНЕЧЕН БИЛАНС НА УСПЕХ	4
ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА	5
ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА	6
ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	7
БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	8
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО	8
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	8
ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ	19
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	20
СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ	21
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	24
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	25
ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	25
ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА	28
ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ	29
ЗАЛИХИ	29
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	30
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	30
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	31
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И СОПСТВЕНИ АКЦИИ	31
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	31
ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ	32
ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ	33
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	33
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	34
РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ	34
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	35
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	35
ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ	35
ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	35
ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ	36
ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО	36
ДАНОК НА ДОБИВКА	36
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	37
ДИВИДЕНДА	37
ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ	37
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ	37
ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	37
ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ	39
ДАНОЧЕН РИЗИК	40
НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ	40
ПРИЛОГ 1 – ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	
ПРИЛОГ 2 – ЕДИНЕЧНА ГОДИШНА СМЕТКА	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените единечни финансиски извештаи (стр. 3 до 40) на АЛКАЛОИД АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од единечниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година и единечниот извештај за сеопфатната добивка, единечниот извештај за промените во главнината и единечниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за единечните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие единечни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на единечните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие единечни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека единечните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во единечните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на единечни финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на единечните финансиски извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на единечните финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, единечните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АЛКАЛОИД АД Скопје на ден 31 декември 2020 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на единечниот годишен извештај и единечната годишната сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од Раководството на Друштвото на ден 9 февруари 2021 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на единечниот годишен извештај со единечната годишна сметка и единечните финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во единечниот годишен извештај се конзистентни со единечната годишна сметка и приложените ревидирани единечни финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор

4 март 2021 година
Дилоит ДОО Скопје



Јане Иванов
Овластен ревизор

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2020	2019
Средства			
Нетековни средства			
Материјални средства	6	5.951.609	5.196.692
Нематеријални средства	7	1.826.191	1.729.210
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9	7.114	7.411
Вложувања во подружници	10	513.278	509.977
Останати долгорочни побарувања	13	61.980	114.566
		8.360.172	7.557.856
Тековни средства			
Залихи	11	2.850.915	2.369.208
Побарувања од купувачите	12	2.384.754	2.435.007
Останати побарувања	13	211.303	172.762
Пари и парични еквиваленти	14	144.421	139.182
		5.591.393	5.116.159
Вкупно средства		13.951.565	12.674.015
Акционерска главнина и обврски			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	15	2.220.127	2.220.127
Сопствени акции		(109.285)	(98.805)
Законски резерви		596.146	596.146
Останати резерви	16	1.686.483	1.686.780
Задржана добивка		6.323.541	5.686.873
		10.717.012	10.091.121
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	17	604.335	288.057
Обврски за отпремнини	18	48.546	39.523
		652.881	327.580
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	20	2.176.078	1.949.435
Данок на добивка		19.588	47.392
Краткорочни кредити	17	386.006	258.487
		2.581.672	2.255.314
Вкупно обврски		3.234.553	2.582.894
Вкупно акционерска главнина и обврски		13.951.565	12.674.015

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Единечните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Друштвото на ден 9 февруари 2021 година.

Одобрено од:

Живко Мукастов
Генерален директор



Виктор Стојчевски
Финансиски директор

ЕДИНЕЧЕН БИЛАНС НА УСПЕХ

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2020	2019
Продажби	5	9.188.259	8.428.009
Трошоци содржани во продадени готови производи и трговски стоки	24	(5.534.946)	(5.078.027)
Бруто добивка		3.653.313	3.349.982
Трошоци за истражување и развој	24	(121.368)	(109.931)
Трошоци на продажба и маркетинг	24	(1.804.097)	(1.723.781)
Административни трошоци	24	(466.502)	(420.697)
Резервирања за останати обврски и трошоци	21	(9.023)	(10.063)
Останати приходи од работењето	22	409.714	246.610
Останати расходи од работењето	23	(399.309)	(191.815)
Добивка од работењето		1.262.728	1.140.305
Трошоци на финансирањето (нето)	27	(14.714)	(11.517)
Добивка пред оданочување		1.248.014	1.128.788
Данок на добивка	28	(105.363)	(120.977)
Нето добивка		1.142.651	1.007.811
Заработувачка по акција (во Денари)			
- Основна	29	811,00	712,17

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2020	2019
Нето добивка		1.142.651	1.007.811
Останата сеопфатна добивка:			
Објективна вредност на вложувањата	16	(297)	592
Ефект од ревалоризација на земјиште	6	-	823.836
Останата сеопфатна (загуба) / добивка по оданочување		(297)	824.428
Вкупна сеопфатна добивка		1.142.354	1.832.239

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

	За годината што завршува на 31 декември					
	Акционерски капитал	Сопствени Акции	Закон-ски резерви	Останати резерви	Задржана добивка	Вкупно
На 1 јануари 2019	2.220.127	(23.032)	596.146	879.136	5.115.593	8.787.970
Откуп на сопствени акции	-	(75.773)	-	-	-	(75.773)
Дивиденда и данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	(453.315)	(453.315)
Издвојувања од резерви	-	-	-	(16.784)	16.784	-
Нето добивка за годината	-	-	-	-	1.007.811	1.007.811
<i>Извештај за сеопфатната добивка</i>						
Објективна вредност на вложувањата (Белешка 9)	-	-	-	592	-	592
Ревалоризација на земјиште (Белешка 2,7, 6 и 16)	-	-	-	823.836	-	823.836
	-	-	-	824.428	-	824.428
На 31 декември 2019	2.220.127	(98.805)	596.146	1.686.780	5.686.873	10.091.121
Откуп на сопствени акции	-	(10.480)	-	-	-	(10.480)
Дивиденда и данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	(505.983)	(505.983)
Нето добивка за годината	-	-	-	-	1.142.651	1.142.651
<i>Извештај за сеопфатната добивка</i>						
Објективна вредност на вложувањата (Белешка 9)	-	-	-	(297)	-	(297)
	-	-	-	(297)	-	(297)
На 31 декември 2020	2.220.127	(109.285)	596.146	1.686.483	6.323.541	10.717.012

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	За годината што завршува на 31 декември	
	2020	2019
Парични текови од оперативни активности		
Наплатено од купувачи	9.212.834	8.090.095
Платено на добавувачите и вработените	(7.823.550)	(6.883.778)
Нето парични текови од оперативни активности	1.389.284	1.206.317
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на постојани средства	(1.435.718)	(862.848)
Вложувања во подружници (Белешка 10)	(3.301)	(135.286)
Примени дивиденди	83.769	69.464
Добиени субвенции	121.190	85.831
Останати одливи кон вработените	(55.123)	(65.162)
Нето парични текови користени за инвестициони активности	(1.289.183)	(908.001)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи од кредити	2.415.943	1.553.535
Отплата на кредити	(1.978.425)	(1.363.716)
Платени камати	(15.599)	(9.405)
Откуп на сопствени акции	(10.480)	(75.773)
Надоместоци на акционерите и данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката	(506.301)	(453.315)
Нето парични текови користени за финансиски активности	(94.862)	(348.674)
Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти	5.239	(50.358)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	139.182	189.540
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	144.421	139.182

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Алкалоид АД Скопје (во понатамошниот текст: “Друштвото”) произведува и продава разновидни фармацевтски, хемиски и козметички производи и производи од билно потекло. Алкалоид АД Скопје има основано деветнаесет подружници и една фондација во Република Северна Македонија и други земји. Називите на подружниците се дадени во точка 10 од Белешките кон единечните финансиски извештаи.

Алкалоид АД Скопје, матичното друштво е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Адресата на Друштвото е:

Бул. Александар Македонски 12
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Акциите на Алкалоид АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на единечните финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основа за подготвување на единечните финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018 и 290/20) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

До датумот на составување на придружните единечни финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија.

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на единечните финансиски извештаи на Друштвото, придружните единечни финансиски извештаи не можат да се сметаат за единечни финансиски извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.1. Основа за подготвување на единечните финансиските извештаи (продолжение)

Притоа, придружните единечни финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните единечни финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие единечни финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Износите содржани во единечните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

Подготвувањето на единечните финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во единечните финансиски извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.2. Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Друштвото има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуално обезвреднување.

2.3. Сегментно известување

Известувањето по оперативни сегменти е конзистентно со начините на интерно известување за потребите на Управниот одбор. Управниот одбор е одговорен за стратешките одлуки за секој од сегментите. На 31 декември 2020 година, Друштвото беше организирано во четири известувачки сегменти:

- **Фармација** - производство и продажба на лекови за хумана медицина, ветеринарни лекови и фармацевтски сировини,
- **Хемија** - производство и продажба на хемиски производи,
- **Козметика** - производство и продажба на козметички производи,
- **Билкарство** - производство и продажба на производи од билно потекло.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.3. Сегментно известување (продолжение)

Севкупната производна програма на фармацевтски производи на Алкалоид-Фармација се состои од следниве фармацевтски форми:

- Орални цврсти дозни форми: Таблети - конвенционално и модифицирано ослободување, филм-таблети, обложени таблети, подјазични таблети, капсули, сув прашок за орална суспензија.
- Течни дозни форми за орална употреба: Раствори за орална употреба, сирупи, суспензии.
- Топикални препарати: Кремови, масти, раствори, гелови, спрејови, вагиналети, супозитории.
- Стерилни дозни форми: Парентерални мало-волуменски, капки за очи, масти за очи.

Покрај капацитетите за производство на готови фармацевтски производи Алкалоид-Фармација има погон за екстракција на опиоиди, кој вклучува производство на морфин и негови деривати како фармацевтски сировини.

Сегментот Алкалоид - Хемија денес има развиена програма за производство на хемикалии и реагенси од органско и неорганско потекло, со ра, puriss, purum и со фармакопејски квалитети. Истите се наменети за лабораториите во институтите, факултетите, клиниките, фармацевтската и козметичката индустрија, како и во процесите на производство на други индустрии.

Палетата на производи на Алкалоид - Козметика се состои од производите за нега на кожа, производите за нега на детска кожа, сапуни, производите за нега на коса, производите за нега на заби, парфемската колекција за мажи, парфемската колекција за жени, како и козметиката за домаќинството. Состојките кои се составен дел на производите се набавуваат од добавувачи кои ги задоволуваат високите стандарди за квалитет и истите се во согласност со барањата на Европската директива за квалитетен козметички производ.

Главни дејности во Алкалоид - Билкарство се обработка, мешање и пакување на билни сировини како корени, листови, овошје, семе итн.

Приходите по сегменти се приходи кои се обелоденети во единечниот биланс на успех на Друштвото, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите приходи на Друштвото кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Расходите по сегменти се расходи кои се обелоденети во единечниот биланс на успех на Друштвото, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите расходи на Друштвото кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Нето оперативните средства на Друштвото се состојат примарно од материјални и нематеријални средства, залихи и побарувања намалени за нето оперативните обврски, додека нето финансиските средства на Друштвото примарно се состојат од парични средства и парични еквиваленти, останати тековни финансиски средства намалени за финансиски обврски, одложен данок и данок на добивка.

Сметководствените политики на сегментите се исти со сметководствените политики на Друштвото. Ова се всушност податоците кои што се известуваат на управувачките структури за целите на донесување одлуки за распределба на ресурсите и за оценување на резултатите од работењето на сегментите.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.4. Курсни разлики

Валута за вреднување и обелоденување

Валута за вреднување и обелоденување на трансакциите на Друштвото е македонскиот Денар. Износите вклучени во единечните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако поинаку не е наведено.

Трансакции и состојби

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба, се искажуваат во единечниот Биланс на успех како приходи или расходи.

2.5. Материјални средства

Материјалните средства иницијално се прикажуваат по нивната набавна вредност, со исклучок на земјиштето. Земјиштето е прикажано по неговата пазарна вредност врз основа на процена направена од страна на независен проценител. Останатите материјални средства се искажани по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените материјални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. Издатоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како расход во моментот на нивното настанување.

Позитивниот ефект од проценката на земјиштето се евидентира на главнината како ревалоризациона резерва. Негативниот ефект од проценката на земјиштето се евидентира на главнината, до износот на ревалоризационата резерва на одредено средство, а разликата се евидентира во консолидираниот Биланс на успех. Остатокот од ревалоризационата резерва се пренесува на задржаната добивка во моментот на отуѓувањето.

Земјиштето не се амортизира. Амортизацијата на останатите материјални средства се пресметува со примена на праволиниската метода и е наменета за алоцирање на набавната или проценетата вредност на основните средства во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на материјалните средства. Предвидениот корисен век на средствата е:

Згради	10 - 40	години
Опрема за производство	10 - 20	години
Возила	4	години
Мебел, компјутери и останата опрема	3 - 10	години

Резидуалната вредност на средствата и нивниот предвиден век на користење се проценува на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба и се коригира доколку е потребно.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.5. Материјални средства (продолжение)

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност во случај кога сегашната вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од единечниот Извештај за финансиската состојба заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се признава во единечниот Биланс на успех.

2.6. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од жигови, лиценци и софтвер. Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење.

Амортизацијата на нематеријалните средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства, а најмногу до 10 години.

Одделно стекнати нематеријални средства

Нематеријалните средства со конечен животен век кои што се стекнати одделно се прикажуваат по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната амортизација и за исправката на вредност. Амортизацијата на стекнатите нематеријални средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства, а најмногу до 10 години. Предвидениот век на употреба и методот на амортизација се предмет на испитување на крајот на секој период за известување.

Интерно генерирани нематеријални средства - трошоци за истражување и развој

Издатоците за истражување се признаваат како расходи при нивното настанување. Интерно генерираните нематеријални средства кои произлегуваат од фазата на развој се признаваат доколку и само доколку може да го демонстрираат следното:

- Техничка изводливост за довршување на нематеријалното средство, така што тоа да биде расположливо за употреба или продажба,
- Неговата намера е да го доврши нематеријалното средство и да го користи или продаде,
- Неговата способност да го користи или продаде нематеријалното средство,
- Како нематеријалното средство ќе создава веројатни идни економски користи,
- Расположливоста на соодветни технички, финансиски и други ресурси за довршување на развојот и за употреба или продажба на нематеријалното средство,
- Неговата способност за веродостојно мерење на издатокот кој може да му се припише на нематеријалното средство за време на неговиот развој.

Износот на иницијално признатите интерно генерирани нематеријални средства е збир од настанатите трошоци од денот кога нематеријалното средство за прв пат ги исполнува критериумите за признавање наведени погоре. Во случај кога интерно генерираните нематеријални средства не ги задоволуваат критериумите наведени погоре, трошоците за развој се признаваат во единечниот биланс на успех во периодот во кој што се настанати.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.6. Нематеријални средства (продолжение)

Последователно по иницијалното признавање, интерно генерираните нематеријални средства се прикажуваат по нивната набавна вредност намалени за акумулираната амортизација и исправката на вредност на ист начин како и одделно стекнатите нематеријални средства.

Патенти

Патентите иницијално се мерат според набавна вредност и се амортизираат на праволиниски метод во текот на проценетиот животен век од десет години.

2.7. Обезвреднување на нефинансиските средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството ја надминува вредноста за неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците на продажба, и неговата употребна вредност. Со цел за да се процени обезвреднувањето, средствата се групирани во најмали единици кои генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се обезвреднети се проценуваат за можната корекција на обезвреднувањето на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба.

2.8. Финансиски средства

Финансиските средства на Друштвото се класифицирани во следните категории: позајмици и побарувања и хартии од вредност расположливи за продажба. Класификацијата на вложувањата е направена во зависност од намената за која финансиските средства се набавени. Класификацијата на финансиските средства се дефинира во моментот на нивната набавка и се анализира на секој датум на известување.

Позајмици и побарувања

Позајмиците и побарувањата се финансиски средства со дефинирани услови за плаќање и не се котирали на пазарите на хартии од вредност. Позајмиците и побарувањата се вклучени во тековните средства, освен оние кои имаат доспевање подолго од 12 месеци по датумот на единечниот Извештај за финансиската состојба. Позајмиците и побарувањата се прикажани во единечниот Извештај за финансиската состојба на позицијата Побарувања од купувачите и останати побарувања (Белешка 2.10).

Хартии од вредност расположливи за продажба

Финансиските средства “расположливи за продажба” се класифицирани како нетековни средства, освен оние кои раководството планира да ги отуѓи во период пократок од 12 месеци по датумот на единечниот Извештај за финансиската состојба.

Набавката и продажбата на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето. Вредноста на набавката ги вклучува и трошоците за трансакцијата. Финансиските средства се бришат од евиденцијата во моментот на нивната продажба или во моментот на завршување на правото за добивање на надоместок. Финансиските средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по нивната пазарна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.8. Финансиски средства (продолжение)**

Друштвото исто така има вложувања во акции кои не котираат на пазар за хартии од вредност но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” и се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност. Позајмиците и побарувањата се вреднуваат по нивната амортизирана вредност со примена на ефективна каматна стапка.

Промените во вредноста на финансиските средства се евидентираат во главнината и во извештајот за сеопфатна добивка, освен загубите од обезвреднување на финансиските средства, каматите пресметани со ефективна каматна метода и курсните разлики на финансиските средства кои што се признаваат во единечниот Биланс на успех.

Во моментот на продажба на финансиските средства, акумулираниот износ во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во единечниот Биланс на успех. Дивидендите што се добиваат од поседувањето на финансиските средства се евидентираат во единечниот Биланс на успех со стекнување на правото за добивање парични средства.

Пазарната вредност на финансиските средства се базира на последната тргувана цена на акцијата на Македонската берза за хартии од вредност. Вложувањата за кои вредноста не може со сигурност да се измери се прикажани според нивната набавна или ревалоризирана вредност намалена за исправката на вредноста.

На крајот на секој известувачки период, Друштвото врши анализа на вредноста на финансиските средства. Во случај кога постојат доволно индикатори дека вредноста на финансиските средства е неповратно намалена под нивната сегашна вредност, овие финансиски средства се сметаат за обезвреднети. Во тој случај, разликата помеѓу износот на обезвреднувањето и ревалоризационата резерва во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во единечниот Биланс на успех. Загубата од обезвреднување на вложувањата која што е евидентирана во единечниот Биланс на успех не се враќа повторно преку истиот. Анализата на обезвреднувањето на побарувањата од купувачите е опишана во Белешка 2.10.

2.9. Залихи

Залихите се искажуваат по цената на чинење или по нето очекуваната продажна вредност во зависност од тоа која е пониска. Цената на чинење е пресметана врз база на стварните цени. Цената на чинењето на производството во тек, полупроизводите и готовите производи, ги опфаќа сите директни трошоци на производство и производните општи трошоци. Нето очекуваната продажна вредност претставува проценета продажна вредност намалена за трошоците за продажба.

2.10. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажани по фактурираната вредност намалена за исправката на побарувањата. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикаторите кои се користат при проценката за ненаплативост на побарувањата се: несолвентност, можноста од ликвидација и стечај и доцнење при исплатата на побарувањата.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.10. Побарувања од купувачите (продолжение)

Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен. Направената исправка на побарувањата се прикажува на позицијата: “Трошоци на продажба и маркетинг” во единечниот Биланс на успех.

2.11. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина на сметките во банките и во благајните.

2.12. Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Откупот на сопствени акции се прикажува како намалување на акционерскиот капитал зголемен за сите трошоци за негово откупување или отуѓување. Отуѓувањето на сопствените акции се прикажува како зголемување на акционерскиот капитал и е еднаков на готовинските приливи намалени за сите трошоци на трансакцијата.

2.13. Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како тековни обврски, освен за делот кој доспева по 12 месеци од денот на единечниот Извештај за финансиската состојба.

2.14. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирачка набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

2.15. Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на добивката утврдена во единечниот биланс на успех коригирана за одредени непризнасни трошоци согласно законските одредби.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.15. Данок на добивка (продолжение)

Одложен данок

Одложениот данок е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднување на средствата и обврските, доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочиви добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

Одложеното даночно средство е пресметано за временските разлики од вложувања во подружниците, освен ако времето на реализација на временските разлики е контролирано од страна на Друштвото и е извесно дека истите нема да се реализираат во догледна иднина.

2.16. Користи на вработените

Обврски за пензии

Друштвото има обврска за исплата на надомести на вработените кои се категоризирани како “Дефинирани користи” и “Дефинирани придонеси”. Обврските се дефинирани како:

- “Дефинирани користи” на вработените - претставува обврска за исплата на надомести во моментот на пензионирање и вообичаено зависи од еден или повеќе фактори како што се години на старост, работен стаж и надоместоци.
- “Дефинирани придонеси” на вработените - претставува обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. Друштвото нема обврска за исплата на дополнителни износи доколку државните и приватните пензиски фондови немаат доволно средства за исплата на пензиите.

Обврската дефинирана во единечниот Извештај за финансиската состојба за користите на вработените е прикажана според сегашната вредност на идните готовински одливи. Износот на “Дефинирани користи” се пресметува на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на Кредитната метода на проектирани единици. Сегашната вредност на “Дефинирани користи” се пресметува со дисконтирање на проценетите идни готовински одливи, со примена на каматната стапка на високо ликвидни корпоративни обврзници, деноминирани во валутата во која дефинираните користи ќе бидат платени и кои имаат приближно еднаков период на доспевање со периодот на доспевање на дефинираните користи.

Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување, Друштвото нема идна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во единечниот Биланс на успех во моментот на нивно доспевање. Однапред платените придонеси се евидентираат како побарувања само доколку се осигура иден поврат на платените средства или идно намалување на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.16. Користи на вработените(продолжение)

Технолошки вишок

На вработените кои се отпуштени како “технолошки вишок” или доброволно им престанал работниот однос во Друштвото, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за “технолошки вишок” се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на “технолошки вишок” или на основа на доброволен престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

Учество во добивка

На вработените може да им се признае право на учество во добивката со одлука на Управниот одбор на Друштвото за распределба на добивката. Стекнатото право на учество во добивка се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

2.17. Резервирања

Резервирања за обновување на околината, реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

2.18. Формирање на приходот (признавање и мерење)

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и услуги. Приходот се прикажува намален за данокот на додадена вредност, проценетите поврати, дисконтите и рататите. Приходите се состојат од:

Приходи од продажба на производи

Приходите од продажба на производи се признаваат во моментот на испораката на производите и прифаќање од страна на купувачот.

Приходи од продажба на услуги

Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугата имајќи го во предвид степенот на завршеност на договорената услуга.

Приходи од камати

Приходите од камати се пресметуваат со примена на ефективната каматна стапка. Приходот од камати се намалува до износот на надоместувачката вредност, во случај на обезвреднување на побарувањето и претставува дисконтиран износ на очекуваниот прилив на готовински средства.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на правото за надомест од страна на издавачите на сопственичките хартии од вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.19. Дивиденди**

Друштвото ги евидентира обврските по дивиденди кон акционерите по одобрување на обврската за дивиденди на годишното Собрание на акционери.

2.20. Државни поддршки

Државните поддршки не се признаваат се додека не постои разумно уверување дека Друштвото ќе се усогласи со условите поврзани со нив, и дека поддршките ќе биде примени. Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат. Конкретно, државните поддршки за да се добијат чиј основен услов им е Друштвото да набави, изгради или на некој друг начин се стекне со нетековни средства, се признаваат како одложени приходи во единечниот извештај за финансиската состојба и се пренесуваат во добивката или загубата на систематска и рационална основа за време на животниот век на стекнатото средство. Државните поддршки кои се добиваат како компензација за веќе настанатите трошоци или се добиваат како непосредна финансиска поддршка на Друштвото без обврска за идни поврзани трошоци со истите, се признаваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат како побарување.

2.21 Принцип на континуитет

Брзото ширење на вирусот Ковид-19 и неговите економски ефекти во Република Северна Македонија и на глобално ниво, може да резултира во преиспитување на претпоставките и проценките, што би можело да има ефект на материјално прилагодување на сегашната вредност на средствата и обврските во текот на следната деловна година. Во оваа фаза, раководството не е во состојба со сигурност да го процени ефектот, бидејќи нови настани се случуваат на дневна основа.

Врз основа на спроведените анализи според тековните случувања, Друштвото утврди дека во моментот не се очекуваат тешкотии во работењето поврзани со ликвидност и сервисирањето на обврските спрема добавувачите.

До датумот на издавање на единечните финансиски извештаи не е добиена информација за откажување на договор поради тековните случувања. Друштвото продолжи да работи со полн капацитет и реализираните приходи во првиот квартал ги надминаа буџетираните приходи.

Во 2020 година, Друштвото оствари нето добивка од 1.142.651 илјади денари (2019: 1.007.811 илјади денари). Друштвото во претходните периоди оствари значајни деловни и финансиски резултати и притоа очекува стабилни приходи и дека зголемувањето на трошоците ќе биде со понизок тренд од зголемувањето на приходите. Како резултат на тоа, приложените единечни финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на континуитет кое подразбира дека Друштвото ќе продолжи да работи во предвидлива иднина.

Исто така, Друштвото формираше Кризен штаб, којшто на дневна основа ги следи сите вонредни мерки и услови во државата, макроекономските показатели, утврдените мерки, глобалните случувања и врз основа на тоа подготвува акциски план.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ****3.1. Видови финансиски ризици**

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на Управниот одбор.

Пазарен ризик**а) Ризик од промена на девизниот курс**

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути. Ризикот од промена на девизниот курс се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина во странски валути во банки за обезбедување на континуитет на операциите на Друштвото.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположливи за продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина и можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се помали од краткорочните и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)****3.2. Објективна вредност**

Објективната вредноста на вложените средства расположливи за продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба. За вреднување на вложувањата кои не котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот.

Сметководствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиските средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3.3. Управување со ризикот од финансирање

Друштвото користи кредити со цел да обезбеди континуирано работење и да обезбеди поврат на вложувањата на инвеститорите и акционерите преку оптимизација на обврските по кредити и капиталот. Доколку е потребно, Друштвото може да го намали ризикот од финансирање преку намалување на износот распределен за дивиденди кон акционерите, да издава нови акции или да продаде средства со цел намалување на ризикот од финансирање.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи вообичаено се блиски до реалните износи на остварените настани. Оние проценки кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу:

Стапки на амортизација

Амортизационите стапки се определуваат врз основа на предвидениот корисен век на употреба на недвижностите, постројките и опремата. Корисниот век на употреба се проверува еднаш годишно од страна на Друштвото врз основа на тековните проценки.

Објективна вредност на земјиштето

Објективната вредност на проценетото земјиште се анализира од страна на Друштвото на датумот на единечниот Извештај за финансиската состојба дали претрпело значајна промена во однос на вредноста на денот на проценката. Проценка на Друштвото е дека разликата помеѓу пазарната вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Објективна вредност на финансиските средства

Објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба, кои не котираат на официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност се евидентирани според нивната набавна вредност. Проценка на Друштвото е дека нивниот износ и разлика до можната пазарна вредност е нематеријална и истата нема никакво влијание врз искажаниот резултат, имајќи ги во предвид бројот на акциите во портфолиото на Друштвото, односно процентот на учество во вкупниот капитал на издавачите на хартии од вредност и нивната неликвидност.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжение)

Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Проценките кои се користат при проценката на адекватноста на обезвреднување на сомнителните побарувања се старосната структура на нашите побарувања и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комитентите и идните готовински наплати. Раководството верува дека не постои потреба од идни резервации коишто ги надминуваат резервациите за сомнителни побарувања што се веќе признати во овие финансиски извештаи.

Резервирања

Резервирањата се предмет на проценка. Друштвото ја проценува веројатноста за настанување на несакан настан како резултат на минат настан. Друштвото е претпазливо во врска со овие проценки, но поради високото ниво на неизвесност, во некои случаи на проценка може и да се случи крајниот исход на настанот да не биде еднаков со резервирањето.

Проценки за евидентирање на користи на вработените

MCC19 користи на вработените, бара да се направат веродостојни проценки на износот на користите кој треба да се евидентира како обврска за користи на вработените. За оваа цел се користат актуарски проценки и техники како што се очекувана стапка на инфлација, долгорочно зголемување на медицинските трошоци, обрт на вработени и дисконтната стапка. Евентуалните промени на овие проценки на било која од овие варијабли може да ја промени обврската на Друштвото по основ на користи на вработените.

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сегментното известување до менаџментот се базира на информации за производите и категориите на купувачите.

Основни категории на производи се фармацевтски и нефармацевтски производи (хемиски, козметички и производи од биљно потекло). Основна категорија на купувачи за производите на Друштвото се купувачи на големо.

Резултатите на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Продажби		Добивка од работењето	
	2020	2019	2020	2019
Фармација	7.582.603	6.880.030	1.138.741	1.054.874
Хемија	289.039	257.655	33.276	6.467
Козметика	927.830	878.853	34.140	1.874
Билкарство	388.787	411.471	56.571	77.090
Вкупно	9.188.259	8.428.009	1.262.728	1.140.305
Финансиски трошоци			(14.714)	(11.517)
Добивка пред даноци			1.248.014	1.128.788
Данок од добивка			(105.363)	(120.977)
Нето добивка			1.142.651	1.007.811

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Средствата и обврските на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

Средства

	2020	2019
Фармација	12.724.837	11.577.178
Хемија	529.014	506.549
Козметика	461.617	323.020
Билкарство	236.097	267.268
Вкупно средства	13.951.565	12.674.015

Обврски

	2020	2019
Фармација	2.755.543	2.195.842
Хемија	122.929	127.221
Козметика	306.640	200.126
Билкарство	49.441	59.705
Вкупно обврски	3.234.553	2.582.894

Останати ставки на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Амортизација		Инвестиции	
	2020	2019	2020	2019
Фармација	622.499	566.551	1.255.281	873.341
Хемија	16.298	14.853	13.730	34.870
Козметика	28.704	27.498	167.038	15.556
Билкарство	29.621	25.285	113.166	26.162
Вкупно	697.122	634.187	1.549.215	949.929

Секундарен известувачки образец - географски сегмент

Република Северна Македонија е матична земја на Друштвото каде се одвива значаен дел од деловните активности.

	Приходи од продажба		Постојани средства	
	2020	2019	2020	2019
Северна Македонија	3.030.385	2.778.870	7.777.800	6.925.902
Србија	1.754.980	1.480.071	-	-
Босна и Херцеговина	866.891	807.740	-	-
Хрватска	509.497	491.903	-	-
Косово	411.961	346.577	-	-
Останати земји	2.614.545	2.522.848	-	-
Вкупно	9.188.259	8.428.009	7.777.800	6.925.902

Прикажувањето на продажбите е врз основа на потеклото на купувачот.

Постојаните средства се состојат од материјални и нематеријални средства.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Информации за поголемите купувачи

Продажбите од сегментот Фармација се одвиваат во повеќе земји и преку повеќе купувачи. Нема купувач со поголемо поединечно учество во продажбите на фармацевтски производи. Кај продажбите на сегментот Хемија има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 15,6% (2019: 27,6%).

Кај продажбите на сегментот Козметика има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 16,4% (2019: 16,2%).

Кај продажбите на сегментот Билкарство има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 59,2% (2019: 65%).

Видови на продажби

	2020	2019
Продажба на производи	7.324.714	6.764.412
Продажба на стоки	1.721.615	1.524.582
Останата продажба	141.930	139.015
	9.188.259	8.428.009

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2019 година	835.503	3.293.217	4.053.655	173.429	8.355.804
Зголемувања	-	36	24.587	525.993	550.616
Пренос од инвестиции во тек	357	82.786	370.583	(453.726)	-
Ревалоризација	823.836	-	-	-	823.836
Елиминација на средства	-	(707)	(76.976)	(5)	(77.688)
На 31 декември 2019 година	1.659.696	3.375.332	4.371.849	245.691	9.652.568
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2019 година	-	1.754.393	2.411.764	-	4.166.157
Амортизација за 2019 година	-	81.429	284.628	-	366.057
Елиминација на средства	-	(110)	(76.228)	-	(76.338)
На 31 декември 2019 година	-	1.835.712	2.620.164	-	4.455.876
Сметководствена вредност					
На 31 декември 2019 година	1.659.696	1.539.620	1.751.685	245.691	5.196.692
Набавна вредност					
На 1 јануари 2020 година	1.659.696	3.375.332	4.371.849	245.691	9.652.568
Зголемувања	-	32	20.365	1.126.843	1.147.240
Пренос од инвестиции во тек	1.971	269.595	777.901	(1.049.467)	-
Елиминација на средства	(38)	(5.487)	(1.085)	-	(6.610)
На 31 декември 2020 година	1.661.629	3.639.472	5.169.030	323.067	10.793.198
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2020 година	-	1.835.712	2.620.164	-	4.455.876
Амортизација за 2020 година	-	84.351	307.777	-	392.128
Елиминација на средства	-	(5.487)	(928)	-	(6.415)
На 31 декември 2020 година	-	1.914.576	2.927.013	-	4.841.589
Сметководствена вредност					
На 31 декември 2020 година	1.661.629	1.724.896	2.242.017	323.067	5.951.609

Земјиштето е проценето по неговата пазарна вредност на 31 декември 2019 година од страна на независен проценител. Ефектот од ревалоризацијата е пренесен во останати резерви на капиталот (Белешка 16).

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Софтвер и интерно генерирани нематеријал ни средства	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2019	358.634	2.252.063	86.772	69.061	2.766.530
Зголемување	-	63.692	-	335.621	399.313
Пренос од инвестиции во тек	6.653	320.949	4.932	(332.534)	-
На 31 декември 2019	365.287	2.636.704	91.704	72.148	3.165.843
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2019	325.997	794.722	47.784	-	1.168.503
Амортизација за 2019 година	13.337	246.695	8.098	-	268.130
На 31 декември 2019	339.334	1.041.417	55.882	-	1.436.633
Сметководствена вредност					
на 31 декември 2019	25.953	1.595.287	35.822	72.148	1.729.210
Набавна вредност					
На 1 јануари 2020	365.287	2.636.704	91.704	72.148	3.165.843
Зголемување	-	6.593	-	395.382	401.975
Пренос од инвестиции во тек	1.951	378.043	5.124	(385.118)	-
На 31 декември 2020	367.238	3.021.340	96.828	82.412	3.567.818
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2020	339.334	1.041.417	55.882	-	1.436.633
Амортизација за 2020 година	8.643	288.296	8.055	-	304.994
На 31 декември 2020	347.977	1.329.713	63.937	-	1.741.627
Сметководствена вредност на 31 декември 2020	19.261	1.691.627	32.891	82.412	1.826.191

Нето сметководствена вредност на софтверот изнесува 113.418 илјади Денари (2019: 110.053 илјади Денари), а остатокот се интерно генерирани нематеријални средства.

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со ризикот од финансирање

Раководството на Друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

	2020	2019
Обврски по кредити	990.341	546.544
Пари и парични еквиваленти	(144.421)	(139.182)
Нето обврски по кредити	845.920	407.362
Капитал	10.717.012	10.091.121
Нето обврски по кредити/Капитал	7,89%	4,04%

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Финансиски инструменти и цели на управување со ризикот

Финансиските инструменти на Друштвото се состојат од пари и парични еквиваленти, купувачи и останати побарувања, добавувачи и останати обврски и кредити. Во текот на своето работење Друштвото е изложено на следните ризици:

Ризик од промена на девизни курсеви

Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во Денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Северна Македонија.

Состојбата на девизните износи деноминирани во Денари е следната:

	Обврски		Средства	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	723.469	810.919	1.785.433	1.814.806
РУР	-	-	561.172	648.671
УСД	145.810	233.077	58.421	75.000
ЦХФ	15.368	15.155	1.208	337
Останати валути	285	910	994	942

Друштвото претежно е изложено на Евро и Руска рубља.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 10% на македонскиот Денар во однос на соодветните странски валути. Сензитивната анализа е направена на девизните салда на средствата и обврските на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во единечниот Биланс на успех, а негативните износи претставуваат намалување.

	Зголемување од 10% на вредноста на Денарот		Намалување од 10% на вредноста на Денарот	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	(106.196)	(100.389)	106.196	100.389
РУР	(56.117)	(64.867)	56.117	64.867
УСД	8.739	15.808	(8.739)	(15.808)
ЦХФ	1.416	1.482	(1.416)	(1.482)
Останати валути	(71)	(3)	71	3
Единечниот биланс на успех и Капитал	(152.229)	(147.969)	152.229	147.969

Сензитивноста на Друштвото кон странските валути во 2020 година е поголема од 2019 година, најмногу како резултат на зголемувањето на побарувањата кон купувачи од странство.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 10% на каматните стапки на кредитите на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во единечниот Биланс на успех, а негативните износи претставуваат намалување.

	Зголемување од 10%		Намалување од 10%	
	2020	2019	2020	2019
Кредити	1.465	1.152	(1.465)	(1.152)
Единечниот биланс на успех и Капитал	(1.465)	(1.152)	1.465	1.152

Доколку каматните стапки беа поголеми за 10% од тековните, добивката на Друштвото во 2020 година ќе беше помала за 1.465 илјади Денари, и обратно, доколку каматните стапки беа пониски добивката на Друштвото во 2020 година ќе беше поголема за 1.465 илјади Денари.

Ризик од ликвидност

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото има пристап до финансиски средства од банките со релативно ниска каматна стапка, што дополнително обезбедува можност за управување со ликвидноста.

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските обврски на Друштвото:

31 декември 2020	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	908.147	665.892	105.002	5.643	1.684.684
Обврски за кредити	6.667	249.609	129.730	604.335	990.341
	914.814	915.501	234.732	609.978	2.675.025
31 декември 2019	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	946.963	571.976	112.396	7.723	1.639.058
Обврски за кредити	7.038	14.092	237.357	288.057	546.544
	954.001	586.068	349.753	295.780	2.185.602

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од ликвидност (продолжение)

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските средства на Друштвото:

31 декември 2020	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	498.048	1.016.503	870.203	-	2.384.754
Пари и парични еквиваленти	144.421	-	-	-	144.421
	642.469	1.016.503	870.203	-	2.529.175
31 декември 2019	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	402.807	859.991	1.172.209	-	2.435.007
Пари и парични еквиваленти	139.182	-	-	-	139.182
	541.989	859.991	1.172.209	-	2.574.189

9. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2020	2019
На 1 јануари	7.411	6.819
Зголемувања	572	592
Намалувања	(869)	-
На 31 декември	7.114	7.411
Вложувањата се состојат од:		
	2020	2019
Вложувања во некотирани компании	2.388	2.531
Вложувања во котирани компании	4.726	4.880
	7.114	7.411

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба претставуваат вложувања во акции и удели на повеќе друштва и банки. Вложувањето во овие друштва и банки е помало од 10% од нивниот регистриран капитал.

Вредноста на вложувањата во котираните друштва е искажана по нивната пазарна вредност. Акциите кои не котираат на пазар за хартии од вредност, но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

10. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

	2020	2019
Алкалоид ДОО Белград, Србија	173.256	173.256
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	15.439	15.439
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	866	866
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	39	39
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	2.748	2.748
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк Приштина, Косово	307	307
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	5.429	4.285
Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД	3.873	3.873
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	130.154	130.154
Фондација „Трајче Мукаетов“ Скопје, С. Македонија	-	-
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	3.000	3.000
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	119.359	119.359
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	461	461
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	7.720	7.720
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	2.616	2.616
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул, Турција	308	308
АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	43.081	43.081
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	308	308
ТОВ Алкалоид Киев, Украина	2.157	2.157
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	2.157	-
	513.278	509.977

Сите поврзани субјекти се 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје, освен вложувањето во Алкалоид УСА каде учеството изнесува 49%. Иако вложувањето на Алкалоид АД Скопје во Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД изнесува 49 %, Друштвото поседува контрола.

Во 2020 година основано е ново друштво во Хрватска со назив Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб.

Во 2020 година Друштвото изврши зголемување на вложувањето во една своја подружница и тоа во Алкалоидфарм СА Фрибург, во износ од 20 илјади швајцарски франци. Подружницата е во 100% сопственост на Друштвото.

Друштвото има претставништва во Русија и Украина. Резултатите од работењето на претставништвата се вклучени во единечните финансиски извештаи на матичното друштво.

11. ЗАЛИХИ

	2020	2019
Суровини и материјали	1.154.941	967.497
Резервни делови	209	365
Ситен инвентар	2.653	1.675
Производство во тек	332.653	357.181
Готови производи	996.425	797.166
Трговски стоки	364.034	245.324
	2.850.915	2.369.208

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Побарувања од купувачи:

	2020	2019
Побарувања од купувачи	2.561.479	2.612.053
Минус: Исправка на вредноста	(176.725)	(177.046)
Нето побарувања од купувачи	2.384.754	2.435.007

Движење на исправката на вредноста:

	2020	2019
На почеток на годината	177.046	176.827
Исправка за годината	-	219
Наплатено во годината	(321)	-
На крајот на годината	176.725	177.046

	2020	2019
До 1 година	-	-
Над 1 година	176.725	177.046
На 31 Декември	176.725	177.046

Друштвото работи со голем број на купувачи во земјата и странство и поради тоа нема поединечно значајна концентрација на кредитен ризик кај побарувањата од купувачите.

13. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2020	2019
Аванси	36.813	46.212
Побарувања за повеќе платен данок	119.452	90.329
Останати побарувања	55.038	36.221
	211.303	172.762

Побарувањата за повеќе платен ДДВ на Управата за јавни приходи се надоместуваат редовно.

Нетековните побарувања се однесуваат на дадени аванси за набавка на постојани средства и истите се реализираат во временски период подолг од една година.

Нетековните побарувања од купувачите и останатите побарувања се како што следува:

	2020	2019
Нетековен дел од побарувањата	61.980	114.566
Ефективната каматна стапка на нетековните побарувања изнесува:		
	2020	2019
Ефективната каматна стапка	2,75%	2,75%

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

14. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Пари во банки	143.496	138.550
Пари во благајна	907	580
Останати парични средства	<u>18</u>	<u>52</u>
	<u>144.421</u>	<u>139.182</u>

15. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И СОПСТВЕНИ АКЦИИ

	<u>Обични акции</u>	<u>Сопствени акции</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2019	<u>2.220.127</u>	<u>(23.032)</u>	<u>2.197.095</u>
Откуп на сопствени акции	-	(75.773)	(75.773)
На 31 декември 2019	<u>2.220.127</u>	<u>(98.805)</u>	<u>2.121,322</u>
Откуп на сопствени акции	-	(10.480)	(10.480)
На 31 декември 2020	<u>2.220.127</u>	<u>(109.285)</u>	<u>2,110,842</u>

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција. Издадените акции се платени во целост. На 31 декември 2020 година, бројот на акции со право на глас е 1.408.796 акции.

Во текот на 2020 година Друштвото откупи 800 сопствени акции преку Македонската берза за хартии од вредност. Од вкупните сопствени акции, 22.557 се сопствени обични акции; 3.287 акции се резервирани за поранешни сопственици од кои 3.228 приоритетни акции и 59 обични акции стекнати по основ на дивиденда.

16. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ

	<u>Земјиште</u>	<u>Вложувања</u>	<u>Фонд за акции</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2019	<u>647.852</u>	<u>2.368</u>	<u>228.916</u>	<u>879.136</u>
Зголемување	-	592	-	592
Намалување	-	-	(16.784)	(16.784)
Ревалоризација на земјиште (белешка б)	823.836	-	-	823.836
На 31 декември 2019	<u>1.471.688</u>	<u>2.960</u>	<u>212.132</u>	<u>1.686.780</u>
Зголемување	-	(297)	-	(297)
На 31 декември 2020	<u>1.471.688</u>	<u>2.663</u>	<u>212.132</u>	<u>1.686.483</u>

Природата и правата кои произлегуваат од секој вид на останати резерви се:

- Ревалоризационата резерва за земјиштето произлегува од проценката на земјиштето. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Резервите за Вложувања произлегуваат од нивната проценка. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Фондот за акции произлегува од задржаната добивка според одлука на Собрание на акционери и е на располагање на акционерите.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

17. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Долгорочни кредити	604.335	288.057
Краткорочни кредити	386.006	258.487
	<u>990.341</u>	<u>546.544</u>

Доспевањето на кредитите е:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
До 1 година	386.006	258.487
Од 1- 3 години	604.335	288.057
	<u>990.341</u>	<u>546.544</u>

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ЕУР	-	131.632
МКД	990.341	414.912
	<u>990.341</u>	<u>546.544</u>

Ефективната каматна стапка на кредитите изнесува:

	<u>31 декември 2020</u>		<u>31 декември 2019</u>	
	<u>ЕУР</u>	<u>МКД</u>	<u>ЕУР</u>	<u>МКД</u>
Каматна стапка	-	1,6-1,9%	6 месечен ЕУРИБОР +2,4 – 2,5%	1,9– 2,8%

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

18. ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ

	2020	2019
Обврски за отпремнини	48.546	39.523

Обврските за отпремнини се пресметани врз основа на законските барања за исплата на две нето просечни плати во моментот на пензионирање, со примена на актуарска пресметка.

Износот за отпремнини евидентиран во единечниот Биланс на успех изнесува:

	2020	2019
На 1 јануари	39.523	29.460
Зголемување на пресметката	9.023	10.063
На 31 декември	48.546	39.523

Основните претпоставки користени при пресметка на отпремнините се:

	2020	2019
Дисконтна стапка	2,32%	2,62%

19. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ

	2020	2019
Одложени даночни средства	-	-
	-	-

Одложените даноци од добивка се пресметани со примена на редовната стапка на данок од добивка во висина од 10%.

	2020	2019
На 1 јануари	-	17.817
Одложен данок во единечниот Биланс на успех	-	(17.817)
На 31 декември	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

19. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ (продолжение)

Движењето на одложените даночни средства и обврски е:

	<u>Резервирања</u>	<u>Вреднување</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2019	17.817	-	17.817
Во единечниот Биланс на успех	(17.817)	-	(17.817)
Реализирана даночна обврска	-	-	-
На 31 декември 2019	-	-	-
Во единечниот Биланс на успех	-	-	-
Реализирана даночна обврска	-	-	-
На 31 декември 2020	-	-	-

20. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски кон добавувачите	1.684.684	1.639.058
Аванси	2.638	2.045
Обврски кон вработените	82.334	71.645
Дивиденди	9.304	9.304
Одложени приходи од субвенции	166.219	75.521
Останати обврски	230.899	151.862
	2.176.078	1.949.435

21. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Резервирања за отпремнини	9.023	10.063
	9.023	10.063

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

22. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2020	2019
Наплатени отпишани побарувања	320	-
Дивиденди	83.769	69.464
Приходи од камати од тековно работење	409	525
Позитивни курсни разлики од тековно работење	238.252	115.367
Останати приходи	86.964	61.254
	409.714	246.610

23. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2020	2019
Камати од тековно работење	100	-
Негативни курсни разлики	329.561	77.527
Отпис на основни средства	-	494
Отпис на залихи	46.493	80.706
Останати расходи	23.155	33.088
	399.309	191.815

24. ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ

	2020	2019
Суровини и материјали	2.806.311	2.666.318
Набавна вредност продадени трговски стоки и суровини	1.100.472	1.009.397
Надоместоци на вработените	1.725.937	1.559.534
Амортизација	697.122	634.187
Енергија и вода	159.942	163.828
Исправка на побарувањата од купувачите	-	219
Отпис на побарувања од купувачи	1.935	-
Транспорт	191.151	165.529
Промена на залихите	(224.185)	(290.645)
Маркетинг и спонзорства	810.964	828.440
Останати расходи	657.264	595.629
	7.926.913	7.332.436

25. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	2020	2019
Бруто плати	1.441.173	1.286.885
Останати трошоци на вработени	284.764	272.649
	1.725.937	1.559.534
Број на вработени на 31 декември	1.787	1.653

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

26. ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории и возила. Вообичаениот период за изнајмување се движи од 3 - 5 години. Компанијата нема опција да ги откупи деловните простории и возилата.

Трошоци евидентирани во Билансот на успех се:

Минимум оперативен лизинг	2020	2019
	35.258	33.728
	35.258	33.728
Идни неотповикливи обврски	2020	2019
До 1 година	12.470	7.609
Од 2 - 5 години	26.243	19.028
	38.713	26.637

27. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО

	2020	2019
Курсни разлики од кредити, нето	(63)	7
Расходи по основ на камати од кредити	(14.651)	(11.524)
	(14.714)	(11.517)

28. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2020	2019
Тековен данок на добивка	105.363	103.160
Одложен данок на добивка (Белешка 19)	-	17.817
	105.363	120.977

Усогласувањето на данокот на добивка пресметан на добивката пред оданочување според законската даночна стапка за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следува:

	2020	2019
Добивка пред оданочување	1.248.014	1.128.788
Пресметан данок по важечка стапка од 10%	124.801	112.879
Усогласување на расходите	42.942	42.745
Даночни олеснувања и ослободувања	(62.380)	(52.464)
Одложени даночни расходи	-	17.817
Данок на добивка	105.363	120.977
Ефективна даночна стапка	8,44%	10,72%

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

29. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2020	2019
Основна заработка по акција		
Расположлива нето добивка(во Денари)	1.142.650.910	1.007.811.167
Број на акции	1.408.938	1.415.132
Основна заработка по акција(во Денари)	811,00	712,17

30. ДИВИДЕНДА

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на годишното Собрание на акционери.

На 6 Април 2020 година на Годишното собрание на акционерите е одобрена пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2019 година во износ од 515.287 илјади денари. Пресметаната дивиденда и даноците се прикажани како намалување од задржаната добивка.

31. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Друштвото има превземено обврски по основ на склучени договори со изведувачи за изградба, набавка и одржување на постојани средства во износ од 51.500 илјади Денари (2019: 264.322 илјади Денари).

32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 58.599 илјади Денари (2019: 129.968 илјади Денари).

33. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото нема краен единствен сопственик. Акциите на Друштвото се поседувани од голем број на правни и физички лица.

Алкалоид АД Скопје, поседува неколку друштва во земјата и странство, прикажани во Белешка 10. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и по пазарни цени.

Подолу се дадени трансакциите со поврзаните субјекти:

Продажби на производи и услуги	2020	2019
Алкалоид ДОО Белград, Србија	254.179	165.347
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	1.300.636	1.204.657
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	281.862	212.673
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	26	20
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	166.165	193.369
ООО Алкалоид Рус, Москва, Русија	518.123	633.362
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	1.050.067	916.901
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	6.382	6.100
	3.577.440	3.332.429

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

33. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Набавка на производи и услуги

	2020	2019
Алкалоид ДОО Белград, Србија	21.360	16.692
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	11.452	11.918
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	22.460	36.151
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	115.558	116.811
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	2.272	1.933
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	4.591	5.808
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	219.040	216.382
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	5.495	2.941
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	45.498	48.056
Фондација „Трајче Мукаетов“ Скопје, С. Македонија	10.027	9.423
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	96.790	94.828
Алкалоид ДОО Веледрогерија Белград, Србија	922	5.259
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул, Турција	10.147	9.203
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	3.036	2.880
Алкалоид АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	1.146	236
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	13.630	4.498
Алкалоид ТОВ Киев, Украина	158.406	158.120
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	1.083	-
	742.913	741.139

Расходи по камати

	2020	2019
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	38	9
	38	9

Салдата и трансакциите помеѓу Друштвото и неговите подружници што произлегуваат од продажбата/набавката на производи и услуги, дадени и примени аванси се презентирани подолу:

Побарувања од продажби на производи и услуги

	2020	2019
Алкалоид ДОО Белград, Србија	115.612	24.776
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	270.754	298.213
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	67.169	47.676
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	54.919	62.535
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	478.848	539.439
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	510.209	536.674
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул, Турција	-	2.519
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	1.780	2.490
	1.499.291	1.514.322

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

33. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Обврски за набавка на производи и услуги	2020	2019
Алкалоид ДОО Белград, Србија	950	1.155
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	4.887	3.239
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	20.653	57.125
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	15.327	16.247
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	129	126
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк Приштина, Косово	932	1.671
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	109.882	156.457
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	1.182	1.006
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	8.738	7.941
Алкалоид ДОО Веледрогерија Белград, Србија	-	1.133
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул, Турција	666	-
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	951	979
Алкалоид АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	1.383	236
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	288	301
Алкалоид ТОВ Киев, Украина	10.947	9.498
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	403	-
	177.318	257.114
Побарувања за камати од поврзани субјекти	2020	2019
Алкалоид ДОО Белград, Србија	-	1.929
	-	1.929
Обврски за камати од поврзани субјекти	2020	2019
Алкалоид СА Фрибург, Швајцарија	-	2.325
	-	2.325

Надоместоци на раководството

Во текот на 2020 година на членовите на Управниот одбор на Друштвото не се исплатени надоместоци за учество во одборот. Во текот на 2020 година на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото вкупно се исплатени 4.288 илјади Денари (2019: 4.402 илјади Денари).

34. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалниот девизен курс за значајната валута користена при искажување на билансните позиции деноминирани во странска валута е следнава:

	31.12.2020	31.12.2019
ЕУР	61,69	61,49
РУР	0,67	0,89
УСД	50,23	54,95
ЦХФ	56,82	56,56

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**35. ДАНОЧЕН РИЗИК**

Во Република Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Друштвото остварува значајни трансакции со поврзаните страни. Исто така, раководството на Друштвото смета дека поседува доволна и адекватна документација во врска со трансферните цени, но постои одредена неизвесност во поглед на барањата и толкувањата на даночните и другите органи кои можат да се разликуваат од оние на раководството. Раководството на Друштвото смета дека различните толкувања нема да имаат значајни ефекти врз единечните финансиски извештаи на Друштвото.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

36. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

АЛКАЛОИД АД Скопје регистрираше ново друштво во Велика Британија, со назив ALKALOID UK LIMITED. Друштвото е во 100% сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Не постојат други значајни настани по периодот на известување кои бараат обелоденување во единечните финансиски извештаи.



**АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ
СТАТУТАРНИ КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2020**

СОДРЖИНА	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	3
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	4
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА	5
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	7
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	8
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАТА	8
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	8
БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	9
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	9
ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ	21
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	22
СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ	23
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	26
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	27
ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	28
ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА	31
ЗАЛИХИ	31
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	32
ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	32
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	33
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	33
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	34
ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ	34
ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ	35
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	36
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	36
РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ	37
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	37
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	37
ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ	37
ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	38
ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ	38
ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ	38
ДАНОК НА ДОБИВКА	38
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	39
ДИВИДЕНДА	39
ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ	39
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ	39
ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	40
ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ	40
ДЕВИЗЕН РИЗИК	41
НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ	41
ПРИЛОГ 1 – КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	
ПРИЛОГ 2 – КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи (стр. 3 до 41) на АЛКАЛОИД АД Скопје и подружниците (во понатамошниот текст "Групата"), кои се состојат од консолидираниот извештај за финансиска состојба на 31 декември 2020 година и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината и консолидираниот извештај за парични текови за годината што тогаш завршува, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на консолидираните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Групата. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АЛКАЛОИД АД Скопје и подружниците на ден 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)

Deloitte се однесува на едно или повеќе лица на Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), неговата глобална мрежа од фирми ѝерки, и нивните поврзани ентитети (заведнички назив "Deloitte организација"). DTTL (уште познат под називот "Deloitte Global") и секоја од фирмите ѝерки и поврзаните лица претставуваат посебни правни и самостојни ентитети, кои не може да се обврзат, ниту да се поврзат во однос на трети лица. DTTL и сите DTTL ѝерки фирми и поврзаните ентитети се одговорни само за своите дела и пропусти и не одговараат за постапките на другите. Deloitte не пружа услуги на клиенти. За повеќе информации, ве молиме посетете ја страницата <https://www2.deloitte.com/mk>.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Групата е одговорно за подготвување на консолидираниот годишен извештај и консолидираната годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од Раководството на Групата на ден 9 февруари 2021 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на консолидираниот годишен извештај со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групата. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани консолидирани финансиски извештаи кој се применува во на Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во консолидираниот годишен извештај се конзистентни со консолидираната годишна сметка и приложените ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Групата за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор



4 март 2021 година
Дилоит ДОО Скопје



Јане Иванов
Овластен ревизор



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2020	2019
Средства			
Нетековни средства			
Материјални средства	6	6.163.085	5.418.377
Нематеријални средства	7	1.829.491	1.732.098
Одложени даночни средства	18	4.211	5.353
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9	7.114	7.411
Останати долгорочни побарувања	12	64.049	116.646
		8.067.950	7.279.885
Тековни средства			
Залихи	10	3.698.352	3.262.593
Побарувања од купувачите	11	2.603.483	2.405.172
Останати побарувања	12	309.741	288.902
Пари и парични еквиваленти	13	335.008	357.348
		6.946.584	6.314.015
Вкупно средства		15.014.534	13.593.900
Акционерска главнина и обврски			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	14	2.220.127	2.186.382
Сопствени акции	14	(109.285)	(65.060)
Законски резерви		618.262	616.138
Останати резерви	15	1.640.357	1.670.216
Задржана добивка		6.538.057	5.887.016
Малцински удел		618	657
		10.908.136	10.295.349
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	16	626.459	312.812
Обврски за отпремнини	17	50.300	40.559
Одложени даночни обврски	18	11.355	120
		688.114	353.491
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачите и останати обврски	19	2.773.572	2.416.637
Данок на добивка		30.964	61.767
Краткорочни кредити	16	613.748	466.656
		3.418.284	2.945.060
Вкупно обврски		4.106.398	3.298.551
Вкупно акционерска главнина и обврски		15.014.534	13.593.900

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата на ден 9 февруари 2021 година.

Одобрено од:

Живко Мукаетов
Генерален директор



Виктор Стојчевски
Финансиски директор

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2020	2019
Продажби	5	12.132.328	11.102.808
Трошоци содржани во продадени готови производи и трговски стоки	23	(6.698.493)	(5.974.145)
Бруто добивка		5.433.835	5.128.663
Трошоци за истражување и развој	23	(121.368)	(109.931)
Трошоци на продажба и маркетинг	23	(3.409.148)	(3.323.516)
Административни трошоци	23	(466.502)	(420.697)
Резервирања за останати обврски и трошоци	20	(9.737)	(10.499)
Останати приходи од работењето	21	421.554	245.019
Останати расходи од работењето	22	(502.418)	(308.167)
Добивка од работењето		1.346.216	1.200.872
Трошоци на финансирањето (нето)	26	(17.817)	(12.561)
Добивка пред оданочување		1.328.399	1.188.311
Данок на добивка	27	(160.914)	(173.051)
Нето добивка за годината		1.167.485	1.015.260
Расположливо на:			
– Акционерите на Групата		1.167.524	1.015.318
– Малцински удел		(39)	(58)
Нето добивка за годината		1.167.485	1.015.260
Заработувачка по акција (во денари)			
- Основна	28	828,63	717,43

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2020	2019
Нето добивка		1.167.485	1.015.260
Останата сеопфатна добивка:			
Објективна вредност на вложувањата	15	(297)	592
Ефект од ревалоризација на земјиште	15	-	823.836
Ефект од курсни разлики	15	(29.562)	13.725
Останата сеопфатна (загуба) / добивка по оданочување		(29.859)	838.153
Вкупна сеопфатна добивка		1.137.626	1.853.413

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2020

	Акционерск и капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Останати резерви	Задржана добивка	Малцински удел	Вкупно
На 1 јануари 2019	2.220.127	(23.032)	614.437	848.847	5.308.871	716	8.969.966
Откуп на сопствени акции	-	(75.773)	-	-	-	-	(75.773)
Издвојувања од резерви	-	-	1.271	(16.784)	15.513	-	-
Дивиденда и данок на исплатена дивиденда (Белешка 29)	-	-	-	-	(453.316)	-	(453.316)
Нето добивка за годината	-	-	-	-	1.015.318	(58)	1.015.260
Останати корекции	-	-	430	-	630	(1)	1.059
<i>Консолидиран извештај за сеопфатната добивка</i>							
Објективна вредност на вложувањата (Белешка 9)	-	-	-	592	-	-	592
Ревалоризација на земјиште (Белешка 2,8, 6 и 15)	-	-	-	823.836	-	-	823.836
Ефект од курсни разлики	-	-	-	13.725	-	-	13.725
	-	-	-	838.153	-	-	838.153
На 31 декември 2019	2.220.127	(98.805)	616.138	1.670.216	5.887.016	657	10.295.349
Откуп на сопствени акции	-	(10.480)	-	-	-	-	(10.480)
Издвојувања од резерви	-	-	2.056	-	(2.056)	-	-
Дивиденда и данок на исплатена дивиденда (Белешка 29)	-	-	-	-	(505.983)	-	(505.983)
Нето добивка за годината	-	-	-	-	1.167.524	(39)	1.167.485
Останати корекции	-	-	-	-	(92)	-	(92)
<i>Консолидиран извештај за сеопфатната добивка</i>							
Објективна вредност на вложувањата (Белешка 9)	-	-	-	(297)	-	-	(297)
Ефект од курсни разлики	-	-	68	(29.562)	(8.352)	-	(37.846)
	-	-	68	(29.859)	(8.352)	-	(38.143)
На 31 декември 2020	2.220.127	(109.285)	618.262	1.640.357	6.538.057	618	10.908.136

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	За годината што завршува на 31 декември	
	2020	2019
Парични текови од оперативни активности		
Наплатено од купувачи	12.425.023	10.498.212
Платено на добавувачите и вработените	(10.978.020)	(9.364.542)
Паричен тек од работењето	1.447.003	1.133.670
Приливи од камати	4.210	2.082
Нето парични текови од оперативните активности	1.451.213	1.135.752
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на постојани средства	(1.446.900)	(870.794)
Продажба на основни средства	543	376
Добиени субвенции	121.423	85.831
Набавка/продажба на вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба, нето	(2.098)	-
Останати одливи од вработените	(55.123)	(65.069)
Нето парични текови користени за инвестициони активности	(1.382.155)	(849.656)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи од кредити	3.518.461	2.569.703
Отплата на кредити	(3.064.391)	(2.389.283)
Платени камати	(18.885)	(16.441)
Откуп на сопствени акции	(10.480)	(75.773)
Надоместоци на акционерите и данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката	(506.301)	(453.316)
Нето парични текови користени за финансиски активности	(81.596)	(365.110)
Нето намалување на пари и парични еквиваленти	(12.538)	(79.014)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	357.348	433.811
Ефект од курсни разлики	(9.802)	2.551
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	335.008	357.348

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАТА

Алкалоид АД Скопје (во понатамошниот текст: Матичното друштво) и неговите подружници (во понатамошниот текст: Групата) произведува и продава разновидни фармацевтски, хемиски и козметички производи, како и производи од биљно потекло. Алкалоид АД Скопје се состои од деветнаесет подружници и една фондација во Република Северна Македонија и други земји. Називите на подружниците се дадени во точка 2.2 од Белешките кон консолидираните финансиски извештаи.

Производството на Групата се одвива на локациите во Скопје и Белград. Алкалоид АД Скопје, Матичното друштво е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Адресата на Матичното друштво е: Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје Република Северна Македонија

Акциите на Алкалоид АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основа за подготовка на консолидираните финансиски извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018 и 290/20) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат консолидирани финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

До датумот на составувањето на придружните консолидирани финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија.

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото, придружните консолидирани финансиски извештаи не можат да се сметаат за консолидирани финансиски извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.1. Основа за подготвување на консолидираните финансиските извештаи (продолжение)

Притоа, придружните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните консолидирани финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие консолидирани финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Износите содржани во консолидираните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

Подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на раководството на Групата, кои влијаат врз искажаните позиции во консолидираните финансиски извештаи. Иако оценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.2. Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоењето на и ефектот од поседувањето на гласовите се зема во предвид при одредување дали Матичното друштво има контрола врз друго правно лице. Набавната вредност на вложувањето претставува објективна вредност на даденото средство. Матичното друштво ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуално обезвреднување.

Подружниците се целосно консолидирани од моментот на воспоставување на контрола од страна на Матичното друштво врз истите. Подружниците се елиминираат од консолидацијата во моментот на престанок на контролата од страна на Матичното друштво.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.2. Подружници (продолжение)

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги опфаќаат финансиските извештаи на Матичното друштво Алкалоид АД Скопје и следните подружници:

	2020	2019
	учество	учество
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	100%	100%
Алкалоид ДОО Белград, Србија	100%	100%
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	100%	100%
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	100%	100%
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	100%	100%
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	100%	100%
АЛК&КОС Фармацеутицалс Шпк Приштина, Косово	100%	100%
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	100%	100%
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	100%	100%
Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД	49%	49%
Фондација „Трајче Мукастов“ Скопје, С. Македонија	100%	100%
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	100%	100%
ООО Алкалоид РУС Москва, Русија	100%	100%
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	100%	100%
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	100%	100%
Алкалоид Иљач ТЛС Истанбул, Турција	100%	100%
АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	100%	100%
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	100%	100%
ТОВ Алкалоид Киев, Украина	100%	100%
Алкалоид ЛГЛ ДОО Загреб, Хрватска	100%	-

Иако вложувањето на Алкалоид АД Скопје во Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД изнесува 49%, Матичното друштво поседува контрола.

Во 2020 година основано е ново друштво во Хрватска со назив Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб.

Во 2020 година Друштвото изврши зголемување на вложувањето во една своја подружница и тоа во Алкалоидфарм СА Фрибург, во износ од 20 илјади швајцарски франци. Подружницата е во 100% сопственост на Друштвото.

Матичното друштво има претставништва во Русија и Украина. Резултатите од работењето на претставништвата се вклучени во овие консолидирани финансиски извештаи.

2.3. Сегментно известување

Известувањето по оперативни сегменти е конзистентно со начините на интерно известување за потребите на Управниот одбор. Управниот одбор е одговорен за стратешките одлуки за секој од сегментите.

На 31 декември 2020 година, Групата беше организирана во четири известувачки сегменти:

- **Фармација** - производство и продажба на лекови за хумана медицина, ветеринарни лекови и фармацевтски сировини,
- **Хемија** - производство и продажба на хемиски производи,
- **Козметика** - производство и продажба на козметички производи,
- **Билкарство** - производство и продажба на производи од билно потекло.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.3. Сегментно известување (продолжение)

Севкупната производна програма на фармацевтски производи на Алкалоид - Фармација се состои од следниве фармацевтски форми:

- Орални цврсти дозни форми: Таблети - конвенционално и модифицирано ослободување, филм-таблети, обложени таблети, подјазични таблети, капсули, сув прашок за орална суспензија.
- Течни дозни форми за орална употреба: Раствори за орална употреба, сирупи, суспензии.
- Топикални препарати: Кремови, масти, раствори, гелови, спрејови, вагиналети, супозитории.
- Стерилни дозни форми: Парентерални мало-волуменски, капки за очи, масти за очи.

Покрај капацитетите за производство на готови фармацевтски производи Алкалоид-Фармација има погон за екстракција на опиоиди, кој вклучува производство на морфин и негови деривати како фармацевтски сировини.

Сегментот Алкалоид - Хемија денес има развиена програма за производство на хемикалии и реагенси од органско и неорганско потекло, со ра, puriss, purum и со фармакопејски квалитети. Истите се наменети за лабораториите во институтите, факултетите, клиниките, фармацевтската и козметичката индустрија, како и во процесите на производство на други индустрии.

Палетата на производи на Алкалоид - Козметика се состои од производите за нега на кожа, производите за нега на детска кожа, сапуни, производите за нега на коса, производите за нега на заби, парфемската колекција за мажи, парфемската колекција за жени, како и козметиката за домаќинството. Состојките кои се составен дел на производите се набавуваат од добавувачи кои ги задоволуваат високите стандарди за квалитет и истите се во согласност со барањата на Европската директива за квалитетен козметички производ.

Главни дејности во Алкалоид - Билкарство се обработка, мешање и пакување на билни сировини како корени, листови, овошје, семе итн.

Приходите по сегменти се приходи кои се обелоденети во консолидираниот биланс на успех на Групата, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите приходи на Групата кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Расходите по сегменти се расходи кои се обелоденети во консолидираниот биланс на успех на Групата, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите расходи на Групата кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Нето оперативните средства на Групата се состојат примарно од материјални и нематеријални средства, залихи и побарувања намалени за нето оперативните обврски, додека нето финансиските средства на Групата примарно се состојат од парични средства и парични еквиваленти, останати тековни финансиски средства намалени за финансиски обврски, одложен данок и данок на добивка.

Сметководствените политики на сегментите се исти со сметководствените политики на Групата. Ова се всушност податоците кои што се репортираат на управувачките структури за целите на донесување одлуки за распределба на ресурсите и за оценување на резултатите од работењето на сегментите.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.4. Наеми

Плаќањата за оперативен наем се признаени како расход во консолидираниот Биланс на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

2.5. Курсни разлики

Валута за вреднување и обелоденување

Валута за вреднување и обелоденување на трансакциите на Групата е македонскиот Денар. Износите вклучени во консолидираниите финансиски извештаи се прикажани во илјади Денари.

Трансакции и состојби

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се искажуваат во Консолидираниот Биланс на успех како приходи или расходи. Курсните разлики настанати од искажувањето во Денари на вложувањата изразени во странски средства за плаќање, се прикажани во главнината.

Подружници

Средствата и обврските се пресметани според крајниот курс на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба. Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата).

Средствата и обврските на надворешното работење на Групацијата, се преведуваат по валутата на датумот на известување за целите на презентирање на консолидираниите финансиски извештаи. Приходите и расходите се преведуваат според просечните курсеви за тој период, освен ако курсот на валутата не се менува значително во тој период, во којшто случај се користат курсевите на денот на трансакциите. Курсните разлики што произлегуваат, доколку ги има, се признаваат во останата сеопфатна добивка и се акумулираат во девизната резерва и доколку е соодветно се распределува на неконтролирано учество.

2.6. Материјални средства

Материјалните средства иницијално се прикажуваат по нивната набавна вредност, со исклучок на земјиштето. Земјиштето е прикажано по неговата пазарна вредност врз основа на процена направена од страна на независен проценител. Останатите материјални средства се искажани по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените материјални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.6. Материјални средства (продолжение)

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците на работењето во моментот на нивното настанување.

Позитивниот ефект од проценката на земјиштето се евидентира на главнината како ревалоризациона резерва. Негативниот ефект од проценката на земјиштето се евидентира на главнината, до износот на ревалоризационата резерва на одредено средство, а разликата се евидентира во консолидираниот Биланс на успех. Остатокот од ревалоризационата резерва се пренесува на задржаната добивка во моментот на отуѓувањето.

Земјиштето не се амортизира. Амортизацијата на останатите материјални средства се пресметува со примена на праволиниската метода и е наменета за алоцирање на набавната или проценетата вредност на основните средства во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на материјалните средства. Предвидениот корисен век на средствата е:

Згради	10 - 40	години
Опрема за производство	10 - 20	години
Возила	4	години
Мебел, компјутери и останата опрема	3 - 10	години

Резидуалната вредност на средствата и нивниот предвиден век на користење се проценува на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба и се коригира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност во случај кога сегашната вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од консолидираниот извештај за финансиската состојба заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се признава во Билансот на успех.

2.7. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од жигови, лиценци и софтвер. Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење.

Амортизацијата на нематеријалните средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства, а најмногу до 10 години.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.7. Нематеријални средства (продолжение)

Одделно стекнати нематеријални средства

Нематеријалните средства со конечен животен век кои што се стекнати одделно се прикажуваат по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната амортизација и за исправката на вредност. Амортизацијата на стекнатите нематеријални средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства, а најмногу до 10 години. Предвидениот век на употреба и методот на амортизација се предмет на испитување на крајот на секој период за известување.

Интерно генерирани нематеријални средства - трошоци за истражување и развој

Издатоците за истражување се признаваат како расходи при нивното настанување. Интерно генерираните нематеријални средства кои произлегуваат од фазата на развој се признаваат доколку и само доколку може да го демонстрираат следното:

- Техничка изводливост за довршување на нематеријалното средство, така што тоа да биде расположливо за употреба или продажба,
- Неговата намера е да го доврши нематеријалното средство и да го користи или продаде,
- Неговата способност да го користи или продаде нематеријалното средство.
- Како нематеријалното средство ќе создава веројатни идни економски користи.
- Расположливоста на соодветни технички, финансиски и други ресурси за довршување на развојот и за употреба или продажба на нематеријалното средство,
- Неговата способност за веродостојно мерење на издотокот кој може да му се припише на нематеријалното средство за време на неговиот развој.

Износот на иницијално признатите интерно генерирани нематеријални средства е збир од настанатите трошоци од денот кога нематеријалното средство за прв пат ги исполнува критериумите за признавање наведени погоре. Во случај кога интерно генерираните нематеријални средства не ги задоволуваат критериумите наведени погоре, трошоците за развој се признаваат во консолидираниот Биланс на успех во периодот во кој што се настанати.

Последователно по иницијалното признавање, интерно генерираните нематеријални средства се прикажуваат по нивната набавна вредност намалени за акумулираната амортизација и исправката на вредност на ист начин како и одделно стекнатите нематеријални средства.

Патенти

Патентите иницијално се мерат според набавна вредност и се амортизираат на праволиниски метод во текот на проценетиот животен век од десет години.

2.8. Обезвреднување на нефинансиските средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството ја надминува вредноста за неговото повторно надоместување.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.8. Обезвреднување на нефинансиските средства(продолжение)**

Надоместувачката вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците на продажба и неговата употребна вредност. Со цел за да се процени обезвреднувањето, средствата се групирани во најмали единици кои генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се обезвреднети се проценуваат за можната корекција на обезвреднувањето на датумот на Консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.9. Финансиски средства

Финансиските средства на Групата се класифицирани во следните категории: позајмици и побарувања и хартии од вредност расположливи за продажба. Класификацијата на вложувањата е направена во зависност од намената за која финансиските средства се набавени. Класификацијата на финансиските средства се одредува во моментот на нивната набавка и се анализира на секој датум на известување.

Позајмици и побарувања

Позајмиците и побарувањата се финансиски средства со дефинирани услови за плаќање и не се котираат на пазарите на хартии од вредност. Позајмиците и побарувањата се вклучени во тековните средства, освен оние кои имаат доспевање подолго од 12 месеци по датумот на Консолидираниот Извештај за финансиската состојба. Позајмиците и побарувањата се прикажани во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба на позицијата Побарувања од купувачите и останати побарувања (Белешка 2.11).

Хартии од вредност расположливи за продажба

Финансиските средства “расположливи за продажба” се класифицирани како нетековни средства, освен оние кои раководството планира да ги отуѓи во период пократок од 12 месеци по датумот на Консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

Набавката и продажбата на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето. Вредноста на набавката ги вклучува и трошоците за трансакцијата. Финансиските средства се бришат од евиденцијата во моментот на нивната продажба или во моментот на завршување на правото за добивање на надоместок. Финансиските средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по нивната пазарна вредност. Групата исто така има вложувања во акции кои не котираат на пазар за хартии од вредност но се класифицирани како финансиски средства „расположливи за продажба“ и се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Групата очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност. Позајмиците и побарувањата се вреднуваат по нивната амортизирана вредност со примена на ефективна каматна стапка.

Промените во вредноста на финансиските средства се евидентираат во главнината и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, освен загубите од обезвреднување на финансиските средства, каматите пресметани со ефективна каматна метода и курсните разлики на финансиските средства кои што се признаваат во консолидираниот Биланс на успех.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.9. Финансиски средства(продолжение)****Хартии од вредност расположливи за продажба(продолжение)**

Во моментот на продажба на финансиските средства, акумулираниот износ во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во консолидираниот Биланс на успех. Дивидендите што се добиваат од поседувањето на финансиските средства се евидентираат во консолидираниот Биланс на успех со стекнување на правото за добивање парични средства.

Пазарната вредност на финансиските средства се базира на последната тргувана цена на акцијата на Македонската берза за хартии од вредност. Вложувањата за кои вредноста не може со сигурност да се измери се прикажани според нивната набавна или ревалоризирана вредност намалена за исправката на вредноста.

На крајот на секој известувачки период, Групата врши анализа на вредноста на финансиските средства. Во случај кога постојат доволно индикатори дека вредноста на финансиските средства е неповратно намалена под нивната сегашна вредност, овие финансиски средства се сметаат за обезвреднети. Во тој случај, разликата помеѓу износот на обезвреднувањето и ревалоризационата резерва во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во билансот на успех. Загубата од обезвреднување на вложувањата која што е евидентирана во консолидираниот Биланс на успех не се враќа повторно преку истиот. Анализата на обезвреднувањето на побарувањата од купувачите е опишана во Белешка 2.11.

2.10. Залихи

Залихите се искажуваат по цената на чинењето или по нето очекуваната продажна вредност во зависност од тоа која е пониска. Цената на чинење е пресметана врз база на стварните цени. Цената на чинењето на производството во тек, полупроизводите и готовите производи, ги опфаќа сите директни трошоци на производство и производните општи трошоци. Нето очекуваната продажна вредност претставува проценета продажна вредност намалена за трошоците за продажба.

2.11. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажани по фактурираната вредност намалена за исправката на побарувањата. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикаторите кои се користат при проценката за ненаплативост на побарувањата се: несолвентност, можноста од ликвидација и стечај и доцнење при исплатата на побарувањата. Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен. Направената исправка на побарувањата се прикажува на позицијата: “Трошоци на продажба и маркетинг” во консолидираниот Биланс на успех.

2.12. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина на сметките во банките и во благајните.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.13. Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Откупот на сопствени акции се прикажува како намалување на акционерскиот капитал зголемен за сите трошоци за негово откупување или отуѓување. Отуѓувањето на сопствените акции се прикажува како зголемување на акционерскиот капитал и е еднаков на готовинските приливи намалени за сите трошоци на трансакцијата.

2.14. Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како тековни обврски, освен за делот кој доспева по 12 месеци од денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

2.15. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирачка набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

2.16. Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од консолидираниот Биланс на успех, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Во однос на подружниците на Групата, данокот на добивка се пресметува врз база на усвоените даночни закони на денот на извештајот за финансиска состојба во земјите каде што генерираат оданочив приход.

Одложен данок

Одложениот данок е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднување на средствата и обврските, доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочиви добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

Одложеното даночно средство е пресметано за временските разлики од вложувања во подружниците, освен ако времето на реализација на временските разлики е контролирано од страна на Групата и е извесно дека истите нема да се реализираат во догледна иднина.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.17. Користи на вработените

Обврски за пензии

Групата има обврска за исплата на надомести на вработените кои се категоризирани како “Дефинирани користи” и “Дефинирани придонеси”. Обврските се дефинирани како:

- “Дефинирани користи” на вработените - претставува обврска за исплата на надомести во моментот на пензионирање и вообичаено зависи од еден или повеќе фактори како што се години на старост, работен стаж и надоместоци.
- “Дефинирани придонеси” на вработените - претставува обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. Групата нема обврска за исплата на дополнителни износи доколку државните и приватните пензиски фондови немаат доволно средства за исплата на пензиите

Обврската дефинирана во консолидираниот Извештај за финансиската состојба за користите на вработените е прикажана според сегашната вредност на идните готовински одливи. Износот на “Дефинирани користи” се пресметува на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на Кредитната метода на проектирани единици. Сегашната вредност на “Дефинирани користи” се пресметува со дисконтирање на проценетите идни готовински одливи, со примена на каматната стапка на високо ликвидни корпоративни обврзници, деноминирани во валутата во која дефинираните користи ќе бидат платени и кои имаат приближно еднаков период на доспевање со периодот на доспевање на дефинираните користи.

Групата има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување, Групата нема идна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во Консолидираниот Биланс на успех во моментот на нивно доспевање. Однапред платените придонеси се евидентираат како побарувања само доколку се осигура иден поврат на платените средства или идно намалување на обврската.

Технолошки вишок

На вработените кои се отпуштени како “технолошки вишок” или доброволно им престанал работниот однос во Групата, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за “технолошки вишок” се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на “технолошки вишок” или на основа на доброволен престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

Учество во добивка

На вработените може да им се признае право на учество во добивката, со одлука на Управниот одбор на Групата за распределба на добивката. Стекнатото право на учество во добивка се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.18. Резервирања

Резервирања за обновување на околината, реструктурирање или тужби против Групата се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето.

Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

2.19. Формирање на приходот - признавање и мерење

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и услуги. Приходот се прикажува намален за данокот на додадена вредност, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

Приходи од продажба на производи

Приходите од продажба на производи се признаваат во моментот на испораката на производите и прифаќање од страна на купувачот.

Приходи од продажба на услуги

Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугата имајќи го во предвид степенот на завршеност на договорената услуга.

Приходи од камати

Приходите од камати се пресметуваат со примена на ефективната каматна стапка. Приходот од камати се намалува до износот на надоместувачката вредност, во случај на обезвреднување на побарувањето и претставува дисконтиран износ на очекуваниот прилив на готовински средства.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на правото за надомест од страна на издавачите на сопственичките хартии од вредност.

2.20. Дивиденди

Групата ги евидентира обврските по дивиденди кон акционерите, по одобрување на обврската за дивиденди на годишното Собрание на акционерите.

2.21. Основи и обем на консолидација

Консолидираните финансиски извештаи ги опфаќаат извештаите на Матичното друштво АЛКАЛОИД АД Скопје и подружниците обелоденети во Белешка 2.2. Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминираат. По потреба се извршени рекласификации на податоците обелоденети во финансиските извештаи на подружниците со цел на усогласување на неговите сметководствени политики со политиките на Групата.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.22. Државни поддршки**

Државните поддршки не се признават се додека не постои разумно уверување дека Групата ќе се усогласи со условите поврзани со нив, и дека поддршките ќе биде примени. Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Групата ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Конкретно, државните поддршки за да се добијат чиј основен услов им е Групата да набави, изгради или на некој друг начин се стекне со нетековни средства, се признаваат како одложени приходи во билансот на состојба и се пренесуваат во добивката или загубата на систематска и рационална основа за време на животниот век на стекнатото средство.

Државните поддршки кои се добиваат како компензација за веќе настанатите трошоци или се добиваат како непосредна финансиска поддршка на Групата без обврска за идни поврзани трошоци со истите, се признаваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат како побарување.

2.23. Принцип на континуитет

Брзото ширење на вирусот Ковид-19 и неговите економски ефекти во Република Северна Македонија и на глобално ниво, може да резултира во преиспитување на претпоставките и проценките, што би можело да има ефект на материјално прилагодување на сегашната вредност на средствата и обврските во текот на следната деловна година. Во оваа фаза, раководството не е во состојба со сигурност да го процени ефектот, бидејќи нови настани се случуваат на дневна основа.

Врз основа на спроведените анализи според тековните случувања, Групата утврди дека во моментот не се очекуваат тешкотии во работењето поврзани со ликвидност и сервисирањето на обврските спрема добавувачите.

До датумот на издавање на консолидираните финансиски извештаи не е добиена информација за откажување на договор поради тековните случувања. Групата продолжи да работи со полн капацитет и реализираните приходи во првиот квартал ги надминаа буџетираните приходи.

Во 2020 година, Групата оствари нето добивка од 1.167.485 илјади денари (2019: 1.015.260 илјади денари). Групата во претходните периоди оствари значајни деловни и финансиски резултати и притоа очекува стабилни приходи и дека зголемувањето на трошоците ќе биде со понизок тренд од зголемувањето на приходите. Како резултат на тоа, приложените консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на континуитет кое подразбира дека Групата ќе продолжи да работи во предвидлива иднина.

Исто така, Групата формираше Кризен штаб, којшто на дневна основа ги следи сите вонредни мерки и услови во државата, макроекономските показатели, утврдените мерки, глобалните случувања и врз основа на тоа подготвува акциски план.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Видови финансиски ризици

Во своето работење, Групата е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Групата во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на Управниот одбор.

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Групата е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути. Ризикот од промена на девизниот курс се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина во странски валути во банки за обезбедување на континуитет на операциите на Групата.

б) Ризик од промена на цените

Групата е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположливи за продажба. Групата не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

Групата нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Групата.

Каматен ризик

Групата не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Групата не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Групата е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Групата нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

3.2. Објективна вредност

Објективната вредноста на вложените средства расположливи за продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

За вреднување на вложувањата кои не котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот.

Сметководствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Проценките на Групата се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3.3. Управување со ризикот од финансирање

Групата користи кредити со цел да обезбеди континуирано работење и да обезбеди поврат на вложувањата на инвеститорите и акционерите преку оптимизација на обврските по кредити и капиталот. Доколку е потребно, Групата може да го намали ризикот од финансирање преку намалување на износот распределен за дивиденди кон акционерите, да издава нови акции или да продаде средства со цел намалување на ризикот од финансирање.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Групата врши проценка на идните настани. Проценетите износи вообичаено се блиски до реалните износи на остварените настани. Оние проценки кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу:

Стапки на амортизација

Амортизационите стапки се определуваат врз основа на предвидениот корисен век на употреба на недвижностите, постројките и опремата. Корисниот век на употреба се проверува еднаш годишно од страна на Групата врз основа на тековните проценки.

Објективна вредност на земјиштето

Објективната вредност на проценетото земјиште се анализира од страна на Групата на датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба дали претрпело значајна промена во однос на вредност на денот на проценката. Проценката на Групата е дека разликата помеѓу пазарна вредност и проценетата сметководствената вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**4. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)****Објективна вредност на финансиските средства**

Објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба, кои не котираат на официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност се евидентирани според нивната набавна вредност. Проценка на Групата е дека нивниот износ и разлика до можната пазарна вредност е нематеријална и истата нема никакво влијание врз искажаниот резултат, имајќи ги во предвид бројот на акциите во портфолиото на Групата, односно процентот на учество во вкупниот капитал на издавачите на хартии од вредност и нивната неликвидност.

Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Проценките кои се користат при проценката на адекватноста на обезвреднување на сомнителните побарувања се старосната структура на нашите побарувања и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комитентите и идните готовински наплати. Раководството верува дека не постои потреба од идни резервации коишто ги надминуваат резервациите за сомнителни побарувања што се веќе признати во овие финансиски извештаи.

Резервирања

Резервирањата се предмет на проценка. Друштвото ја проценува веројатноста за настанување на несакан настан како резултат на минат настан. Друштвото е претпазливо во врска со овие проценки, но поради високото ниво на неизвесност, во некои случаи на проценка може и да се случи крајниот исход на настанот да не биде еднаков со резервирањето.

Проценки за евидентирање на користи на вработените

МСС19 користи на вработените, бара да се направат веродостојни проценки на износот на користите кој треба да се евидентира како обврска за користи на вработените. За оваа цел се користат актуарски проценки и техники како што се очекувана стапка на инфлација, долгорочно зголемување на медицинските трошоци, обрт на вработени и дисконтната стапка. Евентуалните промени на овие проценки на било која од овие варијабли може да ја промени обврската на Групата по основ на користи на вработените.

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ**Примарен известувачки образец - деловен сегмент**

Сегментното известување до менаџментот се базира на информации за производите и категориите на купувачите.

Основни категории на производи се фармацевтски и нефармацевтски производи (хемиски, козметички и производи од биљно потекло). Основна категорија на купувачи за производите на Групата се купувачи на големо.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Резултатите на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Продажби		Добивка од работењето	
	2020	2019	2020	2019
Фармација	10.527.723	9.555.573	1.219.677	1.114.342
Хемија	289.025	257.639	35.902	7.476
Козметика	926.587	878.221	34.482	2.149
Билкарство	388.993	411.375	56.155	76.905
Вкупно	12.132.328	11.102.808	1.346.216	1.200.872
Финансиски трошоци			(17.817)	(12.561)
Добивка пред даноци			1.328.399	1.188.311
Данок од добивка			(160.914)	(173.051)
Нето добивка			1.167.485	1.015.260

Сите приходи наведени погоре се генерирани од продажби кон надворешни купувачи.

Средствата и обврските на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

Средства

	2020	2019
Фармација	13.791.080	12.502.475
Хемија	529.014	505.060
Козметика	460.537	321.526
Билкарство	233.903	264.839
Вкупно средства	15.014.534	13.593.900

Обврски

	2020	2019
Фармација	3.630.805	2.916.236
Хемија	122.928	127.161
Козметика	303.755	196.206
Билкарство	48.910	58.948
Вкупно обврски	4.106.398	3.298.551

Останати ставки на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Амортизација		Инвестиции	
	2020	2019	2020	2019
Фармација	657.057	589.292	1.277.293	1.015.044
Хемија	16.298	14.852	13.730	34.870
Козметика	28.704	27.498	167.038	15.556
Билкарство	29.621	25.285	113.166	26.162
Вкупно	731.680	656.927	1.571.227	1.091.632

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Секундарен известувачки образец - географски сегмент

Република Северна Македонија е матична земја на Групата каде се одвива дел од активностите.

	Приходи од продажба		Постојани средства	
	2020	2019	2020	2019
Северна Македонија	4.268.849	3.907.246	7.784.492	6.931.187
Србија	2.347.335	2.052.438	131.191	142.259
Хрватска	897.655	861.578	5.951	2.017
Босна и Херцеговина	866.891	807.740	1.172	2.097
Русија	815.636	742.190	1.432	2.252
Косово	463.529	444.247	7.201	4.800
Останати земји	2.472.433	2.287.369	61.137	65.863
Вкупно	12.132.328	11.102.808	7.992.576	7.150.475

Прикажувањето на продажбите е врз основа на потеклото на купувачот.

Постојаните средства се состојат од материјални и нематеријални средства.

Информации за поголемите купувачи

Продажбите од сегментот Фармација се одвиваат во повеќе земји и преку повеќе купувачи. Нема купувач со поголемо поединечно учество во продажбите на фармацевтски производи.

Кај продажбите на сегментот Хемија има еден купувач што учествува во директните продажби со 15,6% (2019: 27,6%).

Кај продажбите на сегментот Козметика има еден купувач што учествува во директните продажби со 16,4% (2019: 16,2%).

Кај продажбите на сегментот Билкарство има еден купувач што учествува во директните продажби со 59,2% (2019: 65%).

Видови на продажби

	2020	2019
Продажба на производи	8.814.421	8.076.115
Продажба на стоки	3.216.176	2.934.861
Останата продажба	101.731	91.832
	12.132.328	11.102.808

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2019	835.503	3.359.605	4.230.794	175.479	8.601.381
Зголемувања	-	3.394	56.107	631.516	691.017
Пренос од инвестиции во тек	357	82.787	375.330	(458.474)	-
Елиминација на средства	-	(22.472)	(81.794)	(4)	(104.270)
Ревалоризација	823.836	-	-	-	823.836
Курсни разлики	-	(623)	1.618	195	1.190
На 31 декември 2019	1.659.696	3.422.691	4.582.055	348.712	10.013.154
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2019	-	1.783.902	2.520.312	-	4.304.214
Амортизација за 2019 година	-	83.529	304.035	-	387.564
Елиминација на средства	-	(16.950)	(80.240)	-	(97.190)
Курсни разлики	-	(639)	828	-	189
На 31 декември 2019	-	1.849.842	2.744.935	-	4.594.777
Сегашна вредност на 31 декември 2019	1.659.696	1.572.849	1.837.120	348.712	5.418.377
Набавна вредност					
На 1 јануари 2020	1.659.696	3.422.691	4.582.055	348.712	10.013.154
Зголемувања	-	967	38.407	1.128.143	1.167.517
Пренос од инвестиции во тек	1.972	269.595	881.964	(1.153.531)	-
Елиминација на средства	(38)	(5.487)	(6.164)	-	(11.689)
Пренос на средства	-	21.479	-	-	21.479
Курсни разлики	-	159	(4.190)	267	(3.764)
На 31 декември 2020	1.661.630	3.709.404	5.492.072	323.591	11.186.697
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2020	-	1.849.842	2.744.935	-	4.594.777
Амортизација за 2020 година	-	86.802	338.743	-	425.545
Елиминација на средства	-	(5.487)	(5.136)	-	(10.623)
Пренос на средства	-	17.591	-	-	17.591
Курсни разлики	-	48	(3.726)	-	(3.678)
На 31 декември 2020	-	1.948.796	3.074.816	-	5.023.612
Сегашна вредност на 31 декември 2020	1.661.630	1.760.608	2.417.256	323.591	6.163.085

Земјиштето е проценето по неговата пазарна вредност на 31 декември 2019 година од страна на независен проценител. Ревалоризациониот ефект е пренесен во останати резерви на капиталот (Белешка 15).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Софтвер и интерно генерирани нематеријални средства	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2019	363.694	2.275.553	94.218	69.062	2.802.527
Зголемување	-	63.864	984	335.767	400.615
Пренос од инвестиции во тек	6.653	321.094	4.932	(332.679)	-
Елиминација на средства	-	-	(1.464)	-	(1.464)
Курсни разлики	(502)	937	924	-	1.359
На 31 декември 2019	369.845	2.661.448	99.594	72.150	3.203.037
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2019	326.558	816.781	57.501	-	1.200.840
Амортизација за 2019 година	13.337	247.361	8.665	-	269.363
Елиминација на средства	-	-	(335)	-	(335)
Курсни разлики	(2)	782	291	-	1.071
На 31 декември 2019	339.893	1.064.924	66.122	-	1.470.939
Сегашна вредност на 31 декември 2019	29.952	1.596.524	33.472	72.150	1.732.098
Набавна вредност					
На 1 јануари 2020	369.845	2.661.448	99.594	72.150	3.203.037
Зголемување	71	7.517	390	395.732	403.710
Пренос од инвестиции во тек	1.951	378.150	5.123	(385.224)	-
Елиминација на средства	-	(166)	-	-	(166)
Курсни разлики	(505)	(1.863)	20	(2)	(2.350)
На 31 декември 2020	371.362	3.045.086	105.127	82.656	3.604.231
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2020	339.893	1.064.924	66.122	-	1.470.939
Амортизација за 2020 година	8.667	289.019	8.449	-	306.135
Елиминација на средства	-	(166)	-	-	(166)
Курсни разлики	(5)	(1.676)	(487)	-	(2.168)
На 31 декември 2020	348.555	1.352.101	74.084	-	1.774.740
Сегашна вредност на 31 декември 2020	22.807	1.692.985	31.043	82.656	1.829.491

Нето сегашна вредност на софтверот изнесува 113.418 илјади Денари (2019: 110.053 илјади Денари), остатокот се интерно генерирани нематеријални средства.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со ризикот од финансирање

Раководството на Групата врши редовна анализа на кредитната задолженост.

	2020	2019
Обврски по кредити	1.240.207	779.468
Пари и парични еквиваленти	(335.008)	(357.348)
Нето обврски по кредити	905.199	422.120
Акционерска главнина	10.908.136	10.295.349
Нето обврски по кредити/Акционерска главнина	8,30%	4,10%

Финансиски инструменти и цели на управување со ризикот

Финансиските инструменти на Групата се состојат од пари и парични еквиваленти, купувачи и останати побарувања, добавувачи и останати обврски и кредити. Во текот на своето работење Групата е изложено на следните ризици:

Ризик од промена на девизните курсеви

Значаен дел од работењето на Групата како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во денари од странски валути. Групата не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Северна Македонија.

Состојбата на девизните износи деноминирани во Денари е следната:

	Обврски		Средства	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	1.276.811	1.371.146	1.174.208	1.288.878
РУР	47.428	31.618	416.373	401.219
УСД	102.630	157.242	57.013	75.013
ЦХФ	7.503	7.867	13.049	6.117
Останати валути	227.754	153.648	904.943	645.877

Групата најмногу е изложена на Евро и Руска рубља.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување од 10% на македонскиот Денар во однос на соодветните странски валути. Сензитивната анализа е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во консолидираниот извештај за Биланс на успех, а негативните износи претставуваат нејзино намалување.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од од промена на девизните курсеви (продолжение)

	Зголемување од 10% на вредноста на Денарот		Намалување од 10% на вредноста на Денарот	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	10.261	8.227	(10.261)	(8.227)
РУР	(36.894)	(36.960)	36.894	36.960
УСД	4.562	8.223	(4.562)	(8.223)
ЦХФ	(555)	175	555	(175)
Останати валути	(67.720)	(49.223)	67.720	49.223
Биланс на успех и Капитал	(90.346)	(69.558)	90.346	69.558

Сензитивноста на Групата кон странските валути во 2020 година е поголема од 2019 година, најмногу како резултат на зголемувањето на побарувањата кон купувачи од странство.

Ризик од промена на каматни стапки

Групата е изложено на ризик од промена на каматните стапки.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 10% на каматните стапки на девизните кредити на денот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во Консолидираниот Биланс на успех, а негативните износи претставуваат намалување.

	Зголемување од 10%		Намалување од 10%	
	2020	2019	2020	2019
Кредити	1.775	1.258	(1.775)	(1.258)
Биланс на успех и Капитал	(1.775)	(1.258)	1.775	1.258

Доколку каматните стапки беа повисоки за 10% од тековните, добивката на Групата во 2020 година ќе беше помала за 1.775 илјади Денари, и обратно, доколку каматните стапки беа пониски добивката на Групата во 2020 година ќе беше поголема за 1.775 илјади Денари.

Ризик од ликвидност

Раководството на Групата води грижа за обезбедување на ликвидноста. Во соодветни случаи, Групата користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно пратење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Групата има пристап до финансиски средства од банките со релативно ниска каматна стапка, што дополнително обезбедува можност за управување со ликвидноста.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од ликвидност (продолжение)

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските обврски на Групата:

2020	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачите	1.002.669	799.914	282.719	7.345	2.092.647
Обврски за кредити	6.672	250.609	356.467	626.459	1.240.207
	1.009.341	1.050.523	639.186	633.804	3.332.854
2019	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачите	1.049.179	642.643	295.081	-	1.986.903
Обврски за кредити	7.038	112.402	347.215	312.813	779.468
	1.056.217	755.045	642.296	312.813	2.766.371

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските средства на Групата:

2020	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	1.170.405	1.245.068	188.010	-	2.603.483
Пари и парични еквиваленти	334.912	-	-	-	334.912
	1.505.317	1.245.068	188.010	-	2.938.395
2019	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	1.169.733	1.007.376	228.063	-	2.405.172
Пари и парични еквиваленти	357.348	-	-	-	357.348
	1.527.081	1.007.376	228.063	-	2.762.520

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
9. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	7.411	6.819
Зголемувања	572	592
Намалувања	(869)	-
На 31 декември	7.114	7.411

Вложувањата се состојат од:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Вложувања во некотирани компании	2.388	2.531
Вложувања во котирани компании	4.726	4.880
Вложувања во неповрзани субјекти	7.114	7.411

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба претставуваат вложувања во акции и удели на повеќе друштва и банки. Вложувањето во овие друштва и банки е помало од 10% од нивниот регистриран капитал.

Вредноста на вложувањата во котираните друштва е искажана по нивната пазарна вредност. Акциите кои не котираат на пазар за хартии од вредност но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Групата очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност.

10. ЗАЛИХИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Суровини и материјали	1.168.812	981.714
Резервни делови	209	366
Ситен инвентар	3.227	1.822
Производство во тек	332.653	357.181
Готови производи	1.508.003	1.366.637
Трговски стоки	685.448	554.873
	3.698.352	3.262.593

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ
Побарувања од купувачи

	2020	2019
Побарувања од купувачи	2.843.486	2.654.343
Минус: исправка на вредноста	(240.003)	(249.171)
Нето побарувања од купувачи	2.603.483	2.405.172

Движење на исправката на вредноста:

	2020	2019
На почеток на годината	249.171	240.612
Исправка за годината	2.639	6.480
Директен отпис	-	-
Наплатено во годината	(768)	-
Курсни разлики	(11.039)	2.079
На крајот на годината	240.003	249.171

	2020	2019
До 1 година	-	-
Над 1 година	240.003	249.171
На 31 Декември	240.003	249.171

Групата работи со голем број на купувачи во земјата и странство и поради тоа нема поединечно значајна концентрација на кредитен ризик кај побарувањата од купувачите.

12. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

	2020	2019
Аванси	60.956	76.206
Кредити на вработените	2.315	1.780
Побарувања за повеќе платен ДДВ	157.861	148.867
Останати побарувања	88.609	62.049
	309.741	288.902

Побарувањата за повеќе платен ДДВ на Управата за јавни приходи се надоместуваат редовно.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

12. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (продолжение)

Нетековните побарувања се однесуваат на дадени аванси за набавка на постојани средства и истите се реализираат во временски период подолг од една година.

Нетековните побарувања од купувачите и останатите побарувања се како што следува:

	2020	2019
Нетековен дел од побарувањата	64.049	116.646

Ефективната каматна стапка на нетековните побарувања изнесува:

	2020	2019
	2,75%	2,75%

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2020	2019
Пари во банки	332.357	354.960
Пари во благајна	1.286	993
Останато	1.365	1.395
	335.008	357.348

14. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И СОПСТВЕНИ АКЦИИ

	Обични акции	Сопствени акции	Вкупно
На 1 јануари 2019	2.220.127	(23.032)	2.197.095
Откуп на сопствени акции	-	(75.773)	(75.773)
На 31 декември 2019	2.220.127	(98.805)	2.121.322
Откуп на сопствени акции	-	(10.480)	(10.480)
На 31 декември 2020	2.220.127	(109.285)	2.110.842

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција. Издадените акции се платени во целост. На 31 декември 2020 година, бројот на акции со право на глас е 1.408.796 акции.

Во текот на 2020 година Друштвото откупи 800 сопствени акции преку Македонската берза за хартии од вредност. Од вкупните сопствени акции, 22.557 се сопствени обични акции; 3.287 акции се резервирани за поранешни сопственици од кои 3.228 приоритетни акции и 59 обични акции стекнати по основ на дивиденда.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

15. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ

	Пренос на резерви	Земјиште	Вложувања	Фонд за акции	Вкупно
На 1 јануари 2019	(9.604)	627.167	2.368	228.916	848.847
Зголемување (белешка 9)	-	-	592	-	592
Намалување на резерви	-	-	-	(16.784)	(16.784)
Ревалоризација на земјиште (белешка 6)	-	823.836	-	-	823.836
Курсни разлики	-	13.725	-	-	13.725
На 31 декември 2019	(9.604)	1.464.728	2.960	212.132	1.670.216
Зголемување (белешка 9)	-	-	(297)	-	(297)
Курсни разлики	-	(29.562)	-	-	(29.562)
На 31 декември 2020	(9.604)	1.435.166	2.663	212.132	1.640.357

Природата и правата кои произлегуваат од секој вид на останати резерви се:

- Ревалоризационата резерва за земјиштето произлегува од проценката на земјиштето. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Резервите за Вложувања произлегуваат од нивната проценка. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Фондот за акции произлегува од задржаната добивка според одлука на Собрание на акционери и е на располагање на акционерите.

16. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ

	2020	2019
Долгорочни кредити	626.459	312.812
Краткорочни кредити	613.748	466.656
	1.240.207	779.468

Доспевањето на кредитите е:

	2020	2019
До 1 година	613.748	466.656
Од 1- 3 години	626.459	312.812
	1.240.207	779.468

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

16. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ (продолжение)

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	2020	2019
ЕУР	248.612	363.347
МКД	991.342	415.912
Останати валути	253	209
	1.240.207	779.468

Ефективната каматна стапка на кредитите изнесува:

	31 декември 2020		31 декември 2019	
	ЕУР	МКД	ЕУР	МКД
Каматна стапка	6 месечен ЕУРИБОР +0,8 – 1,15%	1,6-2,1%	6 месечен ЕУРИБОР +0,6 – 2,5%	1,9– 2,8%

17. ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ

	2020	2019
Обврски за отпремнини	50.300	40.559

Обврските за отпремнини се пресметани врз основа на законските барања за исплата на две нето просечни плати во моментот на пензионирање, со примена на актуарска пресметка.

Износот за отпремнини евидентиран во Билансот на успех изнесува:

	2020	2019
На почеток на годината	40.599	30.060
Зголемување на пресметката	9.737	10.499
Курсни разлики	(36)	-
На крај на годината	50.300	40.559

Основните претпоставки користени при пресметка на отпремнините се:

	2020	2019
Дисконтна стапка	2,32%	2,62%

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

18. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Одложени даночни средства	4.211	5.353
Одложени даночни обврски	<u>(11.355)</u>	<u>(120)</u>
	<u>(7.144)</u>	<u>5.233</u>

Одложените даноци од добивка се пресметани со примена на редовната стапка на данок од добивка во висина од 10%.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	<u>5.233</u>	<u>20.391</u>
Одложен данок во Билансот на успех (белешка 27)	(1.955)	17.581
Реализирана даночна обврска	<u>(10.422)</u>	<u>(32.739)</u>
На 31 декември	<u>(7.144)</u>	<u>5.233</u>

Движењето на одложените даночни средства и обврски е:

	<u>Резервирања</u>	<u>Вреднување</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2019	<u>20.391</u>	-	<u>20.391</u>
Во Билансот на успех	17.581	-	17.581
Реализирана даночна обврска	<u>(32.739)</u>	-	<u>(32.739)</u>
На 31 декември 2019	<u>5.233</u>	-	<u>5.233</u>
Во Билансот на успех	(1.955)	-	(1.955)
Реализирана даночна обврска	<u>(10.422)</u>	-	<u>(10.422)</u>
На 31 декември 2020	<u>(7.144)</u>	-	<u>(7.144)</u>

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски кон добавувачите	2.092.647	1.986.903
Аванси	35.747	22.107
Обврски кон вработените	148.586	113.604
Дивиденди	9.304	9.304
Одложени приходи од субвенции	166.219	75.521
Останати обврски	<u>321.069</u>	<u>209.198</u>
	<u>2.773.572</u>	<u>2.416.637</u>

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ

	2020	2019
Резервирања за отпремнини	9.737	10.499
	9.737	10.499

21. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2020	2019
Наплатени отпишани побарувања	768	588
Приходи од камати од тековно работење	1.579	3.531
Позитивни курсни разлики од тековно работење	263.758	141.020
Приходи од субвенции	30.491	10.310
Останати приходи	124.958	89.570
	421.554	245.019

22. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2020	2019
Камати од тековно работење	666	535
Негативни курсни разлики	365.225	108.752
Кусоци и отписи на залихи	91.223	125.075
Останати расходи	45.304	73.805
	502.418	308.167

23. ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ

	2020	2019
Суровини и материјали	3.079.953	2.953.140
Надоместоци на вработените	2.663.368	2.409.746
Амортизација	731.680	656.927
Електрична енергија и вода	190.494	203.780
Исправка на побарувањата од купувачите	2.639	6.480
Транспорт	212.183	188.766
Промена на залихите	(135.545)	(205.247)
Набавна вредност на продадени стоки	2.195.992	1.995.624
Закуп	135.298	74.757
Останати расходи	1.619.449	1.544.316
	10.695.511	9.828.289

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

24. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	2020	2019
Бруто плати	2.313.259	2.079.222
Останати трошоци на вработени	350.109	330.524
	2.663.368	2.409.746
Број на вработени на 31 декември	2.392	2.227

25. ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории и возила. Вообичаениот период за изнајмување се движи од 3 - 5 години. Групата нема опција да ги откупи деловните простории и возилата.

Трошоци евидентирани во Билансот на успех се:

Минимум оперативен лизинг	2020	2019
	135.298	74.757
	135.298	74.757
Идни неотповикливи обврски	2020	2019
До 1 година	110.344	57.545
Од 2 - 5 години	149.730	138.400
	260.074	195.945

26. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	2020	2019
Курсни разлики од кредити, нето	(64)	16
Расходи по основ на камати од кредити	(17.753)	(12.577)
	(17.817)	(12.561)

27. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2020	2019
Тековен данок на добивка	162.869	155.470
Нето одложен данок на добивка (белешка 18)	(1.955)	17.581
	160.914	173.051

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

27. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

Усогласувањето на данокот на добивка пресметан на добивката пред оданочување според законските даночни стапки за годината што завршува на 31 декември 2020 година е како што следува:

	2020	2019
Добивка пред оданочување	1.328.399	1.200.931
Пресметан данок по важечка стапка	132.840	120.093
Усогласување на расходите	92.409	87.605
Даночни олеснувања и ослободувања	(62.380)	(52.228)
Одложен данок на добивка	(1.955)	17.581
Данок на добивка	160.914	173.051
Ефективна даночна стапка	12,11%	14,41%

28. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2020	2019
Основна заработка по акција		
Расположлива нето добивка(во Денари)	1.167.484.742	1.015.259.965
Просечен број на акции	1.408.938	1.415.132
Основна заработка по акција (во Денари)	828,63	717,43

29. ДИВИДЕНДА

Групата не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на годишното Собрание на акционери.

На 6 Април 2020 година на Годишното собрание на акционерите е одобрена пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2019 година во износ од 515.287 илјади денари. Пресметаната дивиденда и даноците се прикажани како намалување од задржаната добивка.

30. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Групата има превземено обврски по основ склучени договори со изведувачи за изградба, набавка и одржување на основни средства во износ од 51.500 илјади Денари (2019: 264.322 илјади Денари).

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Групата има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 305.332 илјади Денари (2019: 386.234 илјади Денари).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
32. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Групата нема краен единствен сопственик. Акциите на Групата се поседувани од голем број на правни и физички лица.

Надоместоци на раководството

Во текот на 2020 година на членовите на Управниот одбор не се исплатени надоместоци за учество во одборот. Во текот на 2020 година на членовите на Надзорниот одбор вкупно се исплатени 4.288 илјади Денари (2019: 4.402 илјади Денари).

33. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалниот девизен курс за значајната валута користена при искажување на билансните позиции деноминирани во странска валута е следнава:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
ЕУР	61,69	61,49
РУР	0,67	0,89
УСД	50,23	54,95
ЦХФ	56,82	56,56

34. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Друштвото остварува значајни трансакции со поврзаните страни. Исто така, раководството на Друштвото смета дека поседува доволна и адекватна документација во врска со трансферните цени, но постои одредена неизвесност во поглед на барањата и толкувањата на даночните и другите органи кои можат да се разликуваат од оние на раководството. Раководството на Друштвото смета дека различните толкувања нема да имаат значајни ефекти врз консолидираните финансиски извештаи на Друштвото.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

35. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

АЛКАЛОИД АД Скопје регистрираше ново друштво во Велика Британија, со назив ALKALOID UK LIMITED. Друштвото е во 100% сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Не постојат други значајни настани по периодот на известување кои бараат обелоденување во консолидираните финансиски извештаи.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 383 и чл. 384 од Законот за трговските друштва и чл.77 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата одржана на ден 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува и усвојува:

- Годишна сметка на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2020 година;
- Консолидирана годишна сметка на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2020 година;
- Финансиски Извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје за годината завршена на 31 декември 2020 година (единечни и консолидирани).

Годишните сметки и Финансиските извештаи од ст.1 се составен дел на оваа Одлука.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 384 ст.5 од Законот за трговските друштва и чл. 77 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата одржана на ден 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на работата на Управен одбор на
АЛКАЛОИД АД Скопје во 2020 година

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје во текот на 2020 година и тоа:

1. Живко Мукаетов, претседател
2. Ѓорѓи Јованов, член
3. Виктор Стојчевски, член
4. Милкица Глигорова, член
5. Ќире Ицев, член

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените единечни финансиски извештаи (стр. 3 до 40) на АЛКАЛОИД АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од единечниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година и единечниот извештај за сеопфатната добивка, единечниот извештај за промените во главнината и единечниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за единечните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие единечни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на единечните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие единечни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека единечните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во единечните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на единечни финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на единечните финансиски извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на единечните финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, единечните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АЛКАЛОИД АД Скопје на ден 31 декември 2020 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на единечниот годишен извештај и единечната годишната сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од Раководството на Друштвото на ден 9 февруари 2021 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на единечниот годишен извештај со единечната годишна сметка и единечните финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во единечниот годишен извештај се конзистентни со единечната годишна сметка и приложените ревидирани единечни финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор

4 март 2021 година
Дилоит ДОО Скопје



Јане Иванов
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи (стр. 3 до 41) на АЛКАЛОИД АД Скопје и подружниците (во понатамошниот текст "Групата"), кои се состојат од консолидираниот извештај за финансиска состојба на 31 декември 2020 година и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината и консолидираниот извештај за парични текови за годината што тогаш завршува, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на консолидираните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Групата. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АЛКАЛОИД АД Скопје и подружниците на ден 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)

Deloitte се однесува на едно или повеќе лица на Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), неговата глобална мрежа од фирми ѝерки, и нивните поврзани ентитети (заведнички назив "Deloitte организација"). DTTL (уште познат под називот "Deloitte Global") и секоја од фирмите ѝерки и поврзаните лица претставуваат посебни правни и самостојни ентитети, кои не може да се обврзат, ниту да се поврзат во однос на трети лица. DTTL и сите DTTL ѝерки фирми и поврзаните ентитети се одговорни само за своите дела и пропусти и не одговараат за постапките на другите. Deloitte не пружа услуги на клиенти. За повеќе информации, ве молиме посетете ја страницата <https://www2.deloitte.com/mk>.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Групата е одговорно за подготвување на консолидираниот годишен извештај и консолидираната годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од Раководството на Групата на ден 9 февруари 2021 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на консолидираниот годишен извештај со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групата. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани консолидирани финансиски извештаи кој се применува во на Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во консолидираниот годишен извештај се конзистентни со консолидираната годишна сметка и приложените ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Групата за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор



4 март 2021 година
Дилоит ДОО Скопје



Јане Иванов
Овластен ревизор



ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 383 и чл. 384 од Законот за трговските друштва и чл.77 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје, на седницата одржана на ден 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се усвојуваат Извештаите за извршена ревизија на Финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје за годината завршена на 31 декември 2020 година од овластен ревизор од ревизорското друштво DELOITTE ДОО – Скопје.

Извештаите за извршена ревизија со мислење од ст.1 се составен дел на оваа Одлука.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач

Врз основа на чл. 480 ст.3 од Законот за трговските друштва, Надзорниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје до Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје поднесува

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
на Надзорниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје во 2020 година

I

Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје Надзорниот одбор има овластување да врши надзор врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, како и да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото.

Во текот на 2020 година Надзорниот одбор во полн состав: Претседател Проф.Д-р Миодраг Мицајков и членовите Проф. Д-р Илија Цонов и Бојанчо Кралевски и покрај отежнатите услови за работа заради пандемијата со корона вирусот ги одржуваше своите седници и тоа одржа 8 (осум) седници и донесе 20 (дваесет) Одлуки.

II.

На одржаните седници Надзорниот одбор ги разгледа и расправаше за сите значајни прашања во делот на своите овластувања, согласно Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје и Законот за трговските друштва.

На одржаните седници особен акцент се посвети на разгледување на неревидираните единечни финансиски извештаи и неревидираните консолидирани финансиски извештаи за претходната година, како и за кварталните периоди и тоа за периодот 01.01-31.03.2020 година, 01.01-30.06.2020 година, 01.01-30.09.2020 година и тоа по сите структури: Биланс на успех, Биланс на состојба, Известување за Паричен тек и Известување за промени во капиталот.

На седниците на кои на дневен ред беше разгледување на неревидираните единечни финансиски извештаи и неревидирани консолидирани финансиски извештаи по покана од Претседателот на Надзорниот одбор присуствуваа Претседателот на Управен одбор и Генерален директор на АЛКАЛОИД АД Скопје и раководните лица од соодветните стручни служби, со цел подетално да се образложат сите позиции од доставените неревидирани единечни финансиски извештаи и неревидирани консолидирани финансиски извештаи, како би можел Надзорниот одбор соодветно да одлучува.

Претседателот на Управен одбор согласно своите дефинирани надлежности даваше дополнителни образложенија за материјалите доставени на седниците и по принципот на добро корпоративно управување се водени отворени дискусии по однос на материјалите по точките од дневниот ред, како и за сите значајни прашања од делот на работењето на Друштвото.

Од непосредно извршениот увид во доставените Финансиски Извештаи и од излагањата на Претседателот на Управен одбор и Генерален директор на АЛКАЛОИД АД Скопје и раководните лица од соодветните стручни служби, Надзорниот одбор има донесено Одлуки со кои се усвојуваат неревидираните единечни и неревидираните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото, како и неревидиран неконсолидиран и неревидиран консолидиран Биланс на успех на Друштвото.

Надзорниот одбор исто така изврши редовен увид врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор и го разгледа Годишниот Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2020 година (единечен и консолидиран) при што се констатира дека работењето на Друштвото, како и водењето на работењето со истото успешно е извршено, видно од остварените позитивни финансиски резултати на Друштвото во текот на 2020 година.

Надзорниот одбор позитивно ја оценува соработката која во остварувањето на своите надлежности утврдени со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва ја имаше со Претседателот и членовите на Управниот одбор, со цел изградување на заеднички ставови во насока на остварување на зацртаните планови за успешен развој на Друштвото за 2020 година.

Надзорниот одбор изврши увид и во книгите и документацијата со која располага Друштвото, а кои се однесуваат на неговото финансиско работење, состојбата со имотот, хартиите од вредност, па при проверка на истите констатира дека и во тој дел работењето на Друштвото е успешно и во рамките на законската регулатива.

Исто така Надзорниот одбор го разгледа Бизнис Планот на Друштвото за 2021 година во кој се содржани: План на продажби, Планиран Биланс на успех по функција, План на трошоци по видови, План на работна рака, План на капитални издатоци, Планиран Биланс на состојба и Планиран паричен тек.

Надзорниот одбор оцени дека се работи за Бизнис План кој е квалитетно изработен, базиран на реалните очекувања и јасно ги дефинира целите на сите нивоа на раководење во Друштвото, со што се обезбедува интегрирање на сите напори во остварување на заедничките цели на Друштвото.

Бизнис Планот за 2021 година е базиран на очекувањата, проекциите и можностите на тековните и новите пазари и производи, достапни на друштвото во моментот на изготвување на планот. Околностите и настаните во 2021 година, а со тоа и остварените резултати, може да варираат од прикажаните во Бизнис Планот.

Согласно Правилата за котација на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје Надзорниот одбор донесе Одлука за назначување на лице овластено за контакт со инвеститорите на АЛКАЛОИД АД Скопје.

III.

Надзорниот одбор согласно чл.415-в од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва го разгледа Полугодишниот извештај на службата за внатрешна ревизија на Друштвото, како независна организациска единица на Друштвото, во кој се презентирани активностите на службата извршени во периодот јануари-јуни 2020 година. Надзорниот одбор го усвои и даде оценка дека Полугодишниот извештај за 2020 година е квалитетно и содржински изработен согласно законските одредби од Законот за

изменување и дополнување на Законот за трговските друштва во кој е опфатен описот на извршените ревизии на работењето на друштвото, оцената на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна ревизија, како и наодите и предложените мерки на службата.

Согласно Годишниот план за внатрешна ревизија за 2020 година од страна на службата за внатрешна ревизија до Надзорниот одбор исто така се доставени и Квартални извештаи за период јануари-март, април-јуни, јули-септември и октомври-декември 2020 година во кои се наведени активностите кои службата за внатрешна ревизија ги има извршено во кварталните периоди. Идентификуваните наоди на службата за внатрешна ревизија се во насока на понатамошно подобрување на процесот на ефикасноста на работењето. Наодите се дискутирани со раководните лица во организационите делови, предмет на тестирање и истите се во целост прифатени.

Надзорниот одбор по разгледување на Кварталните извештаи од службата за внатрешна ревизија донесе Одлуки за нивно усвојување.

Согласно чл.415-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва Надзорниот одбор го разгледа Годишниот план за работа на службата за внатрешна ревизија за 2021 година и донесе Одлука со која се одобрува.

Во Годишниот план за работа наведени се предметот на ревизијата со опис на содржината на планираната ревизија по одделни области и распоред на контролите во текот на 2021 година со планирано времетраење за спроведување на контролите.

Согласно чл.415-в од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва службата за внатрешна ревизија како независна организациска единица во Друштвото поднесе Годишен извештај за својата работа за 2020 година и на седницата одржана на ден 04.03.2021 година Надзорниот одбор го разгледа Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија.

Во Годишниот извештај презентирани се активностите на службата за внатрешна ревизија, извршени во периодот јануари-декември 2020 година во согласност со усвоениот Годишен План за внатрешна ревизија за 2020 година.

Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија ги содржи следните информации:

- Опис на извршени активности;
- Наоди/Препораки од извршени поединечни ревизии;
- Консултантски активности;
- Информации за службата за внатрешна ревизија

Надзорниот одбор е на мислење дека Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија е квалитетен, сеопфатен и објективен и дава сеопфатен приказ и резиме на извршените ревизии, кои по обем и динамика се во согласност со одобрениот Годишен план за работа за 2020 година.

На седницата одржана на ден 04.03.2021 година Надзорниот одбор донесе Одлука со која го одобри Годишниот извештај за работа на службата за внатрешна ревизија за 2020 година.

Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија за 2020 година е прилог кон овој Извештај за работа на Надзорниот одбор и истиот се доставува на увид на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје, што ќе се одржи на ден 05.04.2021 година.

IV.

Согласно чл. 480 ст.2 од Законот за трговските друштва Надзорниот одбор одржа седница на ден 04.03.2021 година на која се разгледаа Статутарните единечни финансиски Извештаи и Статутарните консолидирани финансиски Извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година со Извештаите за извршената ревизија и Мислењата доставени од страна на независните ревизори ДИЛОИТ ДОО-Скопје.

Во Извештајот за Статутарните единечни финансиски извештаи се наведува дека е извршена ревизија на приложените финансиски извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје кои се состојат од извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2020 година и единечниот извештај за сеопфатната добивка, единечниот извештај за промените во главнината и единечниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Во однос на Статутарните консолидирани финансиски извештаи се наведува дека е извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје и подружниците, кои се состојат од консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 декември 2020 година и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината и консолидираниот извештај за парични текови за годината што тогаш завршува, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Ревизијата е извршена во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија.

Според Мислењето на независните ревизори единечните финансиски извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје и консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АЛКАЛОИД АД Скопје на ден 31 декември 2020 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија. Исто така според мислењето на независните ревизори историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај и консолидираниот годишен извештај се конзистентни со годишната сметка и со консолидираната годишна сметка и приложените ревидирани единечни финансиски извештаи и ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Надзорниот одбор заедно со Финансиските извештаи согласно чл. 480 од Законот за трговските друштва ги разгледа и провери предлог Годишната сметка на Друштвото за 2020 година, предлог Консолидирана годишна сметка на Друштвото за 2020 година, предлог Годишниот Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2020 година (единечен и консолидиран) и предлог Одлуката за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2020 година.

Надзорниот одбор откако ги разгледа Статутарните единечни финансиски извештаи и Статутарните консолидирани финансиски извештаи, Извештаите со Мислењата од независните ревизори ДИЛОИТ, предлог Годишната сметка на Друштвото, предлог Консолидирана годишна сметка на Друштвото за 2020 година, предлог Годишниот Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2020 година (единечен и консолидиран), Извештајот за работата на Управниот одбор на Друштвото во 2020 година и предлог Одлуката за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2020 година, му предлага на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД

Скопје, на годишното Собрание што ќе се одржи на ден 05.04.2021 година да донесе Одлуки со кои ќе се одобрат и усвојат:

- Статутарните единечни финансиски извештаи, Статутарните консолидирани финансиски извештаи и Извештаите на независните ревизори ДИЛОИТ со мислење за годината завршена на 31 декември 2020 година;
- Годишна сметка на Друштвото за 2020 година, Консолидирана годишна сметка на Друштвото за 2020 година ;
- Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2019 година (единечен и консолидиран);
- Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2020 година;
- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година.

На седницата одржана на ден 04.03.2021 година Надзорниот одбор ги разгледа и останатите предлог одлуки донесени од Управниот одбор на Друштвото и тоа: Предлог Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2020 година (дивиденден календар), Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп и Предлог Одлука за отуѓување сопствени акции .

По разгледување на предложените Одлуки Надзорниот одбор му предлага на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата што ќе се одржи на ден 05.04.2021 година да донесе Одлуки за нивно усвојување.

V.

Работењето на Надзорниот одбор во текот на 2020 година беше во рамките на надлежностите утврдени во Законот за трговските друштва и Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје.

04.03.2021 год.

НАДЗОРЕН ОДБОР

Проф. Д-р Миодраг Мицајков, Претседател



Проф. Д-р Илија Цонов, член

Бојанчо Кралевски, член

Прилог:

Одлуки од Надзорен одбор

Годишен Извештај на службата за внатрешна ревизија



СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2020

Бр. 1/2020

Февруари 2021

СОДРЖИНА

ВОВЕД	2
КОВИД 19 / РЕВИЗИЈА ОД ДАЛЕЧИНА (remote audit).....	3
ИЗВРШЕНИ АКТИВНОСТИ	4
НАОДИ/ПРЕПОРАКИ	7
КОНСУЛТАНТСКИ АКТИВНОСТИ.....	9
Проверка на финансиските извештаи	9
Проверка на кварталните финансиски извештаи.....	9
Проверка на процесот на консолидација	9
Присуство на менаџмент состаноци	9
Процедури за интерна контрола	9
Изработка на нова верзија на кодот за етичко и деловно однесување	9
Изготвување на извештаи за анализа на процесот на производство во рамките на АлкаСап системот	10
Комисија за корпоративна усогласеност	10
ИНФОРМАЦИИ ЗА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА	11
Ресурси на службата	11
Исполнување на целите.....	11
Користење на расположливото време.....	11
Едукација на членовите на службата	12

 АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	Годишен извештај	Број: 1/2020
--	------------------	--------------

ВОВЕД

Службата за Внатрешна ревизија на Алкалоид АД Скопје е составен дел на организационата поставеност и претставува посебен независен дел. Службата за внатрешна ревизија е организирана и подредена на Надзорниот одбор на Алкалоид АД Скопје.

Вршењето на внатрешна ревизија е во согласност со барањата на Законот за трговските друштва, Одлуките на Уставниот суд на РМ како и усвоената Повелба за внатрешна ревизија. Подетално, прашањето за внатрешна ревизија е уредено со членовите 415-а – 415-г во Одделот 6-а „Служба за внатрешна ревизија,, од Законот за трговските друштва.

Службата за внатрешна ревизија е должна да изврши постојана и целосна ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на Алкалоид АД Скопје преку:

1. оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола,
2. оцена на спроведувањето на политиките за управување со ризиците,
3. оценка на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи,
4. следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите на друштвото,
5. проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со прописите и
6. оценка на поставеноста на информатичкиот систем.

Во годишниот извештај презентирани се активностите на Службата за внатрешна ревизија, извршени во периодот јануари-декември 2020 година во согласност со усвоениот План за внатрешна ревизија за 2020 година. Резултатите од работењето на службата за овој период се презентирани во понатамошниот текст од овој извештај.

КОВИД 19 / РЕВИЗИЈА ОД ДАЛЕЧИНА (remote audit)

Поради ново настанатата состојба поврзана со Ковид-19 пандемијата на глобално ниво службата за внатрешна ревизија во текот на 2020 година беше соочена со предизвикот да се прилагоди на ново настанатите услови/ограничувања и да продолжи професионално да ги извршува своите активности.

Со цел почитување на строгите ограничувања дефинирани од регулаторите во нашата земја како и во земјите каде што Алкалоид АД Скопје има свои активности поголемиот број на ревизорски ангажмани беа спроведени преку ревизија од далечина (remote audit).

Ревизија од далечина (remote audit) претставува ревизорски ангажман доста сличен на редовните ревизии само што комуникацијата и сите проверки се одвиваат преку технолошки решенија, а не преку директен контакт. Ревизорските активности како интервјуа, проверка на документи, проверка на записи и книжења, презентирање на утврдените наоди и соодветните препораки за нивно надминување се спроведуваат преку :

1. Интегрирани аудио-видео платформи за соработка, кои овозможуваат организација на состаноци, презентации онлајн и едноставно споделување содржини како Cisco Webex, MS Teams и др. Истите се дизајнирани за лесно користење преку кој било веб пребарувач и од кој било мобилен уред (лаптоп, смартфон или таблет) со што се овозможува мобилност и можност за работа и комуникација од различни локации.
2. Компаниските софтверски решенија како AlkaSAP, DMS и др.
3. Компаниските сервери за споделување на податоци
4. E-mail и телефон

Иако спроведувањето на овој тип на ревизорски ангажмани беше огромен предизвик за Службата за внатрешна ревизија во текот на сите ревизии се внимаваше да се почитуваат ревизорските стандарди и да се задржи квалитетот на високо ниво. Поради својата практичност и ефикасност дел од техниките и технологиите кои се користеа во рамките на ревизорските ангажмани од далечина (remote audit) секако дека ќе продолжат да се користат и во наредните години (во рамките на редовните ревизорски ангажмани) без разлика на состојбата со пандемијата и ограничувањата наметнати поради истата.

Покрај на начинот на извршување на ревизорските ангажмани, кризата поврзана со Ковид-19 пандемијата на глобално ниво влијаеше и сеуште влијае на ризиците односно потребата од спроведување на посебни ревизорски ангажмани кои претходно не беа планирани во рамките на Планот за внатрешна ревизија.

 АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	Годишен извештај	Број: 1/2020
--	------------------	--------------

ИЗВРШЕНИ АКТИВНОСТИ

Во текот на 2020 година, Службата за внатрешна ревизија ги изврши следните активности:

Ред. бр.	Активности		Период во 2020	План 2020
	Вид	Област		
1	ФР	Парични средства	јануари	Да
2	КА	Процес на консолидацијата	февруари	Да
3	ФР	Кредити	март	Да
4	ФР	Попис на залихи, средства и обврски	март	Да
5	КА	Проверка на посебните годишни финансиски извештаи на Алкалоид АД од 2019 година	февруари	Да
6	КА	Изработка на нова верзија на Кодот за етичко и бизнис однесување	јануари – март	Не
7	КА	Изготвување на извештај за анализа на процесот на производство во рамките на АлкаСАП системот	јануари – март	Не
8	ОП	Корпоративна ревизија	март	Да
9	ОБ	Обука на тема Комуникациски вештини	февруари	Да
10	АД	Изготвување на Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година.	февруари	Да
11	РУ	Успешност / управување со ризици	мај	Да
12	КА	Проверка на посебните финансиските извештаи на Алкалоид АД за I квартал од 2020 година	април	Да
13	РД	Ревизија на Алкалоид Конс	април/мај	Да
14	КА	Изработка на нова верзија на Кодот за етичко и бизнис однесување	април-мај	Не
15	КА	Комисија за корпоративна усогласеност	мај-јуни	Не
16	КА	Дефинирање на листа на најзначајни КПИ за менаџмент состаноците	мај-јуни	Не
17	ОП	Процес на продажби (Фармација/МК пазар)	мај	Да
18	КА	Присуство на менаџмент состаноци	мај	Да
19	АД	Управување со таленти (оценување на остварувањата, поставување цели и изработка на персонален развоен план)	Април	Да
20	ОБ	Обука на тема Етика, измами и Ковид 19 организирана од страна на Здружение на Внатрешните Ревизори на Македонија и Институтот на овластени ревизори на РМ.	Јуни	Да
21	КА	Проверка на посебните полугодишни финансиски извештаи на Алкалоид АД од 2020 година	Јули	Да
22	ОП	Ревизија на бизнис континуитет (работа во вонредна состојба)	Јули	Не
23	ФР/ ОП	Побарувања од купувачите	јули-август	Да
24	ФР/ ОП	Обврски кон добавувачите	јули-август	Да

 АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	Годишен извештај	Број: 1/2020
--	------------------	--------------

Ред. бр.	Активности		Период во 2020	План 2020
	Вид	Област		
25	КА	Комисија за корпоративна усогласеност	јули-септември	Да
26	КА	Консултантски услуги поврзани со интерни контроли	септември	Да
27	ОП	Корпоративна ревизија	август-септември	Да
28	АД	Изготвување на Полугодишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година.	јули	Да
29	ОП	Ревизија на процесот на снабдување	октомври	Да
30	РД	Ревизија на Алкалоид ДОО Белград	ноември	Да
31	РД	Алкалоид Веледрогерија ДОО Београд	ноември	Да
32	РД	Ревизија на Алк&Кос Приштина, Косово	декември	Да
33	РУ	Успешност / управување со ризици	октомври	Да
34	РУ	Присуство на состанок за годишно планирање	октомври	Да
35	ФР	Побарувања од купувачите (старосна анализа и конфирмации)	декември	Да
36	КА	Консултантски активности поврзани со изготвување на процедура за распределба и соодветна употреба на корпоративните телефони	декември	Не
37	КА	Консултантски активности поврзани со дефинирање на клучни индикатори за успех (KPI) на ниво на служба	декември	Не
38	ОБ	Обука на тема „ Примена на моделот на “Три Линии” и Обезбедување на соодветни ревизорски докази “ организирана од страна на Здружение на Внатрешните Ревизори на Македонија	ноември	Да
39	ОБ	Континуирано професионално усовршување (КПУ) задолжително за овластени ревизори организирано до страна на Институтот на овластени ревизори на РМ.	октомври - ноември	Да
40	АД	Изработка на годишниот план за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година	декември	Да

Легенда:

ФР – Финансиска ревизија

АД – Администрација

РД – Ревизија на друштвата

КА – Консултантски активности

ОП – Оперативна ревизија

ОБ – Обука

РУ – Ревизија на успешност

 АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	Годишен извештај	Број: 1/2020
--	------------------	--------------

Во текот на своето работење Службата за внатрешна ревизија за сите извршени активности во 2020 година изготви и достави поединечни детални извештаи до раководителите на организационите делови, предмет на внатрешната ревизија, и Генералниот директор. Службата за внатрешна ревизија исто така изготви квартални извештаи кои беа доставени до Генералниот директор и Надзорниот одбор на Алкалоид АД Скопје и полугодишен извештај на Службата за внатрешна ревизија кој беше доставен до Управниот одбор и Надзорниот одбор на Алкалоид АД Скопје.

Овој годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија се доставува на разгледување и одобрување до Управниот одбор и Надзорниот одбор на Алкалоид АД Скопје.

 АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	Годишен извештај	Број: 1/2020
--	------------------	--------------

НАОДИ/ПРЕПОРАКИ

Врз основа на извршените поединечни ревизии во текот на 2020 година Службата за внатрешната ревизија идентификуваше наоди/препораки кои се прикажани во **Збирната табела на наоди/препораки**.

Ред. бр.	Активности		Ревизорско мислење	Број на наоди/препораки
	Вид	Област/Ревизија		
1.		Продажби фармација МК пазар	Одлично	
	ОП	Проверка на почитување на процедурите за работа		1
	ОП	Тест на продажни проценки		1
2.		Ревизија на друштва – Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје	Одлично	
	ФР	Проверка на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи		1
	ДР	Ревизија на даночното работење		1
3.		Парични средства и парични еквиваленти	Одлично	
	ФР	Тест на сметките на пари и парични еквиваленти		1
4.		Корпоративна ревизија	Одлично	
	ОП	Менаџмент состаноци / КПИ		1
5.		Ревизија на системот за бизнис континуитет	Одлично	
	ОП	Проверка на целокупниот систем поврзан со бизнис континуитет (процедури, СОП-ови, дефинирани ризици и др.)		2
6.		Корпоративна ревизија II	Одлично	
	ОП	Формално регулирање на привилегиите на вработените во Алкалоид АД Скопје		1
	ОП	Планирање/развивање на наследници за сите клучни работни позиции во компанијата		1
7.		Ревизија на друштва – Алк&Кос - Приштина	Одлично	
	ФР	Проверка на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи		2
	ДР	Ревизија на даночно работење		1
8.		Ревизија на друштва – Алкалоид ДОО Београд	Одлично	
	ОП	Проверка на поставеноста на интерните контроли		1
9.		Ревизија на друштва – Алкалоид Веледрогерија ДОО Београд	Одлично	
	ФР	Проверка на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи		1
10.		Снабдување ПЦ Фармација	Одлично	
	ОП	Проверка на изготвените извештаите и анализи од страна на Службата за снабдување (КПИ)		1
	ОП	Проверка на управувањето со матичните податоци во АлкаСАП системот		1
	ОП	Проверка на почитување на процедурата за оценка на испорачатели		1
	ОП	Проверка на договорите со добавувачи		1

	Годишен извештај	Број: 1/2020
---	------------------	--------------

Ред. бр.	Активности		Ревизорско мислење	Број на наоди/ препораки
	Вид	Област/Ревизија		
	ОП	Тест на логистичка верификација на фактура и обработка на влезната документација		1
	ОП	Корпоративни набавки и матрична поставеност на службата		2

Легенда:

ФР – Финансиска ревизија

ОП – Оперативна ревизија

РУ – Ревизија на успешност

ИТ – ИТ Ревизија

КУ - Корпоративна усогласеност

Идентификуваните наоди/препораки се со **низок ранг на важност**, односно поставените системи за интерна контрола функционираат на високо ниво.

Севкупната оценка за поставеноста на системот за интерни контроли во областите кои што беа предмет на ревизија е **одлично**, освен за препораките со чија имплементација ќе се постигнат подобрувања на системот за интерни контроли.

Раководството ги прифати сите наоди/препораки и за истите достави план за нивно спроведување. Оценка на спроведените препораки од овој извештај ќе биде извршена во текот на 2021 година.

Деталните наоди/препораки се дадени во посебен преглед прилог кон овој извештај.

Статистички преглед на вкупно предложените и реализираните препораки за 2017, 2018, 2019 и 2020 година е даден во следната табела:

Препораки	2017		2018		2019		2020	
	Број	%	Број	%	Број	%	Број	%
Имплементирани/Реализирани	52	93%	45	94%	34	85%	10	45%
Имплементација во тек	4	7%	3	6%	6	15%	12	55%
Одложени	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Не имплементирани	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Вкупно предложени препораки	56	100%	48	100%	40	100%	22	100%

КОНСУЛТАНТСКИ АКТИВНОСТИ**Проверка на финансиските извештаи**

Службата за внатрешна ревизија, повремено, на барање на службите Финансии и Бизнис планирање, контрола и известување, учествуваше во разгледување на одделни позиции во посебните финансиски извештаи за 2020 година на Алкалоид АД Скопје со цел нивно правилно обелоденување во согласност со усвоените сметководствени стандарди во Република Македонија.

Проверка на кварталните финансиски извештаи

Службата за внатрешна ревизија, повремено, на барање на службите Финансии и Бизнис планирање, контрола и известување, учествуваше во разгледување на одделни позиции во Финансиските извештаи за сите четири квартали во 2020 година, и давање на уснени совети, со цел нивно правилно обелоденување во согласност со усвоените сметководствени стандарди во Република Македонија.

Проверка на процесот на консолидација

Службата за внатрешна ревизија, повремено, на барање на службите Финансии и Бизнис планирање, контрола и известување, учествуваше во разгледување на спроведениот процес на консолидација, со цел негово правилно изведување и обелоденување во согласност со усвоените сметководствени стандарди во Република Македонија.

Присуство на менаџмент состаноци

Службата за внатрешна ревизија учествуваше во дел од редовните менаџмент состаноци (состанок за мерни точки (KPI) ПЦ Фармација, состанок за мерни точки (KPI) ПЦ Хемија Козметика Билка, Одбор за управување со проекти-Steering Committee, Бизнис планирање и др.).

Процедури за интерна контрола

Службата за внатрешна ревизија учествуваше во унапредувањето односно подобрувањето на системот за интерна контрола, преку појаснување и разработување на начин за имплементирање на препораките од Службата за внатрешна ревизија во процедурите кои беа предмет на промена и ажурирање во тековниот период.

Изработка на нова верзија на кодот за етичко и деловно однесување

Во рамките на првото полугодие од 2020 година Службата за внатрешна ревизија активно беше вклучена во изработка на новата верзија на Кодот за етичко и деловно однесување. Како дел од работната група задолжена за изготвување на новиот код за етичко и бизнис однесување раководителот на Службата за внатрешна ревизија беше ангажиран во дефинирање на концептот на самиот код, изработката на содржината на истиот, дизајн на самиот Код, дефинирање и имплементирање на систем за пријавување/посочување на неетичко однесување односно прекршување на Кодот за етичко и бизнис однесување.

Консултантските активности поврзани со Кодот на етичко и деловно однесување ќе продолжат се до конечно дефинирање на истиот и негова промоција во рамките на компанијата.

 АЛКАЛОИД СКОПЈЕ	Годишен извештај	Број: 1/2020
--	------------------	--------------

Изготвување на извештаи за анализа на процесот на производство во рамките на АлкаСап системот

По предлог на Службата за внатрешна ревизија, а согласно потребите на раководните лица на производствените процеси во Алкалоид АД Скопје се пристапи кон изготвување на:

1. Извештај за количински отстапувања на планирани/захтевани и реално потрошени сировини, материјали, амбалажи во корелација со остварениот принос.
2. Извештај потребни/захтевани часови работа на машина и работник во однос на реално потврдените.

Службата за внатрешна ревизија како креатор на овој извештај целосно оперативно се ангажираше првично во презентирање на замислата, а потоа и во нејзината имплементација во координација со Службата за информатичка технологија и телекомуникации преку:

1. Контрола (тестирање) на понудените системски решенија од страна на Службата за информатичка технологија и телекомуникации.
2. Предлагање на решенија за утврдените недостатоци во предложените верзии на извештаите.
3. Валидирање на финалните верзии на извештаите во рамките на АлкаСАП системот.

Со помош на овие извештаи ќе се овозможи лесно анализирање на отстапувањата во производствениот процес со цел брзо детектирање на проблемите, ризиците и нивно навремено отстранување. Исто така, истите можат да се користат како основа за редовно ажурирање на матичните податоци во рамките на АлкаСАП системот.

Комисија за корпоративна усогласеност

Со одлука на Управниот одбор на Алкалоид АД Скопје, раководителот на Службата за внатрешна ревизија е назначен за член на Комисијата за корпоративна усогласеност чија задача е примена на Кодот за етичко и деловно однесување, примање на пријави за повреда на Кодот и постапување по истите.

Во текот на вториот квартал на 2020 година раководителот на Службата за внатрешна ревизија присуствуваше на организираниите состаноци на Комисијата и активно се вклучи со консултантски активности околу изготвување на правилник за корпоративно заштитено внатрешно пријавување на неетичко, незаконско постапување што треба да биде основа за работа на самата Комисија за корпоративна усогласеност.

Во текот на втората половина од 2020 година раководителот на Службата за внатрешна ревизија редовно присуствуваше на организираниите состаноци на Комисијата за корпоративна усогласеност и активно се вклучи во работа на самата комисија, разгледувањето на пријавите и спроведувањето на истрагите по основ на истите.

ИНФОРМАЦИИ ЗА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Ресурси на службата

Службата за внатрешна ревизија во овој период е составена од три члена, раководител на службата и членови на службата. Раководителот на службата поседува лиценца (регистарски број 190) за овластен ревизор на Р. Македонија издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Р. Македонија врз основа на член 8 став (1) точка 3 и член 23 од Законот за ревизија. Вработените во службата од мај 2012 година се полноправни членови на Здружението на внатрешни ревизори на Македонија.

Исполнување на целите

Согласно настанатата вонредна ситуација предизвикана од пандемијата на Ковид 19 вирусот и превентивните мерки кои се воведени од страна на властите со цел заштита од вирусот, дел од планираните ревизорски ангажмани за 2020 година беа одложени, а дел се спроведоа на поинаков начин со целосно почитување на безбедносните протоколи кои се дефинирани во рамките на компанијата.

Користење на расположливото време

Планираното време за работа во споредба со реално потрошеното време за работа на трите члена на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година е дадено во збирната табела за расположливо време.

Збирна табела за расположливо време (за три члена)

Активности	Расположливо време		
	Планирани часови	Остварени часови	Отстапување
Вршење на ревизија	3.780	2.862	-918
Известување за извршената ревизија	444	444	0
Планирање на ревизија за 2021 година	120	120	0
Консултантски услуги	702	1566	864
Обука	276	276	0
Администрација	246	246	0
Годишен одмор	384	438	54
Вкупно	5.952	5.952	0

Вршење на ревизија

Во текот на 2020 година потрошени се 913 часа (за три члена) приближно 38 дена помалку за вршење на ревизија во однос на планираните часови поради поголемиот ангажман на службата во консултантски активности и обука, како и поради одложувањето на дел од ревизорските ангажмани согласно ситуацијата со пандемијата.

Консултантски услуги

Кај консултантските услуги потрошени се часови соодветни на бараните услуги (потрошените часови се многу поголеми од планираните поради вклучување на службата во неколку големи непланирани проекти - изработка на Кодот за етичко и бизнис однесување, изготвување на извештај за отстапувања во процесот на производство во АлкаСАП системот, Комисија за корпоративна усогласеност.

	Годишен извештај	Број: 1/2020
---	------------------	--------------

Едукација на членовите на службата

Едукација на членовите на Службата за внатрешна ревизија е дефинирана во Планот за внатрешна ревизија за 2020 година со цел одржување и унапредување на квалитетот на работењето на членовите на службата.

Во текот на 2020 година членовите на Службата за внатрешна ревизија присуствуваа на следните обуки:

- Во месец февруари 2020 година членовите на Службата за внатрешна ревизија присуствуваа на еднодневна обука/работилница на тема Комуникациски вештини организирана до страна на Здружението на внатрешни ревизори на Р. Македонија.


- Во месец јуни 2020 година членовите на Службата за внатрешна ревизија присуствуваа на еднодневна обука на тема Етика, измами и Ковид 19 организирана од страна на Здружението на внатрешни ревизори на Македонија / ПА Macedonia и Институтот на овластени ревизори на РМ.

- Во месец декември 2020 година член на Службата за внатрешна ревизија присуствуваше на еднодневна обука на тема „Примена на моделот на “Три Линии” и Обезбедување на соодветни ревизорски докази “ организирана од страна на Здружението на внатрешни ревизори на Македонија / ПА Macedonia.

- Во месец декември 2020 година раководителот на Службата за внатрешна ревизија како овластен ревизор на РМ. присуствуваше на шест дена континуирано професионално усовршување (КПУ) организирано до страна на Институтот на овластени ревизори на РМ. Согласно член 28 од Законот за ревизија, овластениот ревизор е должен да посетува обука од најмалку 120 часа за период од три години, односно да посетува обука од најмалку 30 часа годишно во рамките на континуирано професионално усовршување.

Во Скопје, 22 Февруари 2021 година,

Данило Јовановиќ



Овластен ревизор на РМ
Раководител на Службата за внатрешна ревизија
Алкалоид АД Скопје

Врз основа на член 72 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, а в.в. со член 415-в од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, Надзорниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, на седницата одржана на ден 04.03.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Надзорниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје го одобрува Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2020 година.
2. Годишниот извештај од ст.1 е составен дел на оваа Одлука.
3. Надзорниот одбор го доставува Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија за 2020 година до Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје.
4. Одлуката да се достави до Генерален директор, Раководителот на службата за внатрешна ревизија и Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје.



Надзорен одбор
Претседател
Проф. Д-р Миодраг Мицајков

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл.384 ст.5 од Законот за трговските друштва и чл.77 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата одржана на ден 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на
АЛКАЛОИД АД Скопје во 2020 година

Се одобрува работата на членовите на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје во текот на 2020 година и тоа:

1. Проф.Д-р Миодраг Мицајков, претседател
2. Проф.Д-р Илија Џонов, член
3. Бојанчо Кралевски, член

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383, член 384, член 469 став (1), член 481, член 482, член 483 и член 487 од Законот за трговските друштва, а во врска со член 141 до член 147 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје, на седницата одржана на ден 05.04.2021 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За употреба и распоредување на добивката по
годишната сметка на Друштвото за 2020 година

1. Дел за дивиденда и данок на личен доход	572.541.200
2. Дел од добивката за инвестиции	570.109.710
НЕТО ДОБИВКА	1.142.650.910

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 487 и член 490 од Законот за трговските друштва и член 36 од Правилата за котација, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата одржана на ден 05.04.2021 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2020 година
(дивиденден календар)

Член 1

Согласно Одлуката за употреба и распоредување на нето добивката остварена по годишната сметка за 2020 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2020 година во висина од 360,00 денари нето, односно 400,00 денари бруто, за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.

Член 2

Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2020 година е 20.04.2021 година.

Член 3

Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2020 година е 21.04.2021 година.

Член 4

Датум на стекнување на право на дивиденда за 2020 година е 22.04.2021 година.

Член 5

Исплата на дивидендата за 2020 година ќе започне од 19.05.2021 година.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл.333 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата одржана на ден 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на најмногу една десетина од основната главнина на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје, по најниска цена од 1.551,00 денари односно највисока цена од 35.000,00 денари за една акција.

Член 2

Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметката на Друштвото.

Член 3

Купувањето на акциите според член 1 од оваа Одлука ќе се изврши од посебните резерви издвоени во претходните години.

Член 4

Купувањето на акции спротивно на оваа Одлука е ништовно.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 336 од Законот за трговските друштва, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата одржана на ден 05.04.2021 година ја донесе следната

ОДЛУКА за отуѓување сопствени акции

Член 1

Се одобрува отуѓување на сопствени акции на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје стекнати до одржувањето на годишното собрание на друштвото на ден 05.04.2021 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 05.04.2021 година.

Член 2

Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на компанијата и усогласување со законските одредби.

Номиналната вредност на една обична акција на АЛКАЛОИД АД Скопје изнесува 25,56 ЕВРА.

Член 3

Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во Собранието на друштвото.

Согласно законските прописи и Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, акционерите исплатата на дивиденда може да ја добијат во пари, во акции, во пари и акции.

Член 4

Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.

Член 5

Собранието на друштвото го овластува Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје поблиску да ги определи начинот на продажба, цената и другите потребни активности и податоци утврдени во Законот за хартии од вредност и да изврши измени и дополнување на оваа Одлука.

Член 6

Купувачите на сопствени акции на АЛКАЛОИД АД Скопје ги стекнуваат сите права од акциите согласно Статутот на друштвото и законските прописи со денот на уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Член 7

Согласно законските одредби и Статутот на друштвото, обичните акции им даваат на нивните сопственици:

- Право на глас во Собранието на друштвото;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

Член 8

АЛКАЛОИД АД Скопје по завршување на постапката за отуѓување на сопствените акции, во рок утврден со Законот за хартии од вредност, ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за количината на запишаните и уплатените хартии од вредност.

Член 9

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 383 и чл. 479 ст.2 и ст.3 од Законот за трговските друштва и чл.74 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје на седницата одржана на ден 05.04.2021 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2021 година се назначува ревизорското друштво DELOITTE ДОО-Скопје.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АЛКАЛОИД АД Скопје
Претседавач